



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општествено кинговодство 60902-603-21943

Петок, 7 март 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 10

ГОД. XLII

Цена на овој број е 440 динари. – Аконтацијата на претплатата за 1986 година изнесува 3.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристичка бр. 1, Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплатата 651-732; Телекс 11756

## 150.

Врз основа на член 19 од Законот за измени и дополненија на Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/85), Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор, на седницата одржана на 24 октомври 1985 година, го утврди пречистениот текст на Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Пречистениот текст на Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ги опфаќа Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/73), Законот за измени и дополненија на Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76) и Законот за измени и дополненија на Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/85), во кои е означен денот на влегување во сила на законот.

АС. бр. 416  
24 октомври 1986 година  
Белград

Претседател  
на Законодавно-правната Комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ,  
Јанез Лукач, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ОДЛИКУВАЊАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

(Пречистен текст)

#### I. Општи одредби

##### Член 1

Одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се знаци на признание што се доделуваат за труд или за дела кои заслужуваат општо признание и истакнување.

##### Член 2

Одликувања се ордени и медали.

Ордени и медали на Социјалистичка Федеративна Република Југославија можат да се установуваат само со сојузен закон.

##### Член 3

Можат да се одликуваат поединици, организации на здружен труд, други организации и заедници и единици и установи на вооружените сили на СФРЈ (во натамошниот текст: воени единици, односно воени установи).

Можат да се одликуваат и странски државјани, странски и меѓународни установи и организации.

#### Член 4

Одликувањата ги доделува Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија може да го овласти сојузниот секретар за народна одбрана или други старешини на воени единици, односно на воени установи за време на војна да можат да доделуваат определени одликувања за воени заслуги.

#### Член 5

Југословенски државјанин може да прими одликување на странска држава само по претходно одобрение што го дава Сојузниот извршен совет или, за определени случаи, органот што ќе го определи Советот.

#### Член 6

Изработка, промет и носење на значки и други предмети што имаат форма или изглед на одликување не се дозволени.

За потребите на музеи и слични установи, а заради негување на слободарските и револуционерните традиции, можат, по исклучок, по одобрение од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или од органот, односно службата што тоа ќе ги овласти, да се изработуваат имитации и макети на одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

#### Член 7

Одликувањата можат да се изработуваат и да се носат во намалени димензии (минијатури на одликувања).

#### II. Одликувања

##### Член 8

Ордени на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се:

Орденот југословенска голема звезда;  
Орденот на слободата;  
Орденот на народен херој;  
Орденот јунак на социјалистичкиот труд;  
Орденот на народното ослободување;  
Орденот на бојното знаме;  
Орденот за храброст;

Орденот југословенска звезда со лента, Орденот југословенска звезда со златен венец и Орденот југословенска звезда на гердан;

Орденот на југословенското знаме со лента, Орденот на југословенското знаме со златен венец, Орденот на југословенското знаме со златна звезда на гердан, Орденот на југословенското знаме со златна звезда и Орденот на југословенското знаме со сребрена звезда;

Орденот партизанска звезда со златен венец, Орденот партизанска звезда со сребрен венец и Орденот партизанска звезда со пушки;

Орденот на Републиката со златен венец, Орденот на Републиката со сребрен венец и Орденот на Републиката со бронзен венец;

Орденот заслуги за народ со златна ѕвезда, Орденот заслуги за народ со сребрени ѕраци и Орденот заслуги за народ со сребрена ѕвезда;

Орденот братство и единство со златен венец и Орденот братство и единство со сребрен венец;

Орденот на трудот со црвено знаме, Орденот на трудот со златен венец и Орденот на трудот со сребрен венец;

Орденот на народната армија со лавров венец, Орденот на народната армија со златна ѕвезда и Орденот на народната армија со сребрена ѕвезда;

Орденот за воени заслуги со голема ѕвезда, Орденот за воени заслуги со златни мечеви и Орденот за воени заслуги со сребрени мечеви.

Со одликувањето со орденот на народен херој се стекнува почесно звање на народен херој.

Со одликувањето со Орденот јунак на социјалистичкиот труд се стекнува почесно звање на јунак на социјалистичкиот труд.

#### Член 9

Медали на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се:

1. Медалот за храброст,
2. Медалот заслуги за народ,
3. Медалот на трудот,
4. Медалот за воени заслуги,
5. Медалот за војнички добродетели,
6. Медалот за заслуги.

#### Член 10

Одделни ордени утврдени со овој закон се доделуваат, и тоа:

1. Орденот југословенска голема ѕвезда им се доделува на шефовите на државите за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави.

Овој орден им се доделува и на најистакнати личности за долгогодишна револуционерна работа и за извонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за развивање и јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата за изградба на социјализмот, за слободата и независноста на нашата земја, како и за исклучително значаен придонес во зацврстувањето на мирољубивата соработка и на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави.

2. Орденот на слободата се доделува за извонредни успеси во раководењето и командувањето со најголеми воени единици, односно воени установи во војна.

3. Орденот на народен херој им се доделува на припадниците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на други поединци што се истакнале со извонредни јуначки подвизи во борбата против непријателот и кои служат како особен пример на јунаштво. Орденот на народен херој, под исти услови, по исклучок може да им се доделува на воени единици, односно воени установи и на општествено-политички организации и здруженија.

4. Орденот јунак на социјалистичкиот труд им се доделува на поединци, на организации на здружен труд, на други организации и воени единици, односно воени установи што со своите извонредни работни подвизи или со долгогодишна призната работа ќе стекнат извонредни заслуги за општествениот, стопанскиот, научниот и културниот развој на Југославија, односно за изградбата на социјалистичкото самоуправни општество.

5. Орденот на народното ослободување се доделува за истакнати заслуги во организирањето и раководењето со Востанието и во создавањето и развивањето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

6. Орденот југословенска ѕвезда со лента, Орденот Југословенска ѕвезда со златен венец и Орденот југословенска ѕвезда на фердан се доделуваат за особени заслуги во развивањето на меѓународните односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји, како и за истакнати заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави.

7. Орденот на бојното знаме им се доделува на воени старешини кои во текот на војна ќе покажат особена храброст, самопожртвување и умешност во командувањето, како и за истакната улога во изградбата, зацврстувањето и оспособувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

8. Орденот на југословенското знаме со лента, Орденот на југословенското знаме со златен венец, Орденот на југословенското знаме со златна ѕвезда на фердан, Орденот на југословенското знаме со златна ѕвезда и Орденот на југословенското знаме со сребрена ѕвезда се доделуваат за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави, како и за особени заслуги во работата врз развивањето на свеста на граѓаните во борбата за независност на земјата.

9. Орденот партизанска ѕвезда со златен венец, Орденот партизанска ѕвезда со сребрен венец и Орденот партизанска ѕвезда со пушки им се доделуваат на воените старешини за успешно командување со воени единици, односно со воени установи, за умешност во раководењето со борбените дејства и за покажана особена храброст во војна.

Ордените од став 1 на оваа точка можат, по исклучок да им се доделуваат и на воени единици, односно на воени установи за истакнати успеси во вршувањето на воени задачи и за значаен придонес во победата над непријателот.

10. Орденот на Републиката со златен венец, Орденот на Републиката со сребрен венец и Орденот на Републиката со бронзен венец се доделуваат за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата.

11. Орденот заслуги за народ со златна ѕвезда, Орденот заслуги за народ со сребрени ѕраци и Орденот заслуги за народ со сребрена ѕвезда се доделуваат за особени заслуги стекнати во борбата против непријателот за ослободување на нашата земја, за заслуги во изградбата на социјализмот и на социјалистичките самоуправни односи, за организирање и зацврстување на општонародната одбрана, на безбедноста и независноста на земјата, како и за заслуги во областа на стопанството, науката и културата.

12. Орденот братство и единство со златен венец и Орденот братство и единство со сребрен венец се доделуваат за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството.

13. Орденот на народната армија со лавров венец, Орденот на народната армија со златна ѕвезда и Орденот на народната армија со сребрена ѕвезда се доделуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или за особени успеси во раководењето со воени единици, односно со воени установи, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

14. Орденот на трудот со црвено знаме, Орденот на трудот со златен венец и Орденот на трудот со сребрен венец, им се доделуваат на поединци, организации на здружен труд, на други организации и воени единици, односно воени установи што ќе постигнат особени успеси во стопанството и за работа од посебно значење за напредокот на земјата во другите општествени дејности.

15. Орденот за воени заслуги со голема ѕвезда, Орденот за воени заслуги со златни мечеви и Орденот за воени заслуги со сребрени мечеви им се доделуваат на старешините на воени единици, односно на воени установи кои со својот пример и умешност во работата во единицата, односно во установата со која раководат развиваат постојан полет заради остварување на поставените задачи, или кои во единицата или установата создале услови за постигнување на исклучително добри успеси, или кои се одликуваат со такви старешински и војнички особини што им служат за пример на другите.

Овие ордени им се доделуваат и на граѓански лица на служба во воените единици, односно во воените установи, како и на поединци во организациите на здружен труд и во други организации кои со својот пример и умешност во работата развиваат постојан полет и постигнуваат извонредни резултати во остварувањето на задачите од посебно непосредно значење за народната одбрана.

Ордените од став 1 на оваа точка можат да им се доделуваат и на воените единици, односно на воените установи за повеќегодишна успешна работа и за постигнати резултати во развивањето и јакнењето на вооружените сили на СФРЈ.

16. Орденот за храброст им се доделува на припадниците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои во борбата против непријателот извршиле дела во кои дошла до силен израз нивната лична храброст или кои на бојното поле особено се истакнале со лична храброст. За такви дела Орденот за храброст им се доделува и на граѓански лица.

Овој орден им се доделува и на поединци кои во исклучително опасни ситуации, спасувајќи човечки животи или материјални добра, ќе пројават извонредна лична храброст и самопрегор.

#### Член 11

Одделни медали утврдени со овој закон се доделуваат, и тоа:

1. Медалот за храброст им се доделува на припадниците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои во борбата против непријателот извршиле едно или повеќе дела во кои дошла до израз нивната лична храброст. За такви дела им се доделува Медал за храброст и на граѓански лица.

Овој медал им се доделува на поединци кои во опасни ситуации, спасувајќи човечки животи и материјални добра, ќе извршат дело во кое дошла до израз личната храброст и самопрегор.

2. Медалот заслуги за народ се доделува за заслуги стекнати во борбата против непријателот за ослободување на земјата и за придонес во изградбата и развитокот на самоуправното социјалистичко општество.

3. Медалот на трудот се доделува за постигнати примерни успеси во работата и со тоа стекнати заслуги за напредокот на земјата во стопанството и во другите општествени дејности.

4. Медалот за воени заслуги им се доделува на воени старешини и војници кои со својот пример во работата развиваат полет за остварување на поставените задачи, или кои се одликуваат со такви старешински или војнички особини што им служат за пример на другите.

Овој медал им се доделува и на граѓански лица во воени единици, односно воени установи, организации на здружен труд и други организации кои со својот пример во работата развиваат полет во остварувањето на задачите од посебно непосредно значење за народната одбрана.

5. Медалот за војнички добродетели им се доделува на војници и на воени старешини за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држање.

6. Медалот за заслуги се доделува за заслуги во извршувањето на доверените задачи кои придонесуваат за пријателски односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави.

#### Член 12

Секој орден и медал имаат свој статут.

Статутите го содржат описот на одликувањето и на нивните минијатури, како и одредбите со кои поблиску се определува начинот на нивното носење.

Статутите ги донесува Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

### III. НАДЛЕЖНОСТ

#### Член 13

Одликувањето се доделува со указ.

Иницијатива за доделување на одликување можат да дадат општествено-политички организации, државен орган, месна заедница, организација на здружен труд и друга самоуправни организација, односно заедница.

Предлозите за одликување до Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ги поднесуваат: Сојузниот извршен совет и надлежниот орган на републиката, односно надлежниот орган на автономната покраина, сојузниот секретар за надворешни работи – за странски државјани, странски и меѓународни ор-

ганизации и установи и членови на странски државни делегации, сојузниот секретар за народна одбрана – за воени лица, воени единици и воени установи на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на странски држави и за граѓански лица на служба во Југословенската народна армија.

Ако меѓу членовите на странски државни делегации има воени лица, пред поднесувањето на предлогот за одликување на таквите лица сојузниот секретар за надворешни работи ќе прибави мислење од сојузниот секретар за народна одбрана.

### IV. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОДЛИКУВАНИТЕ

#### Член 14

На одликуваните лица, организации на здружен труд и на други организации и заедници и на воени единици, односно воени установи, шефот на Канцеларијата на ордените на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе им издаде уверение за доделеното одликување.

За одликувањата што ќе ги определи Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на одликуваното лице му се издава и повелба. Повелбата је потпишува претседателот на Претседателството или, по негово овластување, шефот на Канцеларијата на ордените на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

#### Член 15

Одликувањето може да го носи само одликуваното лице.

Чест е и морална обврска на одликуваното лице во време на државни празници, јубилеи на Народноослободителната војна и во други свечени прилики да го носи доделеното одликување.

Одликуваното лице е должно да го носи одликувањето на згодно место и на начинот достоин на заслугите за кои му е доделено одликувањето.

Одликуваните организации на здружен труд и други организации и заедници, како и воените единици и воените установи, обезбедуваат услови одликувањата и повелбите за одликувања да се излагаат на згодно место и на начин достоин на заслугите за кои им се доделени одликувањата.

#### Член 16

Промет на одликувањата не е дозволен.

Одликувањето на посмртно одликувано лице и одликувањето кое на одликуваното лице не му е предадено додека било живо, како и документите за одликувањето, им се предаваат на членовите на неговото семејство. Како членови на семејството, во смисла на овој закон, се сметаат: брачниот другар, децата, внуците, родителите и браќата и сестрите на одликуваното лице.

По смртта на одликуваното лице, односно по престанокот на работата на организација на здружен труд или на друга организација и заедница, доделеното одликување го преземаат и го чуваат членовите на семејството на одликуваното лице, односно правните следбеници на одликуваните организации на здружен труд или на друга организација.

Со согласност на членовите на семејството на одликуваното лице, односно на правните следбеници на одликуваната организација на здружен труд или на друга организација и заедница, одликувањето на одликуваното лице кое не е живо, односно на одликуваната организација на здружен труд или на друга организација која престанала да постои, може да им се предаде на чување и користење на музеи и слични установи.

Ако ни членовите на семејството на одликуваното лице не се живи, односно ако нема правни следбеници на одликуваната организација на здружен труд или на друга организација и заедница, одликувањата и документите за одликувањето ѝ се враќаат на Канцеларијата на ордените на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Одликувањата што според став 5 на овој член ѝ се вратени на Канцеларијата на ордените на Претседател-

ството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија можат, по одлука на тоа претседателство, да им се предадат на чување и користење на музеи и други слични установи.

#### Член 17

Лицето, организацијата на здружен труд, друга организација и воена единица, односно установа што се одликувани можат да бидат повторно одликувани со исто одликување.

#### Член 18

Одликувањата, повелбите и уверенијата за одликувањето можат да се носат, односно да се користат само за соодветни цели и на пристоен начин.

Одликуваните лица ги носат одликувањата согласно со одредбите на статутот на ордените и на статутот на медалите.

#### Член 19

По барање на одликуваното лице што ќе го загуби одликувањето, шефот на Канцеларијата на ордените, врз основа на расположливите службени податоци за одликувањето ќе издаде ново одликување, со соодветен надомест.

Износот на надоместот за одделни одликувања го определува шефот на Канцеларијата на ордените.

Наместо загубената повелба или уверение, со презентирање на доказите дека загубениот документ е огласен како неважечки се издава негов дупликат.

### V. ОДЗЕМАЊЕ НА ОДЛИКУВАЊЕ

#### Член 20

Одземање на одликување како правна последица од осуда настапува:

1) ако одликуваното лице со правосилна судска пресуда е осудено на безусловна казна затвор или потешка казна за кривични дела против основите на социјалистичкото самоуправни општествено уредување и безбедноста на СФРЈ; против човечноста и меѓународното право; против угледот на СФРЈ, како и за кривични дела против вооружените сили на СФРЈ за кои се казнува само ако се извршени за време на воена состојба или непосредна воена опасност;

2) ако одликуваното лице со правосилна судска пресуда е осудено за некое друго кривично дело, извршено со умисла, на безусловна казна затвор преку пет години или потешка казна.

#### Член 21

Органот надлежен за давање на помилување може да одлучи да не настани правната последица одземање на одликување, иако настаниле случаите од член 20 на овој закон.

#### Член 22

Одликуваното лице што со правосилна судска пресуда ќе биде осудено на безусловна казна затвор или потешка казна, а таа казна не повлекува последица одземање на одликување, не може да го носи одликувањето за време на издржување на казната.

#### Член 23

Доделеното одликување може да се одземе и со одлука на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ако на одликуваното лице му е одземено државјанството на СФРЈ.

Органот надлежен за одземање на државјанството на СФРЈ е должен, по службена должност, да ја извести Канцеларијата на ордените на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за секој случај на одземање на државјанството на СФРЈ.

Одземеното одликување ѝ се враќа на Канцеларијата на ордените на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

### VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

#### Член 24

Со парична казна од 100.000 до 10.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице ако неовластено изработува или пушта во промет значки или други предмети што имаат форма или изглед на одликување на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (чл. 6 и 16).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во организацијата на здружен труд или друго правно лице со парична казна од 50.000 до 500.000 динари.

#### Член 25

Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице ако на недостоен начин употреби или на друг начин користи одликување, повелба или уверение за одликувањето (член 5 став 4 и член 18 став 1).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд или друго правно лице со парична казна од 10.000 до 200.000 динари.

#### Член 26

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари или со казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок поединец:

1) ако на навредлив начин се обиде да симне или му го симне одликувањето на одликуваното лице (член 15 став 1).

2) ако го носи одликувањето на недостоен начин (член 15 став 3 и член 18 став 1);

3) ако неовластено носи одликување а не е одликуван (член 15 став 1).

### VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 27

Овластувањето кое според член 4 став 2 од овој закон им се дава на сојузниот секретар за народна одбрана и на другите старешини на воени единици, односно на воени установи, може да ги опфати следниве одликувања: Орденот за храброст, Орденот партизанска звезда со сребрен венец, Орденот партизанска звезда со пушки, Орденот заслуги за народ со сребрени зраци, Орденот заслуги за народ со сребрена звезда, Орденот братство и единство со сребрен венец, Орденот на народната армија со златна звезда, Орденот на народната армија со сребрена звезда, Орденот за воени заслуги со златни мечеви, Орденот за воени заслуги со сребрени мечеви, Медалот за храброст, Медалот заслуги за народ, Медалот за воени заслуги и Медалот за војнички добродетели.

#### Член 28

Ордените доделени до 1 март 1961 година се сметаат како соодветни ордени установени со законските одредби донесени по тој ден, и тоа:

Орденот југословенска звезда од I ред - Орденот југословенска звезда со лента,

Орденот југословенска звезда од II ред - Орденот југословенска звезда со златен венец,

Орденот југословенска звезда од III ред - Орденот југословенска звезда на фердан,

Орденот на југословенското знаме од I ред - Орденот на југословенското знаме со лента,

Орденот на југословенското знаме од II ред - Орденот на југословенското знаме со златен венец,

Орденот на југословенското знаме од III ред - Орденот на југословенското знаме со златна звезда на фердан,

Орденот на југословенското знаме од IV ред - Орденот на југословенското знаме со златна звезда,

Орденот на југословенското знаме од V ред - Орденот на југословенското знаме со сребрена звезда,

Орденот партизанска ѕвезда од I ред - Орденот партизанска ѕвезда со златен венец,

Орденот партизанска ѕвезда од II ред - Орденот партизанска ѕвезда со сребрен венец,

Орденот партизанска ѕвезда од III ред - Орденот партизанска ѕвезда со пушки,

Орденот на Републиката од I ред - Орденот на Републиката со златен венец,

Орденот на Републиката од II ред - Орденот на Републиката со сребрен венец,

Орденот на Републиката од III ред - Орденот на Републиката со бронзен венец,

Орденот заслуги за народ од I ред - Орденот заслуги за народ со златна ѕвезда,

Орденот заслуги за народ од II ред - Орденот заслуги за народ со сребрени зраци,

Орденот заслуги за народ од III ред - Орденот заслуги за народ со сребрена ѕвезда,

Орденот братство и единство од I ред - Орденот братство и единство со златен венец,

Орденот братство и единство од II ред - Орденот братство и единство со сребрен венец,

Орденот на народната армија од I ред - Орденот на народната армија со лавров венец,

Орденот на народната армија од II ред - Орденот на народната армија со златна ѕвезда,

Орденот на народната армија од III ред - Орденот на народната армија со сребрена ѕвезда,

Орденот на трудот од I ред - Орденот на трудот со црвено знаме,

Орденот на трудот од II ред - Орденот на трудот со златен венец,

Орденот на трудот од III ред - Орденот на трудот со сребрен венец,

Орденот за воени заслуги од I ред - Орденот за воени заслуги со голема ѕвезда,

Орденот за воени заслуги од II ред - Орденот за воени заслуги со златни мечеви,

Орденот за воени заслуги од III ред - Орденот за воени заслуги со сребрени мечеви.

#### Член 29

Чл. 10 и 11 на овој закон ќе се применуваат од 1 јули 1977 година.

Одредбите на член 20 од Законот за обликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/73) ќе се применуваат до 1 јули 1977 година.

## 151.

Врз основа на член 62 од Законот за измени и дополненија на Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/85), Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата од 24 октомври 1985 година, го утврди пречистениот текст на Законот за стопанските престапи.

Пречистениот текст на Законот за стопанските престапи ги опфаќа: Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77), Законот за измени и дополненија на Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/85), во кои е означен делот на влегувањето во сила на тие закони, и Исправката на Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/77).

АС бр. 328

24 октомври 1985 година

Белград

Претседател  
на Законодавно-правната  
комисија на Сојузниот собор  
на Собранието на СФРЈ,  
Јанез Лукач, с.р.

## ЗАКОН ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ

(Пречистен текст)

ДЕЛ ПРВИ

### ОДГОВОРНОСТ И САНКЦИИ ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ

Глава I

#### ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради заштита на законитоста во областа на стопанското и финансиското работење, со овој закон се уредуваат општите услови и начелата за изрекување санкции за стопанските престапи, системот на санкции, како и постапката во која се утврдува одговорноста и им се изрекуваат санкции на сторителите на стопански престапи.

Член 2

(1) Стопански престап е општествено штетна повреда на прописите за стопанското или финансиското работење која предизвикала или можела да предизвика потешки последици и која со пропис на надлежниот орган е определена како стопански престап.

(2) Не е стопански престап онаа повреда на прописите за стопанското или финансиското работење која, иако содржи обележја на стопански престап определени со пропис, претставува незначителна општествена штетност поради малото значење и поради незначителноста или отсушноста на штетни последици.

Член 3

(1) Стопанските престапи се определуваат, во границите на овластувањата утврдени со уставот, со закони на федерацијата и со закони на републиките односно на автономните покраини и со уредби на нивните извршни совети донесени врз основа на закон (во натамошниот текст: уредби).

(2) Прописот со кој се определува стопанскиот престап ги содржи обележјата на стопанскиот престап и казната што се изрекува за стопанскиот престап.

Член 4

Одредбите на овој закон за одговорноста и санкциите за стопанските престапи важат за сите стопански престапи определени со сојузни и републички односно со покраински закони и уредби.

Член 5

Никому не може да му се изрече казна или друга санкција за дело кое, пред да е сторено, не било определено како стопански престап со закон или со уредба донесена врз основа на закон и за кое со тој пропис не било определено како ќе се казни сторителот на тој стопански престап.

Глава II

#### ОДГОВОРНОСТ ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ

Член 6

(1) За стопански престап може да биде одговорно правното лице и одговорното лице во правното лице.

(2) Општествено-политичките заедници и нивните органи, други државни органи и месни заедници не можат да бидат одговорни за стопански престап.

(3) Со прописот со кој се определува стопанскиот престап може да се предвиди за определен стопански престап да одговара одговорното лице во орган на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месна заедница.

(4) Ако со прописот со кој се определува стопанскиот престап е предвидено за стопански престап да одговара

одговорното лице во државен орган, лицата на служба во вооружените сили на СФРЈ што ќе сторат таков стопански престап во својство на одговорно лице во воена единица односно воена установа, одговараат за дисциплински престапи според законот со кој е уредена службата во вооружените сили на СФРЈ.

#### Член 7

(1) Странско правно лице и одговорното лице во странско правно лице се одговорни за стопански престап ако странското правно лице има претставништво на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, или ако стопанскиот престап е сторен со негово превозно средство, ако со прописот со кој е определен стопанскиот престап не е нешто друго определено.

(2) Поимот територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се определува, во смисла на член 113 став 1 од Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

#### Член 8

Со прописот со кој се определува стопанскиот престап може да се предвиди дека сите или само некои правни лица можат да бидат одговорни за тој стопански престап.

#### Член 9

(1) Како одговорно лице, во смисла на овој закон, се смета лицето на кое му е доверен определен круг на работи во областа на стопанското или финансиското работење во правно лице, односно во орган на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месна заедница.

(2) Со прописот со кој се определува стопанскиот престап може да се определи кое одговорно лице одговара за тој стопански престап.

#### Член 10

Правно лице е одговорно за стопански престап ако до извршување на стопанскиот престап дошло со дејствие или со пропуштање на должниот надзор од страна на органот на управување или на одговорното лице, или со дејствие на друго лице, кое било овластено да постапува од името на правното лице.

#### Член 11

Правно лице што се наоѓа под стечај е одговорно за стопански престап, без оглед на тоа дали стопанскиот престап е сторен пред отворањето или во текот на стечајната постапка, но не може да му се изрече казна туку само заштитна мерка одземање на предмет и одземање на имотна корист.

#### Член 12

Одговорното лице е одговорно за стопански престап ако стопанскиот престап е извршен со негово дејствие или со негово пропуштање на должниот надзор иако тоа притоа постапило со умисла или од небрежност, освен ако со прописот со кој е определен стопанскиот престап не е предвидено дека стопански престап може да се стори само со умисла.

#### Член 13

Одговорноста на одговорното лице за стопански престап не престанува затоа што му престанал работниот однос во правното лице или во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месна заедница, ниту затоа што е отворен стечај над правното лице или што настанала неможност за казнување на правното лице поради негово престанување.

#### Член 14

Одговорноста на одговорното лице за стопански престап не постои ако постапувало по наредба од друго одговорно лице или од орган на управување иако ги презело сите дејствија што врз основа на законот, на друг пропис

или општ акт било должно да ги преземе за да го спречи извршувањето на стопанскиот престап.

#### Член 15

Одговорното лице што правосилно е огласено за виновно за кривично дело што има обележја на стопански престап, нема да се казни за стопански престап.

#### Член 16

Одговорност за обид на стопански престап постои ако со прописот со кој се определува стопанскиот престап изречно е определено дека ќе се казни за обид.

#### Член 17

Одредбите на Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за крајна нужда (член 10), за пресметливоста (член 12), за умислата и небрежноста (чл. 13 и 14), за одговорноста за потешка последица (член 15), за вистинската и правната заблуда (чл. 16 и 17), за обидот (чл. 19 до 21), за соучесништвото (чл. 22 до 25), за начинот, времето и местото на извршување на кривичното дело (чл. 30 до 32), согласно важат и за стопанските престапи.

### Глава III

## КАЗНИ, УСЛОВНА ОСУДА, ЗАШТИТНИ МЕРКИ И ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД ОСУДАТА

### 1. Казни

#### Член 18

За стопански престап може да се пропише само парична казна.

#### Член 19

(1) Најмалата мера на паричната казна што може да се пропише за правно лице е 25.000 динари а најголема 10.000.000 динари.

(2) Височината на паричната казна за правно лице може да се пропише и во сразмер со височината на сторената штета, неизвршената обврска или на вредноста на стоките или на друга работа што е предмет на стопанскиот престап, во кој случај најголемата мера на паричната казна може да биде до дваесеткратен износ на сторената штета, на неизвршената обврска или на вредноста на стоките или на друга работа што е предмет на стопанскиот престап.

(3) Најмалата мера на паричната казна што може да се пропише за одговорно лице изнесува 5.000 динари, а најголемата 500.000 динари.

#### Член 20

Ако во прописот со кој е определен стопанскиот престап не е пропишана најмалата или најголемата мера на паричната казна, таа мера се определува според член 19 ст. 1 и 3 на овој закон.

#### Член 21

(1) Судот ќе му одмери казна на правното лице во границите пропишани за стопански престап, земајќи ги предвид сите околности што влијаат казната да биде поголема или помала (отежнувачки или олеснувачки околности), а особено тежината на сторениот стопански престап, последиците што настапиле или можеле да настапат, околностите под кои стопанскиот престап е сторен и економската сила на правното лице.

(2) При одмерувањето на казната на одговорното лице согласно ќе се применуваат одредбите на член 41 од Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

#### Член 22

При одмерување на казната судот посебно ќе земе предвид дали правното лице или одговорното лице е осу-

дувано за стопански престап или за кривично дело што е сродно со стопански престап, дали поранешниот стопански престап односно кривично дело е истовидно со новиот стопански престап и колку време поминало од поранешната осуда.

#### Член 23

(1) Судот може на правното лице или на одговорното лице да му ја поостри казната предвидена за сторениот стопански престап до двократен износ на најголемата мера на предвидената казна ако сторителот се наоѓа во повеќекратен поврат.

(2) Повеќекратен поврат за правното лице постои ако правното лице веќе најмалку двапати било осудувано за сродни стопански престапи на казни над 150.000 динари и ако од последната правосилно изречена казна не поминале повеќе од пет години.

(3) Повеќекратен поврат за одговорното лице постои ако за сродни кривични дела или стопански престапи најмалку двапати било осудувано на казна затвор или парична казна над 10.000 динари, ако од последната издржана казна затвор односно правосилно изречената парична казна не поминале повеќе од пет години и ако сторителот покажува склоност за вршење на такви кривични дела односно стопански престапи.

(4) При одлучувањето дали ќе ја поостри казната, судот посебно ќе ги има предвид околностите под кои стопанскиот престап е сторен и тежината на последиците што настапиле.

(5) Казната пропишана во член 19 став 2 на овој закон не може да се поостри.

#### Член 24

(1) Судот може да одмери казна и под најмалата мера пропишана за одделен стопански престап (ублажување на казната), кога тоа го предвидува овој закон или прописот со кој е определен стопанскиот престап, или ако најде дека постојат особено олеснувачки околности.

(2) Казната може да се ублажи до најмалата мера пропишана во член 19 ст. 1 и 3 на овој закон.

(3) Ако органот на самоуправната работничка контрола или друг орган во правното лице го открил и пријавил стопанскиот престап, или стопанскиот престап го откриле и пријавиле работниците во тоа правно лице, судот може на правното лице да му ја ублажи казната, а може и да го ослободи од казната.

#### Член 25

(1) Во пресудата се определува рокот за плаќање на паричната казна кој не може да биде пократок од 15 дена ниту подолг од три месеци.

(2) Во оправдани случаи судот може да му дозволи на осуденото правно лице и на одговорното лице да ја исплатат паричната казна во отплати, со тоа што рокот за исплата да не може да биде подолг од една година.

(3) По смртта на осуденото одговорно лице паричната казна нема да се изврши.

#### Член 26

За плаќањето на паричната казна изречена на правно лице што по правосилноста на пресудата односно на решението за стопанскиот престап донесено во скратена постапка престанало да постои е одговорно правното лице што го презело имотот со кој располагало правното лице што престанало да постои – до височината на тој имот.

#### Член 27

(1) Паричните казни наплатени од правното лице и од одговорното лице ѝ припаѓаат на определена општествено-политичка заедница на републиката односно автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на осуденото правно лице односно седиштето на органот на општествено-политичката заедница, на друг државен орган или на месна заедница ако е осудено за стопански престап одговорното лице во тој орган односно заедница.

(2) Паричните казни наплатени за девизни, царински и надворешнотрговски стопански престапи, како и за дру-

ги стопански престапи за кои тоа е определено со сојузен закон, се внесуваат во буџетот на федерацијата.

#### Член 28

(1) За повеќе стопански престапи во стек судот претходно ќе ја утврди казната за секој стопански престап, па ќе изрече единствена казна која претставува збир на поединечно утврдените казни, а која не може да го премине двојниот износ на најголемата законска мера на казната.

(2) На начинот предвиден во став 1 на овој член судот ќе ја одмери казната и кога дополнително суди за стопански престап извршен пред поранешната осуда.

(3) Ако за едни стопански престапи во стек судот одмерил казна според став 1 на овој член, а за други според член 19 став 2 на овој закон, единствена казна за сите тие стопански престапи претставува збирот на така одмерените казни.

(4) Заштитни мерки судот ќе изрече ако ги утврди макар и за еден стопански престап во стек.

#### Член 29

Паричната казна што осуденото правно лице или одговорното лице ја платило за прекршок се засметува во казната изречена за стопанскиот престап чии обележја ги опфаќаат и обележјата на прекршок.

### 2. Условна осуда

#### Член 30

(1) На правното лице и на одговорното лице за сторен стопански престап судот може да им изрече условна осуда.

(2) Со условна осуда судот може на правното лице да му утврди казна до 100.000 динари, а на одговорното лице до 10.000 динари, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот за времето што ќе го определи судот, а кое не може да биде покусо од една ниту подолго од две години (време за проверување) не стори нов стопански престап односно ако одговорното лице не стори кривично дело кое има и обележја на стопански престап.

(3) Во поглед на изрекувањето на условната осуда, нејзиното дејство и отповикување важат согласно одредбите на чл. 52 до 57 на Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

### 3. Заштитни мерки

#### Член 31

За стопански престапи можат да се изречат следните заштитни мерки:

- 1) јавно објавување на пресуда;
- 2) одземање на предмет;
- 3) забрана на правното лице да се занимава со определена стопанска дејност;
- 4) забрана на одговорното лице да врши определени должности.

#### Член 32

(1) Судот може на сторител на стопански престап да му изрече една или повеќе заштитни мерки кога постојат со овој закон предвидените услови за нивно изрекување.

(2) Заштитни мерки можат да се изречат само ако на сторителот му е изречена казна, ако со овој закон не е определено поинаку.

(3) Заштитните мерки јавно објавување на пресуда и одземање на предмет можат да се изречат и со условна осуда.

#### Член 33

(1) Заштитна мерка јавно објавување на пресуда судот ќе изрече ако смета дека би било корисно јавноста да се запознае со пресудата, а особено ако објавувањето на пресудата би придонело да се отстрани опасноста за животот или здравјето на луѓето или да се заштити безбедноста на прометот или друг интерес на стопанството.

(2) Судот одлучува, според значењето на стопанскиот престап и потребата за известување на јавноста, дали пре-

судата ќе се објави преку печатот, радиото или телевизијата или преку повеќе од наведените средства за информирање, како и дали образложението на пресудата ќе се објави во целост или во извод, водејќи при тоа сметка начинот на објавување да овозможи известност на сите во чиј интерес пресудата треба да се објави.

(3) Со прописот со кој се определува стопанскиот престап може да се предвиди задолжително изрекување на заштитната мерка јавно објавување на пресудата.

#### Член 34

(1) Предметите што се употребени или биле наменети за извршување на стопански престап, или настанале со извршување на стопански престап, можат да се одземат од правното или од одговорното лице.

(2) Предметите од став 1 на овој член можат да се одземат и кога со нив не располага првото лице - сторител на стопанскиот престап односно кога не се сопственост на одговорното лице, ако тоа го бараат интересите за чување на животот и здравјето на луѓето, безбедноста на прометот или други интереси на стопанството или причини на моралот, но со тоа не се губа во правото на трети лица на надомест на штета.

(3) Со прописот со кој се определува стопанскиот престап може да се предвиди задолжително изрекување на заштитната мерка одземање на предмет.

#### Член 35

(1) Парите добиени со продажбата на одземените предмети и припаѓаат на општествено-политичката заедница, согласно со прописот на републиката, односно автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на осуденото правно лице.

(2) Износите од став 1 на овој член наплатени за девизни, царински и надворешнотрговски стопански престапи се внесуваат во буџетот на федерацијата.

#### Член 36

(1) Заштитната мерка забрана на правното лице да се занимава со определена стопанска дејност се состои во забрана на производство на определени производи или во забрана на вршење на определени работи на промет на стоки и услуги или други стопански работи. Во пресудата со која се изрекува таа мерка се наведува стопанската дејност чие вршење му се забранува на правното лице.

(2) Ако со прописот со кој се определува стопанскиот престап не се посебно пропишани условите за изрекување на мерката од став 1 на овој член, таа мерка може да му се изрече на правното лице ако натамошното занимавање со определена стопанска дејност би било опасно за животот или здравјето на луѓето или штетно за стопанското или финансиското работење на други организации на здружен труд или на други правни лица или за стопанството, или би му штетело на угледот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или на организација на здружен труд во странство при вршење на работи на надворешнотрговскиот промет, или ако правното лице за последните две години е казнето поради ист или сличен стопански престап.

(3) Оваа мерка може да се изрече за време од шест месеци до десет години, сметано од денот на правосилноста на пресудата.

#### Член 37

(1) Забрана на одговорното лице да врши определени должности се состои во забрана на одговорното лице да ја врши должноста што ја вршело во време на извршување на стопанскиот престап, определена раководна должност во поглед на стопанското или финансиското работење, определен вид на работи или на сите, или на некои должности врзани за располагање, користење, управување или ракување со општествени средства или за чување на тие средства.

(2) Ако со прописот со кој се определува стопанскиот престап не е предвидено поинаку, мерката од став 1 на овој член судот ќе ја изрече ако одговорното лице го злоупотребило вршењето на должноста заради извршување на стопанскиот престап или ако оправдано може да се

смета дека неговото натамошно вршење на таквата должноста би било опасно.

(3) Заштитната мерка од став 1 на овој член судот може да ја изрече и кога одговорното лице порано повеќе пати било осудувано за стопански престапи или за сродни кривични дела.

(4) Оваа мерка може да се изрече за време од шест месеци до десет години, сметано од денот на правосилноста на пресудата.

### 4. Правни последици од осудата

#### Член 38

(1) Со закон може да се пропише дека осудата на одговорното лице за определен стопански престап и на определена казна повлекува како правна последица забрана на одговорното лице да врши определени должности во организациите на здружен труд, во други самоуправни организации или заедници, или во други правни лица, или во органите на општествено-политичките заедници или во други државни органи.

(2) Со законот со кој се предвидува правната последица од осудата од став 1 на овој член се определува и нејзиното траење, кое не може да биде подолго од три години, сметано од денот на правосилноста на пресудата.

(3) Условната осуда не повлекува правни последици од осудата.

#### Член 39

По истекот на една година од денот на извршената или застарената казна, судот може, на молба од осуденото одговорно лице, да определи да престане правната последица од осудата ако најде дека осуденото одговорно лице со своето однесување тоа го заслужило.

### Глава IV

#### ОДЗЕМАЊЕ НА ИМОТНА КОРИСТ ПРИБАВЕНА СО ИЗВРШУВАЊЕ НА СТОПАНСКИ ПРЕСТАП

#### Член 40

(1) Правно лице не може да ја задржи имотната корист прибавена со стопански престап.

(2) Имотната корист ќе се одземе со судската одлука со која е утврдено извршувањето на стопански престап.

(3) Ако правното лице на кое му е изречено одземање на имотната корист по правосилноста на пресудата престанало да постои, имотната корист ќе се одземе од правното лице што го презело имотот со кој тоа располагало до височината на тој имот.

(4) Во поглед на одземањето на имотната корист и заштитата на оштетените сходно ќе се применуваат одредбите на чл. 85 и 86 од Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

(5) Ако со сојузниот закон со кој е определен стопанскиот престап е пропишано тоа, може наместо одземање на имотната корист да се одземе разликата во цената.

#### Член 41

(1) Одземената имотна корист прибавена со извршување на стопански престап и припаѓа на општествено-политичката заедница согласно со прописот на републиката односно на автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на осуденото правно лице.

(2) Имотната корист прибавена со извршување на стопански престап во областа на надворешнотрговското, девизното и царинското работење се внесува во буџетот на федерацијата.

### Глава V

#### ЗАСТАРЕНОСТ

#### Член 42

(1) Застареност на гонењето за стопански престапи настанува кога ќе изминат три години од денот на извршувањето на стопанскиот престап.



(2) По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, за стопанските престапи од областа на надворешнотрговското, девизното и царинското работење застареноста на гонењето настапува кога ќе изминат пет години од денот на извршувањето на стопанскиот престап.

#### Член 43

Застареност на извршувањето на казната за стопански престап настапува кога ќе изминат три години од денот на правосилноста на одлуката со која е изречена таа казна.

#### Член 44

(1) Застареност на извршувањето на заштитната мерка јавно објавување на пресудата настанува кога ќе изминат шест месеци, а на заштитната мерка одземање на предмет – кога ќе изминат три години од денот на правосилноста на одлуката со која е изречена таа заштитна мерка.

(2) Застареност на извршувањето на заштитните мерки забрана на правно лице да се занимава со определена стопанска дејност и забрана на одговорно лице да врши определени должности настапува кога ќе измине времето за кое се изречени тие мерки.

#### Член 45

За текот и прекинувањето на застарувањето на гонењето, застарувањето на извршувањето на казна или на заштитни мерки за стопански престап, како и за апсолутната застареност, согласно се применуваат одредбите на чл. 96 и 99 од Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за застарување на кривичното гонење и за застарување на извршувањето на казните и мерките на безбедноста.

### Глава VI

#### БРИШЕЊЕ НА ОСУДАТА И УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОДАТОЦИ ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ОСУДИТЕ

#### Член 46

(1) Првостепените судови водат евиденција за осудите што со правосилни пресуди им се изречени на правни лица и на одговорни лица (во натамошниот текст: евиденција).

(2) Евиденција води првостепениот суд на чие подрачје е седиштето на осуденото правно лице, седиштето на деловната единица на осуденото странско правно лице или седиштето на органот на општествено-политичката заедница, на друг државен орган или на месната заедница во која е вработено осуденото одговорно лице.

(3) Прописи за начинот на водење евиденција донесува функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на правосудството.

#### Член 47

(1) Осудата на правното лице и на одговорното лице на парична казна се брише од евиденцијата ако осуденото правно лице и одговорното лице во рок од три години од денот на правосилноста на пресудата со која е изречена казната не стори нов стопански престап, односно ако одговорното лице не стори кривично дело кое содржи обележја на стопански престап.

(2) На правно лице и на одговорно лице кое повеќе пати било осудувано за стопански престап ќе му се бришат поранешните осуди во рок од три години од денот на правосилноста на пресудата со која е изречена последната казна не стори нов стопански престап, односно ако одговорното лице не стори кривично дело кое содржи обележја на стопански престап.

(3) Ако на правното лице и на одговорното лице, покрај казната, му е изречена и заштитна мерка, осудата не може да се брише пред извршувањето на таа мерка.

(4) Условната осуда на одговорното лице или на правното лице се брише од евиденцијата по една година од денот кога изминало времето за проверување, ако во тој рок не е отповикана.

(5) Осудата со која е донесена одлука за ослободување од казната се брише од евиденцијата ако осудениот во рок од една година од денот на правосилноста на судската одлука не стори нов стопански престап.

#### Член 48

(1) По истекот на една година од денот на извршената или застарената казна, судот може, на молба од осуденото одговорно лице, да определи престанување на заштитната мерка забрана на вршење определена должност, ако најде дека осуденото одговорно лице со своето однесување тоа го заслужило.

(2) Ако заштитната мерка од став 1 на овој член е изречена во траење подолго од пет години, престанување на мерката може да се определи по истекот на две години од денот на извршувањето или на застареноста на казната.

#### Член 49

(1) Податоци од евиденцијата за осудените правни лица можат да се дадат само ако за тоа постојат оправдани причини.

(2) Податоци од евиденцијата за осудените одговорни лица можат да му се дадат само на судот, на јавното обвинителство, на органите за внатрешни работи и на органите на инспекцијата во врска со кривична постапка или со постапка за стопански престап што се води против лице кое порано било осудувано за стопански престап, на органите надлежни за извршување на санкции за стопански престапи или на надлежните органи што учествуваат во постапката за бришење на осудата.

(3) На образложено барање од државен орган, од организација на здружен труд или од друга самоуправна организација и заедница можат да се дадат податоци од евиденцијата за осудено одговорно лице ако уште траат определени правни последици од осудата или заштитна мерка или ако за тоа постои оправдан интерес заснован врз закон.

(4) Ако осудата за стопански престап е бришана, податоци за таа осуда не му се даваат никому, освен на судот, на јавното обвинителство, на органите за внатрешни работи и на органите на инспекцијата во врска со постапката за стопански престап што се води против лицето чија осуда е бришана.

(5) Никој нема право да бара од граѓани да поднесуваат докази за својата осудуваност или неосудуваност за стопански престапи.

(6) На граѓаните по нивно барање, можат да им се даваат податоци за нивната осудуваност или неосудуваност за стопански престапи само ако тие податоци им се потребни заради остварување на нивни права во странство.

### Глава VII

#### ВАЖЕЊЕ НА ПРОПИСИТЕ ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ

#### Член 50

(1) Врз сторителот на стопански престап се применуваат прописите што важеле во времето на извршувањето на стопанскиот престап.

(2) Ако по извршувањето на стопанскиот престап прописот е изменет еднаш или повеќе пати, ќе се примени прописот што е поблаг за сторителот.

#### Член 51

Прописот за стопанските престапи ќе се примени врз домашни правни лица и врз одговорните лица во тие правни лица без оглед на тоа дали стопанскиот престап е сторен на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или надвор од неа.

#### Член 52

Прописот за стопански престап ќе се примени врз странско правно лице и врз одговорно лице во тоа правно лице ако стопанскиот престап е сторен на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

## Член 53

(1) Прописот за стопанскиот престап на републиката односно на автономната покраина на чија територија е сторен стопанскиот престап се применува врз сторителот на стопанскиот престап без оглед на тоа каде му се суди за тој стопански престап.

(2) Ако стопанскиот престап е сторен на територијата на повеќе републики или автономни покраини, а на сторителот на стопанскиот престап му се суди во една од тие републики или автономни покраини, ќе се примени прописот на републиката односно на автономната покраина во која му се суди на сторителот.

(3) Ако стопанскиот престап е сторен на територијата на повеќе републики или автономни покраини, а на сторителот на стопанскиот престап му се суди надвор од територијата на тие републики или автономни покраини, ќе се примени прописот на онаа од тие републики или автономни покраини што е поблаг за сторителот, а ако тие прописи се еднакво строги – ќе се примени прописот на републиката односно на автономната покраина на чија територија започнало извршувањето на стопанскиот престап.

(4) Поимот територија на републиката односно на автономната покраина се определува во смисла на член 113 став 2 од Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

## ДЕЛ ВТОРИ

## ПОСТАПКА

## Глава VIII

## ОПШТИ ОДРЕДБИ

## Член 54

Парична казна, условна осуда и заштитни мерки за сторен стопански престап може да изрече само надлежниот суд во постапка што е поведена и спроведена според овој закон.

## Член 55

(1) Постапката за стопански престапи пред судот ја поведува јавниот обвинител.

(2) Ако јавниот обвинител не поведе постапка односно во текот на постапката се откаже од гонење, оштетениот може да ја поведе односно да ја продолжи постапката за стопански престап ако поднел предлог за остварување на имотноправно барање.

## Член 56

(1) За стопанскиот престап на правно лице и на одговорно лице се поведува и се спроведува единствена постапка.

(2) Поведување и спроведување на постапка само против правно лице или само против одговорно лице е можно ако постојат законски причини за гонење само на едното од нив, или ако против одговорното лице се води постапка за кривично дело кое има обележја на стопански престап.

## Член 57

(1) За правното лице во постапка учествува неговиот претставник.

(2) Правното лице и одговорното лице во постапката можат да имаат секое свој бранител или заеднички бранител.

## Член 58

Постапката против одговорното лице ќе се запре ако во текот на постапката умре или се разболи од некакво трајно душевно заболување.

## Член 59

(1) Судијата што ги спроведувал истражните дејствија не е изземен во истиот предмет на главниот претрес од-

носно во скратена постапка (чл. 140 до 143) да ја врши судиската должност.

(2) Судијата-поротник не може да ја врши судиската должност кога постојат причините што се предвидени за изземање на судии-поротници во кривичната постапка.

(3) Судијата-поротник не може да ја врши судиската должност ниту ако постојано или привремено е вработен кај правното лице против кое се води постапката или кое е оштетено со стопанскиот престап односно кај правното лице против чие одговорно лице се води постапка.

(4) Штом ќе узнае дека постои причината за изземање од став 3 на овој член, судијата-поротник е должен да ја прекине секоја работа врз тој предмет и за тоа да го извести претседателот на судот, кој му определува замена.

(5) Странките можат да поднесат барање за изземање од причината предвидена во став 3 на овој член до почетокот на главниот претрес, а ако за причината за изземање узнале подоцна, барањето го поднесуваат веднаш по узнавањето.

## Член 60

Ако со одредбите од овој закон не е определено поинаку, во постапката за стопански престапи согласно ќе се применуваат следниве одредби на Законот за кривичната постапка: за основните начела (чл. 4 до 16 и член 21), за спојување и раздвојување на постапката (чл. 32 и 33), за пренесување на месната надлежност (член 35 став 1), за последиците од ненадлежност (чл. 36 и 37), за изземањето (чл. 39 до 44), за јавниот обвинител (чл. 47 до 51), за оштетениот (чл. 59 до 66), за бранителот (чл. 67 до 69, 73 и 75), за поднесоците и записниците (чл. 76 до 89), за роковите (чл. 90 до 94), за трошоците на кривичната постапка (чл. 95 до 101), за имотноправните барања (чл. 103 до 114), за донесувањето и соопштувањето на одлуките (чл. 115 до 119), за доставувањето на писмената и разгледувањето на списите (чл. 120 до 131), за значењето на законските изрази и другите одредби (чл. 143 и 146), за повикувањето и доведувањето на обвинетиот (чл. 183 и 184), за претресувањето (чл. 206 до 210), за привременото одземање на предмети (чл. 212 до 215), за испитувањето на обвинетиот (чл. 218 до 224), за сослушувањето на сведоци (чл. 225 до 237), за увидот (чл. 238 до 240), за вештачењето (чл. 241 до 251, 258 и 260), за подготовките за главниот претрес (чл. 279, 281 до 286), за главниот претрес (чл. 287 до 296, 298, 303, 304, 306, 308 до 337 и 339 до 344), за пресудата (чл. 345 до 350, 352 и 354 до 358), за редовните правни лекови (чл. 361 до 371, 376 до 390 и 394 до 399), за повторувањето на постапка (чл. 400 до 409 и 411), за барањето за заштита на законитоста (чл. 419 до 424), за постапката за примена на мерките на безбедност (чл. 500, 501, 503 и 504) и за постапката за издавање потерници и објави (член 550).

## Член 61

Во смисла на овој закон:

- оштетениот е лице чие некакво лично или имотно право е повредено со стопанскиот престап;
- тужител е јавниот обвинител и оштетениот како тужител;
- странка е тужителот, обвинетото правно лице и обвинетото одговорно лице;
- изразот обвинет се употребува како општ назив за обвинетото правно лице и за обвинетото одговорно лице;
- одредбите на овој закон што се однесуваат на органите на инспекцијата важат и за службата на општествено-то книговодство.

## Глава IX

## НАДЛЕЖНОСТ НА СУДОВИТЕ

## I. Стварна надлежност и состав на судот

## Член 62

Судовите во републиките и во автономните покраини во предметите на стопанските престапи судат во границите на својата стварна надлежност определена со републички односно со покраински закон.

**Член 63**

(1) Судовите судат во прв степен во совет составен од еден судија, како претседател на советот, и двајца судии-поротници.

(2) За стопанските престапи за кои пропишаната парична казна за правното лице не го преминува износот од 500.000 динари во првостепен суд суди судија-поединец.

(3) Истражните дејствија ги врши судијата на првостепениот суд определен за преземање на истражни дејствија (определен судија).

(4) Во совет составен од тројца судии, првостепените судови одлучуваат за жалбите против решенијата на определен судија и против други решенија кога тоа е определено со овој закон, донесуваат одлуки вон од главниот претрес и ставаат предлози во случаите предвидени во законот.

**Член 64**

(1) Судовите во втор степен судат во совет составен од двајца судии, од кои еден е претседател на советот, и од еден судија-поротник.

(2) Вон од случаите од став 1 на овој член второстепените судови одлучуваат во совет составен од тројца судии.

**Член 65**

Сојузниот суд е надлежен:

1) да одлучува за барање за заштита на законитоста во случаите определени со овој закон;

2) да решава за судир на надлежностите помеѓу судовите од територии на разни републики;

3) да одлучува за пренесување на месната надлежност во случаите определени во овој закон;

4) да врши други работи определени со сојузен закон.

**Член 66**

За барањето за заштита на законитоста судовите одлучуваат во советот составен од пет члена, од кои претседателот и два члена се судии на тој суд, а два члена се судии-поротници.

**Член 67**

Во совет составен од тројца судии Сојузниот суд одлучува за определување и пренесување на месната надлежност (чл. 76 и 77) и решава за судирот на надлежност (член 78).

**Член 68**

Претседателот на судот, претседателот на советот и судиите поединци одлучуваат во случаите предвидени во овој закон.

**2. Месна надлежност****Член 69**

(1) Месно надлежен е судот на чие подрачје се наоѓа седиштето на обвинетото правно лице. Во случај на сомневање, како седиште се смета местото во кое се наоѓаат органите на управување со правното лице.

(2) Ако обвинетото правно лице надвор од своето седиште во својот состав има организација односно единица која нема својство на правно лице, а стопанскиот престап, пропишан со сојузен пропис, го извршило одговорното лице во таа организација односно единица покрај судот од став 1 на овој член, месно надлежен е и судот на чие подрачје се наоѓа таа организација односно единица.

**Член 70**

Ако обвинетото одговорно лице во правното лице односно во организацијата односно единицата од член 69 став 2 на овој закон, на територијата на републиката односно на автономната покраина на која не е седиштето на тоа правно лице односно на организацијата, или единицата изврши стопански престап што е предвиден со прописот на таа република односно автономна покраина, а не е предвиден со прописот на републиката односно на автономната покраина во која е седиштето на правното лице

односно на организацијата или единицата месно надлежен е судот на чие подрачје е извршен стопанскиот престап.

**Член 71**

Според одредбите на чл. 69 и 70 од овој закон се утврдува месната надлежност и кога за стопански престап му се суди само на обвинетото одговорно лице во правното лице.

**Член 72**

Ако постапка се води против одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница или во друг државен орган, или во месна заедница, месно надлежен е судот на чие подрачје се наоѓа седиштето на тој државен орган односно месна заедница (член 69) односно судот на чие подрачје е извршен стопанскиот престап (член 70).

**Член 73**

Ако за стопански престап му се суди на странско правно лице односно на одговорното лице во тоа правно лице, месно надлежен е судот на чие подрачје во Југославија се наоѓа претставништвото на тоа правно лице односно судот на чие подрачје со превозно средство е сторен стопанскиот престап.

**Член 74**

Ако одговорното лице во странско правно лице на подрачјето на кое не се наоѓа претставништвото на тоа правно лице изврши стопански престап што е предвиден со пропис на републиката односно на автономната покраина на чија територија се наоѓа тоа подрачје, а не е предвиден со пропис на републиката односно на автономната покраина на чија територија се наоѓа претставништвото односно единицата, месно е надлежен судот на чие подрачје е извршен стопанскиот престап.

**Член 75**

(1) По закажувањето на главниот претрес, судот не може по службена должност да се огласи за месно ненадлежен.

(2) Приговор за месната надлежност може да се стави најдоцна до почетокот на главниот претрес.

**Член 76**

Ако според одредбите на овој закон не може да се утврди кој суд е месно надлежен, Сојузниот суд ќе определи еден од стварно надлежните судови пред кој ќе се спроведе постапката.

**Член 77**

(1) Сојузниот суд за водење на постапката може да определи друг стварно надлежен суд на подрачјето на друга република, ако е очигледно дека така полесно ќе се спроведе постапката.

(2) Решението за определување на друг стварно надлежен суд Сојузниот суд може да го донесе на предлог од определен судија, судија поединец, од претседателот на советот, како и од сојузниот јавен обвинител ако постапката се води по барање од јавниот обвинител.

**Член 78**

(1) За судирот на надлежност помеѓу судовите решава заеднички непосредно повисокиот суд.

(2) Сојузниот суд решава за судирот на надлежност помеѓу судовите од териториите на разни републики.

(3) Пред да донесе решение за судирот на надлежност, Сојузниот суд ќе побара мислење од сојузниот јавен обвинител ако постапката се води по барање од јавниот обвинител.

(4) Против решението донесено за судирот на надлежност не е дозволена жалба.

(5) Додека не се реши судирот на надлежност помеѓу судовите, секој од нив е должен да ги презема дејствијата во постапката за кои постои опасност од одлагање.

## Глава X

## ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ

## Член 79

(1) Јавните обвинители во републиките и во автономните покраини постапуваат пред соодветните судови во согласност со републичкиот односно покраинскиот закон.

(2) Сојузниот јавен обвинител е надлежен да постапува пред Сојузниот суд.

## Член 80

(1) Ако за судење месно надлежен е судот на чие подрачје се наоѓа седиштето на обвинетото правно лице (член 69), а на тоа подрачје има повеќе јавни обвинителства, за преземање на сите дејствија во подготвителната постапка е надлежен јавниот обвинител на чие подрачје се наоѓа седиштето на обвинетото правно лице односно организацијата или единицата од член 69 став 2 на овој закон. Овој јавен обвинител може да подигне и обвинителен предлог и да го застапува обвинението, ако јавниот обвинител, чие седиште е во местото во кое е седиштето на судот надлежен за судење, на презел гонење.

(2) Ако за судење месно надлежен е судот на чие подрачје е извршен стопанскиот престап (член 70), а на тоа подрачје има повеќе јавни обвинителства, за преземање на сите дејствија во подготвителната постапка е надлежен јавниот обвинител на чие подрачје е извршен стопанскиот престап. Овој јавен обвинител може да подигне и обвинителен предлог и да го застапува обвинението, ако јавниот обвинител, чие седиште е во местото во кое е седиштето на судот надлежен за судење, не презел гонење.

(3) Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член важат и кога постапката се води само против обвинетото одговорно лице (чл. 71 и 72).

(4) Одредбите на ст. 1 до 3 од овој член согласно важат и кога постапката се води против странско правно лице односно против одговорното лице во тоа правно лице (чл. 73 и 74).

## Глава XI

## ПРЕТСТАВНИК НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

## Член 81

Во постапката за стопански престапи претставникот на обвинетото правно лице е овластен да ги презема сите дејствија што може да ги презема обвинетиот во кривичната постапка.

## Член 82

(1) Претставник на обвинето правно лице е лице што е овластено да го претставува тоа правно лице врз основа на закон, акт од надлежниот државен орган или статут односно врз основа на друг самоуправен општ акт на правното лице.

(2) Работничкиот совет односно соодветниот орган на управување со правното лице може за претставник да определи друго лице од редот на своите членови или друг работник во тоа правно лице или во работната заедница која врши заеднички работи.

(3) Претставникот на обвинетото правно лице од став 2 на овој член мора да има писмено овластување од органот што го определил за претставник.

(4) Претставник на обвинетото правно лице може да биде само едно лице.

## Член 83

Претставник на обвинетото странско правно лице е лице кое управува со претставништво на тоа правно лице во Југославија, ако за претставник на странското правно лице не биде определено друго лице.

## Член 84

(1) Претставник на обвинетото правно лице не може да биде лице што во иста работа е повикано како сведок.

(2) Претставник на обвинетото правно лице не може да биде ниту одговорното лице против кое се води постапка за ист стопански престап и кое истакнува дека постапило по наредба од друго одговорно лице или од органот на управување со правното лице (член 14).

(3) Повеќе обвинети правни лица можат да имаат како претставник исто лице само ако тоа не е во спротивност со интересите на нивната одбрана.

(4) Во случаите од ст. 1 до 3 на овој член, судот пред кој се води постапка е должен да го извести обвинетото правно лице односно претставништвото на обвинетото странско правно лице во Југославија заради определување на друг претставник.

(5) Судот пред кој се води постапката е должен секогаш да го предупреди обвинетото правно лице односно претставништвото на обвинетото странско правно лице во Југославија, ако неговиот претставник во исто време е и одговорно лице против кое во истата работа се води постапка за стопански престап.

## Член 85

(1) Сите покани, соопштенија и други писмена, па и кога се упатуваат до претставникот на обвинетото правно лице, се доставуваат до правното лице, односно до претставништвото на обвинетото странско правно лице.

(2) Ако е потребно да се повика претставник на обвинетото правно лице, а на судот што ја води постапката не му е познато кој е претставник, ќе побара од обвинетото правно лице односно од претставништвото на обвинетото странско правно лице во Југославија да определи претставник.

## Член 86

Ако обвинетото правно лице односно претставништвото на обвинетото странско правно лице на покана од судот што ја води постапката (член 84 став 4 и член 85 став 2) не определи претставник, со решение на тој суд ќе се казни правното лице со парична казна до 50.000 динари. Ако и по таа казна не биде определен претставник, за секое натамошно непостапување по налогот на судот правното лице ќе се казни со парична казна до 100.000 динари.

## Член 87

Ако уредно повиканиот претставник на обвинетото правно лице неоправдано изостане, судот што ја води постапката може да нареди тој да се доведе присилно.

## Член 88

(1) Трошоците на претставникот на обвинетото правно лице спаѓаат во трошоци на постапката. Овие трошоци не можат однапред да се исплатуваат од средствата на судот.

(2) Претставникот на обвинетото правно лице сам ги поднесува трошоците на постапката што ги предизвикал по своја вина.

## Глава XII

## ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА

## 1. Пријава

## Член 89

(1) Сите државни органи, организации на здружен труд, други самоуправни организации и заедници се должни да ги пријават стопанските престапи за кои се известени или за кои ќе узнаат на некој друг начин.

(2) Државните органи, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници ќе ги наведат во пријавата сите податоци за стопанскиот престап и за сторителот и доказите што им се познати и ќе преземат мерки за да се обезбедат исправите, деловните книги, другите списи и трагите на стопанскиот престап, предметите врз кои или со помош на кои е сторен стопански престап и други докази.

(3) Надлежните органи се должни да ги земат во разгледување и пријавите што ги поднесуваат граѓаните.

## Член 90

(1) Пријавата за стопански престап се поднесува до надлежниот јавен обвинител писмено или усно.

(2) Кога пријавата се поднесува усно, ќе се предупреди пријавителот на последиците од лажно пријавување. За усната пријава ќе се состави записник, а ако пријавата е соопштена по телефон ќе се состави службена белешка.

(3) Ако пријавата за стопански престап е поднесена до судот, до органот на инспекцијата или до ненадлежен јавен обвинител, тие пријавата ќе ја примат и веднаш ќе ја достават до надлежниот јавен обвинител.

## Член 91

(1) Ако органите на инспекцијата, по повод пријавата или при вршењето на својата должност, узнаат дека е извршен стопански престап, должни се да ги преземат мерките потребни да се открие сторителот на стопанскиот престап, да се обезбедат трагите на стопанскиот престап и предметите што можат да послужат како доказ, како и да ги соберат сите известувања кои би можеле да бидат корисни за успешно водење на постапката за стопански престап.

(2) За таа цел органите на инспекцијата можат да бараат потребни известувања и од државен орган, организација на здружен труд или од друга самоуправни организација или заедница во која е откриен стопански престап или од поединци, но не можат никого да сослушуваат во својство на обвинет, сведок или вештак.

(3) При собирањето на известувања органите на инспекцијата можат да преземаат соодветни управни мерки и да вршат други инспекциски овластувања кои ги имаат според важечките прописи.

(4) Врз основа на собраните известувања, органите на инспекцијата составуваат пријава за стопански престап, а ако пријавата порано је доставиле до надлежниот јавен обвинител - посебен извештај како дополние на пријавата.

## Член 92

(1) Ако треба да се преземе истражно дејствие кое подоцна не би можело да се изврши со успех, органите на инспекцијата можат и сами да извршат привремено одземање на предмет, претресување на деловни простории и увид.

(2) Кога органот на инспекцијата презема одделни истражни дејствија, тие дејствија можат да ги вршат само неговите инспектори односно овластените работници во службата на општественото книговодство. Истражните дејствија се вршат според прописите кои важат за истражните дејствија што ги презема судот. Записниците за извршените истражни дејствија се доставуваат до јавниот обвинител, со образложение за потребата од нивно преземање.

## Член 93

(1) Јавниот обвинител ќе ја отфрли пријавата ако од самата пријава произлегува дека пријавеното дело не е стопански престап, дека настапила застареност на гонењето или дека постојат други законски причини кои го исклучуваат гонењето.

(2) За отфрлање на пријавата и за причините за тоа јавниот обвинител ќе го извести подносителот на пријавата од член 89 став 2 на овој закон и оштетениот од член 55 став 2 на овој закон - во рок од осум дена од денот на донесувањето на решението.

(3) Подносителот на пријавата може да поднесе до повисокиот јавен обвинител приговор против решението за отфрлање на пријавата.

(4) Ако повисокиот јавен обвинител смета дека нема до основ за отфрлање на пријавата, може сам да поведе постапка за стопански престап, во рок од три месеци од денот на отфрлањето на пријавата.

(5) Ако повисокиот јавен обвинител во рокот од став 4 на овој член не поведе постапка за стопански престап определен со сојузен закон за чие извршување се одговорни сојузните органи, по истекот на тој рок постапка може да поведе сојузниот јавен обвинител во натамошен рок од три месеци.

## Член 94

(1) Ако јавниот обвинител смета дека пријавата не дава доволно основ да може да одлучи дали ќе поведе постапка за стопански престап, или ако јавниот обвинител узнал само тоа дека е извршен стопански престап, може од надлежниот орган на инспекцијата да бара да ги собере потребните известувања и да преземе други мерки заради огкиривање на сторителот на стопанскиот престап и обезбедување на докази. Јавниот обвинител може секогаш да бара од органот на инспекцијата да го извести за мерките што ги презел.

(2) Јавниот обвинител може да бара потребни податоци и известувања од државните органи и од организациите на здружен труд и од други организации и заедници, а може за таа цел да го повика и подносителот на пријавата за стопански престап.

(3) Јавниот обвинител и другите државни органи, организации и заедници се должни при собирањето на известувањата, односно при давањето на податоци да постапуваат претпазливо, водејќи сметка да не му се наштети на угледот на обвинетото правно лице односно на честа и угледот на обвинетото одговорно лице.

## 2. Истражни дејствија

## Член 95

(1) Ако јавниот обвинител смета дека самата пријава или собраните известувања и податоци (член 94) не даваат доволно основ за поднесување на обвинителен предлог, ќе му предложи на надлежниот суд да преземе определени истражни дејствија. Ако определениот судија (член 63 став 3) се сложи со тој предлог, ќе ги преземе истражните дејствија, а потоа сите списи ќе ги достави до јавниот обвинител.

(2) Истражните дејствија се преземаат без одлагање и се спроведуваат во што пократко време.

(3) Определениот судија може да побара одделни истражни дејствија да ги презема судија на друг првостепен суд, ако е тоа во интерес за полесно спроведување на постапката.

(4) Ако определениот судија не се сложи со предлогот на јавниот обвинител за преземање на истражните дејствија, ќе побара за тоа да одлучи советот на истиот суд во состав од тројна судии.

(5) Кога јавниот обвинител ќе ги прими списите односно известувањето од првостепениот суд ќе поднесе обвинителен предлог или ќе донесе решение за отфрлање на пријавата за стопански престап.

## Член 96

(1) Странките можат, по правило, да присуствуваат на сите истражни дејствија што ги презема определениот судија, односно органот на инспекцијата (член 92).

(2) Тужителот и бранителот можат да присуствуваат на сослушувањето на претставникот на обвинетото правно лице и на испитувањето на обвинетото одговорно лице.

(3) Тужителот, оштетениот, претставникот на обвинетото правно лице, обвинетото одговорно лице и бранителот можат да присуствуваат на увид и сослушување на вештак.

(4) При сослушувањето на сведок можат да присуствуваат тужителот, претставникот на обвинетото правно лице, обвинетото одговорно лице и бранителот, ако е веројатно дека сведокот нема да дојде на главниот претрес или ако судијата најде дека е тоа целесообразно или ако една од странките бара да присуствува на сослушувањето. Оштетениот може да присуствува на сослушувањето на сведокот само ако е веројатно дека сведокот нема да дојде на главниот претрес.

(5) Определениот судија односно органот на инспекцијата што го презема истражното дејствие е должен на погоден начин да ги извести тужителот, оштетениот, обвинителот и бранителот за времето и местото на извршувањето на истражното дејствие на кое тие можат да присуствуваат, освен ако постои опасност од одлагање. Ако обвинетото правно лице или обвинетото одговорно лице има бранител, судијата наместо обвинителот, по правило, ќе го извести само бранителот.

(6) Ако лицето до кое е упатено известувањето за истражното дејствие не е присутно, дејствието може да се изврши и во негово отсуство.

(7) Заради разјаснување на одделни технички или на други стручни прашања што се поставуваат во врска со прибавените докази или при испитувањето на обвинетото одговорно лице или на претставникот на обвинетото правно лице или при преземањето на други истражни дејствија, определениот судија може да повика стручно лице кое за тие прашања ќе му дава потребни известувања. Ако се странките присутни можат да бараат стручно лице да даде поблиски објасненија. Во случај на потреба определениот судија може да бара објасненија и од соодветна стручна установа.

#### Член 97

Лицата што присуствуваат на истражните дејствија можат да му предложат на определениот судија, заради разјаснување на работите, да му постави определени прашања на претставникот на обвинетото правно лице на обвинетото одговорно лице, на сведокот или на вештакот, а по дозвола на судијата можат и непосредно да поставуваат прашања. Тие лица можат да бараат во записникот да се внесат и нивните забелешки во поглед на извршувањето на одделни дејствија, а можат да предлагаат и изведување на одделни докази.

#### Член 98

(1) Ако се сослушува претставник на обвинетото правно лице претходно ќе се утврди неговиот идентитет и овластувањето да го претставува правното лице.

(2) Обвинетото одговорно лице ќе се праша за името и презимето, името на едниот од родителите, за местото на раѓањето, за годините на возраста, за училишната подготовка, за занимањето и должноста што ја врши во правното лице во време на извршувањето на стопанскиот престап, за живеалиштето, дали, кога и зошто е осудувано, дали против него се води постапка за кривично дело или за некој друг стопански престап и какви му се имотните и семејните прилики.

#### Член 99

Ако заради успешно извршување на одделни истражни дејствија на судијата му е потребна помош од органите за внатрешни работи или од друг државен орган, тие се должни на негово барање да му ја дадат таа помош.

#### Член 100

Ако тоа го бараат интересите на постапката или интересите за чување на тајна, определениот судија при преземањето на истражното дејствие ќе им нареди на лицата што ги сослушува или што присуствуваат на друго истражно дејствие да ги чуваат како тајна определени факти или податоци, што притоа ги дознале, и ќе ги предупреди дека одавањето на тајна повлекува кривична одговорност. Таа наредба ќе се внесе во записникот за истражното дејствие со потпис на лицето кое е предупредено.

#### Член 101

(1) Со парична казна до 10.000 динари определениот судија или органот на инспекцијата што го презема истражното дејствие може да го казни секое лице кое за време на вршењето на истражното дејствие и по опомената го нарушува редот. Ако учеството на такво лице на е неопходно, тоа може да биде отстрането од местото каде што се презема дејствието.

(2) Обвинетото одговорно лице не може да биде казнето со парична казна.

(3) Ако јавниот обвинител или неговиот заменик го нарушува редот, судијата за тоа ќе го извести надлежниот јавен обвинител.

#### Член 102

(1) Предметите што според овој закон или според прописот за стопански престап треба да се одземат или што можат да послужат како доказ во постапката за стопански престапи, привремено ќе се одземат и ќе му се

предадат на чување на судот или на друг начин ќе се определи нивното чување.

(2) Тој што ги држи предметите од став 1 на овој член е должен, на барање од определениот судија или овластениот орган на инспекцијата да ги предаде. При одземањето на предметите ќе се назначи каде се пронајдени и ќе се опишат, а по потреба и на друг начин ќе се обезбеди утврдување на нивната идентичност. За одземените предмети ќе се издаде потврда.

(3) Определениот судија или органот на инспекцијата што го презема истражното дејствие може да го казни со парична казна до 5.000 динари секое лице кое ќе одбие да го предаде предметот. Ако изречената казна остане без успех, на односното лице може за секое натамошно одбивање да го предаде предметот да му се изрече парична казна до 10.000 динари.

(4) Овластениот орган на инспекцијата може да ги одземе предметите наведени во став 1 на овој член кога постапува според чл. 91 и 92 од овој закон или кога извршува налог на судот.

#### Член 103

За жалбата против решението за парична казна од член 101 став 1 и од член 102 став 3 на овој закон одлучува надлежниот суд во совет (член 63 став 4).

#### Член 104

(1) Тужителот, претставникот на обвинетото правно лице и обвинетото одговорно лице можат со поплака да се обратат до претседателот на судот во случај на одолжување или други неправилности во врска со спроведувањето на истражните дејствија.

(2) Претседателот на судот ќе ги испита наводите од поплаката, а ако подносителот на поплаката тоа го барал, ќе го извести што е преземено.

### 3. Обвинителен предлог и претходно испитување на обвинителниот предлог

#### Член 105

(1) По извршените истражни дејствија, натамошната постапка може да се продолжи само врз основа на обвинителниот предлог на тужителот.

(2) Јавниот обвинител може да поднесе обвинителен предлог и врз основа на самата пријава.

(3) Обвинителниот предлог се поднесува во потребен број примероци за судот, за обвинетото правно лице и за обвинетото одговорно лице.

#### Член 106

(1) Обвинителниот предлог содржи: фирма односно назив на обвинетото правно лице, негово седиште и име и презиме на неговиот претставник ако е познат. За обвинетото одговорно лице во обвинителниот предлог ќе се наведе неговото име и презиме името на едниот од родителите и неговите лични податоци (член 98 став 2).

(2) Во обвинителниот предлог се наведува и краток опис на стопанскиот престап, означување на судот пред кој ќе се одржи главниот претрес, кои докази треба да се изведат на главниот претрес и предлог обвинетото правно лице односно обвинетото одговорно лице да се осуди според законот. Ако е тоа потребно, во обвинителниот предлог се внесуваат и причините со кои се утврдува основноста на обвинението.

#### Член 107

Кога судот ќе го прими обвинителниот предлог, претседателот на советот односно судијата поединец претходно ќе испита дали судот е надлежен, дали треба да се спроведат одделни истражни дејствија или да се дополнат спроведените истражни дејствија и дали постојат услови за отфрлање на обвинителниот предлог.

#### Член 108

Ако претседателот на советот односно судијата поединец најде дека за судење е надлежен друг првостепен суд, предметот, по правосилноста на решението за ненадлежност, ќе му го отстапи на тој суд.

## Член 109

(1) Ако при испитувањето на обвинителниот предлог претседателот на советот односно судијата поединец најде дека заради разјаснување на работите е потребно да се спроведат одделни истражни дејствија или да се дополнат веќе спроведените истражни дејствија сам ќе ги спроведе тие дејствија.

(2) Одредбите на чл. 96, 97, 101 и 102 на овој закон согласно важат и кога одделни истражни дејствија ги презема претседателот на советот односно судијата поединец.

(3) За преземеното истражно дејствие претседателот на советот односно судијата поединец ќе го извести тужителот ако тој не присуствувал на тоа дејствие.

## Член 110

(1) Претседателот на советот односно судијата поединец ќе го отфрли обвинителниот предлог со решение, ако најде дека делото кое е предмет на обвинението не е стопански престап, дека настапила застареност на гонењето или дека постојат други законски причини кои го исклучуваат гонењето. Ако се спроведени истражни дејствија, претседателот на советот односно судијата поединец ќе го отфрли обвинителниот предлог и ако најде дека нема доволно докази за постоење на основано сомневање дека обвинетиот сторил стопански престап кој е предмет на обвинението.

(2) Решението за отфрлање на обвинителниот предлог со кратко образложение се доставува до тужителот, до обвинетото правно лице и до обвинетото одговорно лице.

## Член 111

(1) Ако претседателот на советот по претходното испитување на обвинителниот предлог не најде дека треба да се постапи според чл. 108, 109 или 110 од овој закон, веднаш ќе закаже главен претрес.

(2) Во случаите од став 1 на овој член судијата поединец ќе одлучи дали веднаш ќе закаже главен претрес или решение за стопанскиот престап ќе донесе во скратена постапка.

## Член 112

(1) Претседателот на советот односно судијата поединец со решение ќе ја прекине постапката против обвинетото одговорно лице:

1) ако обвинетото договорно лице на е достигнуто за државните органи;

2) ако кај обвинетото одговорно лице настапило привремено душевно заболување или привремена душевна растроеност.

(2) Пред да се прекине постапката, ќе се соберат сите докази за стопанскиот престап до кои може да се дојде.

(3) Кога ќе престанат преките што го предизвикале прекинувањето, ќе продолжи постапката против обвинетото одговорно лице.

## Глава XIII

## ГЛАВЕН ПРЕТРЕС И ПРЕСУДА

## Член 113

(1) Претседателот на советот односно судијата поединец ги повикува на главниот претрес претставникот на обвинетото правно лице, обвинетото одговорно лице, нивните бранители, тужителот, оштетениот и неговиот законски застапник или полномошник, сведоците, вештаците и толкувачот, а по потреба ги прибавува и предметите што треба да служат како доказ на главниот претрес.

(2) На претставникот на обвинетото правно лице и на обвинетото одговорно лице во поканата им се назначува дека на главниот претрес можат да дојдат со докази за одбрана или доказите навреме да му ги соопштат на судот, за да можат тие да се прибават за главниот претрес. Во поканата претставникот на обвинетото правно лице и обвинетото одговорно лице се предупредуваат дека главниот претрес ќе се одржи во нивно отсуство, ако за тоа постојат законски услови (член 116 став 2), и ќе се поучат дека има-

ат право да земат бранител, но дека поради недоаѓање на бранителот на главниот претрес или поради земање на бранител дури на главниот претрес, претресот не мора да се одложи.

(3) До обвинетото правно лице и до обвинетото одговорно лице, кон поканата, се доставува и препис од обвинителниот предлог.

(4) Поканата за главниот претрес мора да се достави така што помеѓу доставувањето на поканата и денот на главниот претрес да остане доволно време за подготвување на одбраната, а најмалку три дена.

## Член 114

(1) Главниот претрес се држи во седиштето на судот, во судската зграда.

(2) Ако во одделни случаи просториите во судската зграда не се погодни за одржување на претресот, претседателот на судот може да определи главниот претрес да се држи во друга зграда.

(3) По одобрение од претседателот на судот, главниот претрес може да се одржи во место надвор од седиштето на судот, ако е тоа во интерес на полесното спроведување на доказната постапка и ако тоа место е на подрачјето на судот надлежен за судење.

## Член 115

(1) Главниот претрес пред судијата поединец може да се одржи во отсуство на јавниот обвинител. Во тој случај оштетениот има право на главниот претрес да го застапува обвинението во границите на обвинителниот предлог.

(2) Ако на главниот претрес не дојде оштетениот како тужител иако е уредно повикан, ниту неговиот полномошник, судот со решение ќе ја запре постапката.

## Член 116

(1) Ако претставникот на обвинетото правно лице и обвинетото одговорно лице се уредно повикани, а не дојдат на главниот претрес ниту го оправдаат своето изостанување, судот може да нареди да се доведат присилно. Ако доведувањето не би можело веднаш да се изврши, судот ќе го одложи претресот и ќе нареди на идниот претрес да се доведат присилно.

(2) Судот може да одлучи главниот претрес да се одржи во отсуство на обвинетото одговорно лице што уредно е повикано, ако тоа порано било испитано, а судот најде дека неговото присуство не е нужно. Под исти услови главниот претрес може да се одржи и во отсуство на уредно повиканиот претставник на обвинетото правно лице.

(3) Кога според одредбите на ст. 1 и 2 од овој член постојат услови за одлагање на главниот претрес, судот може да одлучи главниот претрес да се одржи ако, според доказите што се наоѓаат во списите, би требало да се донесе пресуда со која се одбива обвинението или обвинетиот се ослободува од обвинението.

(4) Ако главниот претрес се држи во отсуство на обвинетото одговорно лице или на претставникот на обвинетото правно лице, ќе се прочита поранешниот записник за неговото сослушување.

## Член 117

Главниот претрес може да се одржи иако не дојде уредно повиканиот бранител на обвинетото правно лице односно на обвинетото одговорно лице.

## Член 118

(1) Главниот претрес почнува со објавување на главната содржина на обвинителниот предлог. Потоа се сослушува претставникот на обвинетото правно лице, а потоа се испитува обвинетото одговорно лице. На сослушувањето на претставникот на обвинетото правно лице не може да присуствува обвинетото одговорно лице кое уште не е испитано.

(2) Судот може да нареди претставникот на обвинетото правно лице и обвинетото одговорно лице да се соочат, ако нивните искази не се сложуваат во важните факти.

(3) Судот може да одлучи, иако странките не се согласни, наместо непосредно сослушување на сведок или на

вештак кој не е присутен да се прочита записникот за неговото поранешно сослушување. Така судот ќе постапи и кога сведокот или вештакот не бил повикан на главниот претрес.

(4) Одредбите на член 102 од овој закон согласно ваят за постапката на главниот претрес.

(5) По завршената доказна постапка, а по речта на тужителот и оштетениот, им се дава збор на бранителот на обвинетото правно лице и на претставникот на тоа лице, а потоа на бранителот на обвинетото одговорно лице и на обвинетото одговорно лице.

(6) По заклучувањето на главниот претрес, судот веднаш ќе ја изрече пресудата и ќе ја објави со суштествените причини.

#### Член 119

(1) Ако судијата поединец во текот на главниот претрес најде дека фактите врз кои се заснова обвинението укажуваат на стопански престап за чие судење е надлежен совет, ќе формира совет и претресот ќе почне одново.

(2) Ако главниот претрес бил одложен, а одлагањето траело подолго од еден месец, или ако одложениот главен претрес се држи пред изменет совет или пред друг судија поединец, советот односно судијата поединец, може да одлучи претресот да не почнува одново. Во таков случај претресот продолжува, а претседателот на советот односно судијата поединец накратко го изнесува текот на поранешниот претрес.

#### Член 120

Кога судот ќе најде дека треба да се одземе имотна корист од обвинетото правно лице (член 40), а постапката познателно би се одолжувала поради утврдување на нејзиниот износ, во пресудата ќе се донесе одлука за одземање на имотната корист, без назначување на износот, со тоа што за тој износ дополнително ќе одлучи со посебно решение.

#### Член 121

(1) Во пресудата со која обвинетите се огласуваат за одговорни судот ќе изрече:

1) за кое дело обвинетото правно лице и обвинетото одговорно лице се огласуваат за одговорни, со наведување на фактите и на околностите што ги прават обележјата на стопанскиот престап;

2) кои прописи за стопанскиот престап се применети;

3) на која казна се осудува обвинетото правно лице и обвинетото одговорно лице;

4) одлука за ослободување од казната;

5) одлука за условна осуда;

6) одлука за заштитните мерки;

7) одлука за одземање на имотната корист;

8) одлука за трошоците на постапката и за имотно-правното барање.

(2) Во пресудата се назначува рокот во кој треба да се плати паричната казна.

#### Член 122

(1) Обвинетото одговорно лице може да се осуди да ги надомести само оние трошоци на постапката што ги предизвикало по своја вина.

(2) Ако некој доказ е изведен исклучиво во корист на обвинетото одговорно лице, трошоците за изведувањето на доказите паѓаат врз товар на буџетските средства на судот.

### Глава XIV

#### ПОСТАПКА ПО ПРАВНИТЕ ЛЕКОВИ

##### 1. Жалба против пресуда и решение

#### Член 123

(1) Против пресуда донесена во прв степен овластени лица можат да изјават жалба во рок од осум дена од денот на доставувањето на преписот на пресудата.

(2) Навремено изјавената жалба на овластеното лице го одлага извршувањето на пресудата.

(3) Ако со законот не е определено поинаку, жалба против решение се изјавува во рок од три дена од денот на доставувањето на решението.

#### Член 124

(1) Жалба против пресуда или решение може да се изјави само писмено.

(2) Жалба можат да изјават странките, бранителот, оштетениот и носителот на правото на располагање односно сопственикот на одземен предмет, односно корисникот на одземеното општествено средство.

#### Член 125

Јавниот обвинител може да изјави жалба не само на штета туку и во корист на обвинетото правно лице односно на обвинетото одговорно лице.

#### Член 126

(1) Оштетениот може да изјави жалба само во поглед на одлуката на судот за трошоците на постапката.

(2) Ако јавниот обвинител го презел гонењето од оштетениот како тужител, оштетениот може да изјави жалба поради сите основи поради кои пресудата може да се побива.

(3) Ако јавниот обвинител не присуствувал на главниот претрес (член 115), оштетениот има право во својство на тужител да изјави жалба против пресудата, без оглед на тоа дали и јавниот обвинител изјавил жалба.

#### Член 127

Ако е изречена заштитна мерка одземање на предмети со кои не располага обвинетото правно лице односно што не се сопственост на обвинетото одговорно лице (член 34 став 2), жалба може да изјави и лицето чијшто предмет е одземен.

#### Член 128

Бранителот може да изјави жалба и без посебно овластување од обвинетото правно лице односно од обвинетото одговорно лице, но не и против нивната волја.

#### Член 129

(1) Второстепениот суд одлучува за жалбата само на седницата на советот.

(2) Кога второстепениот суд решава за жалба против пресудата на првостепениот суд, странките ќе се известат за седницата на советот ако претседателот на советот или советот најде дека присуството на странките или на една од нив би било корисно за разјаснување на работата.

#### Член 130

Освен случајот предвиден во член 387 став 1 од Законот за кривичната постапка, второстепениот суд може да ја преиначи одлуката на првостепениот суд и ако најде дека првостепениот суд погрешно ги оценил исправите или доказите што сам не ги извел, а одлуката на првостепениот суд е заснована врз тие докази.

#### Член 131

Тужителот може на седницата на советот во целост или делумно да се откаже од обвинението или да го измени обвинителниот предлог во корист на обвинетиот. Ако јавниот обвинител се откажал од обвинението во целост, претседателот на советот за тоа ќе го извести оштетениот од член 55 став 2 на овој закон и ќе го повика во рок од осум дена да се изјасни дали сака да го продолжи гонењето.

#### Член 132

Против одлуката на второстепениот суд не е дозволено жалба.



**2. Повторување на постапката****Член 133**

Постапката довршена со правосилна пресуда односно со правосилно решение за стопанскиот престап донесено во скратена постапка, може да се повтори.

**Член 134**

Покрај случаите предвидени во член 404 од Законот за кривичната постапка, постапката може да се повтори и ако се утврди дека одговорното лице кое е осудено за стопански престап за истото дејствие правосилно е осудено во кривична постапка (член 15).

**3. Барање за заштита на законитоста****Член 135**

Против правосилна судска одлука со која е повреден овој закон или прописот за стопанскиот престап, како и против судската постапка што ѝ претходела на правосилната судска одлука, надлежниот јавен обвинител може да подигне барање за заштита на законитоста.

**Член 136**

(1) За барањето за заштита на законитоста решава судот определен со републички односно со покраински закон.

(2) Сојузниот суд решава за барањето за заштита на законитоста поради повреда на овој закон или на сојузниот пропис за стопанскиот престап, ако одлуката ја донел судот во републиката односно во автономната покраина надлежен за решавање во втор степен.

(3) Судот од став 1 на овој член решава за барањето за заштита на законитоста и кога со одлуката на тој суд е повреден и сојузен и републички односно покраински закон. Против пресудата на тој суд може, поради повреда на овој закон или на сојузниот пропис за стопанскиот престап, да се подигне барање за заштита на законитоста за кое решава Сојузниот суд.

**Член 137**

(1) Барањето за заштита на законитоста за кое решава Сојузниот суд, го подига сојузниот јавен обвинител.

(2) Барањето за заштита на законитоста за кое решава суд во републиката односно во автономната покраина, го подига јавниот обвинител определен со републички односно со покраински закон.

(3) Ако надлежниот јавен обвинител во републиката односно во автономната покраина не подигнал барање за заштита на законитоста поради повреда на овој закон или на сојузниот пропис за стопанскиот престап затоа што нашол дека нема основа за тоа, тоа барање може да го подигне сојузниот јавен обвинител пред Сојузниот суд.

**Член 138**

Барање за заштита на законитоста може да подигне јавниот обвинител во рок од шест месеци од денот кога на странките им е доставена одлуката против која е дозволено подигање на барањето, односно во рок од шест месеци од денот кога на странката ѝ е соопштена одлуката на републичкиот односно на покраинскиот јавен обвинител дека не нашол основ за подигање на барање за заштита на законитоста (член 137).

**Член 139**

Сојузниот суд може да бара од судот надлежен за извршување да го одложи извршувањето на одлуката односно да го прекине веќе започнатото извршување до донесување на одлука за подигнатото барање.

**Глава XV****СКРАТЕНА ПОСТАПКА****Член 140**

(1) Во постапката за стопански престапи за кои е надлежен судија поединец може, на предлог од тужителот, да

се донесе решение за стопанскиот престап без определување главен претрес (скратена постапка).

(2) Скратена постапка може да се спроведе само ако претставникот на обвинетото правно лице веќе е сослушан, а обвинетото одговорно лице веќе е испитано.

(3) Во скратената постапка може да се изрече парична казна, и тоа на обвинетото правно лице најмногу до 300.000 динари, а на обвинетото одговорно лице најмногу до 300.000 динари.

(4) Во скратената постапка не можат да се изречат заштитни мерки, освен заштитната мерка одземање на предмет и мерката одземање на имотна корист.

**Член 141**

Во скратената постапка може да се одлучи и за имотнo-правното барање, ако барањето не преминува 10.000 динари.

**Член 142**

(1) Против решението за стопански престап донесено во скратена постапка, овластените лица можат да изјават жалба во рок од осум дена од денот на донесувањето на решението.

(2) Во постапката по жалбата од став 1 на овој член се применуваат одредбите на чл. 123 до 132 од овој закон.

(3) Ако второстепениот суд, одлучувајќи за жалбата, го укине решението за стопански престап донесено во скратена постапка, ќе определи да се спроведе редовна постапка.

**Член 143**

Врз решението за стопанскиот престап донесено во скратена постапка согласно се применуваат одредбите на овој закон и на Законот за кривичната постапка што се однесуваат на пресудата.

**Глава XVI****ПОСЕБНИ ПОСТАПКИ****1. Постапка за одземање на имотна корист****Член 144**

(1) Ако пред или по поведувањето на постапката за стопанскиот престап обвинетото правно лице престанало да постои, постапката, на барање од јавниот обвинител, ќе се спроведе против она правно лице врз кое преминале обврските од правното лице што престанало да постои, и тоа само во поглед на одземањето на имотната корист што е постигната со извршувањето на стопанскиот престап.

(2) Одземање на имотна корист може да се изрече само во височина на имотот што е преземен од обвинетото правно лице што престанало да постои.

(3) За водење на постапката во смисла на ст. 1 и 2 од овој член е надлежен судот кој би бил месно надлежен за водење на постапката поради стопанскиот престап против правното лице што престанало да постои.

**2. Постапка за надомест на штета поради неоправдана осуда****Член 145**

Правното лице или одговорното лице кое во постапката по стопанскиот престап неоправдано е осудено има право на надомест на штета.

**Член 146**

Во постапката за надомест на штета поради неоправдана осуда согласно ќе се применуваат одредбите на чл. 541 до 549 од Законот за кривичната постапка.

**3. Постапка за бришење на осудата, за престанување на заштитната мерка или на правната последица од осудата****Член 147**

(1) Решение за бришење на осудата или решение за бришење на условната осуда (член 47) донесува, на барање

од осуденото лице, првостепениот суд што ја води евиденцијата (член 46).

(2) Пред донесувањето на решението за бришење на осудата ќе се извршат потребните проверувања, а особено ќе се соберат податоци за тоа дали против осуденото одговорно лице е во тек постапка за нов стопански престап сторен пред истекот на рокот предвиден за бришење на осудата.

#### Член 148

Во уверението што се издава врз основа на евиденцијата не смее да се внесува бришана осуда.

#### Член 149

(1) Молба за престанување на заштитна мерка забрана на вршење на определена должност или на правната последица од осудата, осуденото одговорно лице поднесува до првостепениот суд што ја изрекол заштитната мерка односно што ја изрекол осудата поради која настапила правната последица од осудата.

(2) По спроведувањето на потребните извиди за околностите важни за одлучување, судот од став 1 на овој член донесува одлука во совет составен од тројца судии.

(3) Против одлуката на првостепениот суд молителот и јавниот обвинител што постапува пред тој суд можат да изјават жалба до второстепениот суд.

#### Член 150

Ако молбата биде одбиена, нова молба не може да се поднесе пред истекот на две години од денот на правосилноста на решението за одбивање на поранешната молба.

### 4. Должност за известување за осудувачката одлука

#### Член 151

(1) За правосилна одлука со која на правно лице му е изречена парична казна за стопански престап, индивидуалниот работодавен орган односно претседателот на колегијалниот работодавен орган или нему соодветно одговорно лице на осуденото правно лице е должен да го извести на погоден начин работничкиот совет или друг орган на управување на тоа правно лице, во рок од осум дена од денот кога е доставена одлуката до правното лице.

(2) Ако работничкиот совет односно друг орган на управување во рокот од став 1 на овој член не биде известен, ќе се казни за прекршок одговорното лице во правното лице со парична казна до 20.000 динари.

## Глава XVII

### УСЛОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ

#### Член 152

(1) Одлуките стануваат правосилни кога повеќе не можат да се побиваат со жалба или ако жалба не е дозволена.

(2) Правосилната одлука се извршува кога е извршено нејзиното доставување и кога за извршувањето не постојат законски пречки. Ако не е изјавена жалба или странките се одрекле или се откажале од жалбата, одлуката е извршна со истекот на рокот за жалба односно од денот на одрекувањето или откажувањето од изјавената жалба.

#### Член 153

Ако против првостепенa одлука со која е изречена парична казна или заштитна мерка е изјавена жалба, не може да се пристапи кон извршување на одлуката пред да му биде на обвинетиот доставена второстепената одлука.

#### Член 154

Одлуката со која правосилно е изречена парична казна или е одлучено за надомест на трошоците на постапката се извршува кога ќе истече во одлуката предвидениот рок за плаќање на казната, односно на трошоците на постапката. Овој рок се смета од денот кога на осудениот му е доставена одлуката по жалбата, односно од денот кога станала правосилна одлуката на првостепениот суд за која второстепениот суд не одлучувал по повод жалбата.

#### Член 155

Ако судот што ја донел одлуката во прв степен не е надлежен за нејзино извршување, ќе достави заверен препис на одлуката со потврда за извршноста до органот надлежен за извршување, кој без одлагање ќе пристапи кон извршување.

### ДЕЛ ТРЕТИ

### ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 156

Паричните казни и заштитните мерки предвидени во прописите донесени до 1 јули 1977 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77) не можат да се изрекуваат над најголемата мера определена во овој закон.

#### Член 157

(1) Ако обвинителен предлог е поднесен пред 1 јули 1977 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77) натошошната постапка ќе се спроведе според дотогашните прописи.

(2) Ако повисокиот суд по 1 јули 1977 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77) ја укине одлуката на првостепениот суд и предметот го врати на повторно судење, новиот претрес и целата натамошна постапка ќе се спроведат според Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77).

#### Член 158

Одредбите на чл. 126 и 127 од овој закон ќе се применуваат и кога обвинителен предлог е поднесен пред 1 јули 1977 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77), ако првостепената судска одлука е донесена по 1 јули 1977 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77).

#### Член 159

Во постапката за стопанските престапи согласно ќе се применуваат прописите за надомест на трошоците во кривичната постапка.

#### Член 160

Законите и другите прописи со кои се предвидени стопанските престапи ќе се усогласат со одредбите на Законот за измени и дополненија на Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/85) во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

#### Член 161

На 1 јули 1977 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за стопанските престапи („Службени лист на СФРЈ”, бр. 4/77) престанува да важи Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/66, 42/69 и 6/73).

## 152.

Врз основа на член 53 од Законот за измени и дополненија на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/85), Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата од 24 октомври 1985 година го утврди пречистениот текст на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи.

Пречистениот текст на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи ги опфаќа: Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77), Законот за дополненија на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/82) и Законот за измени и дополненија на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/85) во кои е означен денот на влегувањето во сила на тие закони, како и Исправката на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/77).

АС бр. 327  
24 октомври 1985 година  
Белград

Претседател  
на Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ,  
Јанез Лукач, с.р.

## ЗАКОН

## ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ СО КОИ СЕ ПОВРЕДУВААТ СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ

(Пречистен текст)

Дел прв

## ОДГОВОРНОСТ И КАЗНУВАЊЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ

## Глава I

## ОПШТИ ОДРЕДБИ

## Член 1

Со овој закон се утврдуваат општите услови на одговорност и санкциите што се пропишуваат за прекршоците определени во сојузните прописи и се уредува прекршочната постапка што ја водат сојузните органи.

Одредбите на овој закон за одговорноста и казнувањето за прекршоците (чл. 2 до 51) ги применуваат и органите во републиките и автономните покраини кога одлучуваат за прекршоци со кои се повредуваат сојузните прописи.

## Член 2

Прекршоците определени во сојузните прописи (во натамошниот текст: прекршоци) се повреди на јавниот поредок утврден со сојузен закон и со друг сојузен пропис за кои се предвидуваат прекршочни казни и заштитни мерки.

## Член 3

За прекршок не се одговара ако пред да е сторен не бил предвиден со сојузен пропис како прекршок, ниту може да се изрече казна или друга санкција што не била однапред пропишана.

Ако по сторениот прекршок е изменет сојузниот пропис за прекршокот, ќе се примени прописот што е поблаг за сторителот.

## Член 4

Прекршоците можат да се пропишуваат со сојузен закон, со уредба или со одлука на Сојузниот извршен совет, како и со правилник или со наредба на колегијален сојузен

орган на управата и на функционер кој раководи со сојузен орган на управата односно со сојузна организација, ако со сојузен закон се овластени да пропишуваат прекршоци и во границите на овластувањата определени со тој закон.

## Член 5

За прекршок предвиден со сојузен пропис ќе се казни ако е сторен на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или ако е сторен на домашен брод или воздухоплов додека се наоѓа надвор од територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се определува во смисла на член 113 став 1 од Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

За прекршок сторен во странство ќе се казни само ако е тоа определено со сојузен закон или со пропис на Сојузниот извршен совет.

Во случајот од став 1 на овој член, под услов на заемност, гонење за прекршок може да се отстапи на странска држава во која сторителот на прекршокот кој е странски државјанин има живеалиште.

## Член 6

Прекршокот може да биде извршен со сторување или несторување.

Прекршокот е извршен со несторување кога сторителот го пропуштил сторувањето што бил должен да го изврши.

## Член 7

Прекршокот е извршен во време кога сторителот работел или бил должен да работи, без оглед кога настапила последицата.

## Член 8

Прекршокот е извршен како во местото каде што работел сторителот или бил должен да работи така и во местото во кое настапила последицата, ако со прописот за прекршокот не е определено поинаку.

## Глава II

## ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

## Член 9

Не е одговорен за прекршок сторител кој во време на извршувањето на прекршокот не може да го сфати значењето на своето дејствие (сторување или несторување) или не можел да управува со своите постапки, поради трајна или привремена душевна болест, привремена душевна растроеност или заостанат душевен развој.

Околноста дека прекршокот е сторен под влијание на алкохол или опојни дроги не ја исклучува одговорноста на сторителот.

## Член 10

За одговорноста е доволна небрежноста на сторителот, ако со прописот за прекршокот не е определено дека сторителот ќе се казни само ако прекршокот е сторен со умисла.

Одредбите на Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за умисла и небрежност сообразно се применуваат и за прекршоците.

## Член 11

Не е одговорен тој што ќе стори прекршок под влијание на сила, закана или принуда, или кој во време на извршувањето на прекршокот погрешно сфатил дека постојат околности според кои, да постоеле, неговото дејствие би било дозволено.

## Член 12

Непознавањето на прописот со кој се предвидува прекршок не извишува.

## Член 13

Не е прекршок она дејствие што е сторено во нужна одбрана.

Нужна е онаа одбрана што е неопходно потребна сторителот да одбие од себе си или од друг истовремен противправен напад.

## Член 14

Не е прекршок она дејствие што е сторено во крајна нужда.

Крајна нужда постои ако дејствието е сторено за сторителот да отстрани од себе си или до друг истовремена нескриена опасност што на друг начин не можела да се отстрани и ако притоа стореното зло не е поголемо од она што се заканувало.

## Член 15

Ако сторителот ги пречекорил границите на нужната одбрана односно крајната нужда може поблаго да се казни, а ако тоа пречекорување е сторено под особено олеснувачки околности нема да одговара за прекршок.

## Член 16

Тој што со умисла ќе поттикне друг или ќе му помогне да стори прекршок ќе се казни како самиот да го сторил.

Со оглед на природата на прекршокот, како и на начинот и околностите под кои е извршено поттикнувањето или помагањето и степенот на одговорноста на поттикнувачот и помагачот, поттикнувачот и помагачот можат да се казнат поблаго.

Ако поттикнувањето или помагањето е извршено под особено олеснувачки околности или ако до извршување на прекршок не дошло, поттикнувачот и помагачот нема да одговараат за прекршокот.

## Член 17

За обид на прекршок сторителот е одговорен само ако тоа е предвидено со сојузен закон.

## Член 18

Правното лице, и одговорното лице во правното лице можат да бидат одговорни за прекршок само ако тоа е предвидено со пропис за прекршокот.

Општествено-политичките заедници и нивните органи, другите државни органи, органите на општествената заедница и месните заедници не можат да бидат одговорни за прекршок.

Со сојузен закон може да се пропише дека за прекршок одговара одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месната заедница.

## Член 19

Правното лице е одговорно за прекршок ако до извршување на прекршокот дошло со дејствие или со пропуштање на должен надзор од страна на органот на управување или на одговорното лице или со дејствие на друго лице што било овластено да постапува од името на правното лице.

## Член 20

Правното лице што се наоѓа под стечај е одговорно за прекршок, без оглед на тоа дали прекршокот е сторен пред отворањето или во текот на стечајната постапка, но не може да му се изрече казна, туку само заштитна мерка одземање на предметите и одземање на имотната корист.

## Член 21

Одговорност на одговорното лице постои ако до извршување на прекршок дошло со негово дејствие или со негово пропуштање на должен надзор.

За одговорно лице, во смисла на овој закон, се смета лицето на кое во основната организација на здружен труд, во друга организација или заедница, или во друго правно лице му се доверени определени работи што се однесуваат

на управувањето, работењето или процесот на работата, како и лицето кое во органот на општествено-политичката заедница или во друг државен орган или во месна заедница врши определени должности.

## Член 22

Одговорноста на одговорното лице за прекршок не престанува затоа што му престанал работниот однос во правното лице или во органот на општествено-политичката заедница или во друг државен орган или во месна заедница ниту затоа што настанала неможност за казнување на правното лице поради неговото престанување.

## Член 23

Одговорност на одговорното лице за прекршокот не постои ако тоа постапувало врз основа на наредба од друго одговорно лице или од орган на управување и ако ги презело сите дејствија што врз основа на закон, друг пропис или општ акт било должно да ги преземе за да го спречи извршувањето на прекршокот.

## Член 24

Ако во сојузниот пропис со кој е предвиден прекршок не е определено поинаку, странско правно лице и странско одговорно лице ќе се казни за прекршок ако прекршокот е сторен на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и ако странското правно лице има претставништво во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

## Член 25

Лицето што во кривичната постапка или во постапката за стопански престапи правосилно е огласено за виновно за дело кое има и обележја на прекршок, нема да се казни за прекршок.

## Глава III

## КАЗНИ, ЗАШТИТНИ МЕРКИ И ОДЗЕМАЊЕ НА ИМОТНА КОРИСТ

## 1. Казни

## Член 26

За прекршок може да се пропишува парична казна или казна затвор.

За прекршок може алтернативно да се пропише и парична казна и казна затвор. За прекршок сторен од материјална заинтересираност можат да се пропишат обете казни кои се изрекуваат заедно или се изрекува само една од тие казни.

За прекршоци на правни лица и на одговорни лица, како и за прекршоци за кои постапка водат сојузните органи, може да се пропише само парична казна.

Под условите предвидени со овој закон, на сторителот на прекршок наместо казна затвор или парична казна може да му се изрече укор.

## Член 27

Казната затвор може да се пропише само со закон. Казната затвор не може да се пропише во траење по кусо од еден ден ниту подолго од триесет дена.

За потешки прекршоци со кои се загрозува животот или здравјето на луѓето или поради кои можат да настанат други потешки последици, може да се пропише казна затвор до шеесет дена.

Казната затвор се изрекува на полни денови.

## Член 28

Парична казна може да се пропише во износ од 250 до 50.000 динари.

За прекршоци на правни лица, како и за прекршоци на поединци што самостојно вршат дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: поединец во вршење на самостојна дејност), со сојузен закон или со пропис на Сојузниот извршен совет може

да се пропише парична казна и над 50.000 динари но најмногу до 500.000 динари, а со правилник и наредба од колегијален сојузен орган на управата и од функционер кој раководи со сојузен орган на управата односно со сојузна организација - најмногу до 100.000 динари.

Со сојузен закон или со пропис на Сојузниот извршен совет може за прекршоците што претставуваат потешка повреда на сојузните прописи да се пропише за правни лица, како и за поединци во вршење на самостојна дејност, парична казна и до 1.000.000 динари, а за одговорното лице и за други поединци - до 200.000 динари.

За прекршоците од став 3 на овој член во сразмер со височината на причинетата штета или неизвршената обврска може да се пропише парична казна, најмногу до дваесеткратен износ на причинетата штета, на неизвршената обврска или вредноста на стоките или друга работа што е предмет на прекршокот.

Паричната казна што се наплатува на самото место може со сојузен пропис да се утврди во фиксен износ, и тоа: за правно лице и за поединец во вршење на самостојна дејност до 10.000 динари, а за одговорно лице и друг поединец - до 5.000 динари.

#### Член 29

Во решението за прекршокот се определува рокот за плаќање на парична казна, кој не може да биде покус од петнаесет дена ниту подолг од три месеци од денот на правосилноста на решението.

Во оправдани случаи органот што го донел решението за прекршок во прв степен може да дозволи паричната казна да се исплати во отплата. Во тој случај тој орган ќе го определи начинот на исплатување и рокот на исплатата, кој не може да биде подолг од шест месеци, ако со сојузен закон не е определено поинаку.

#### Член 30

Ако казнетиот во определен рок не ја плати паричната казна што ја изрекол сојузниот орган, казната ќе се наплати по присилен пат.

Ако паричната казна не може присилно да се наплати ќе се замени со казна затвор. За замена на паричната казна во казна затвор ќе се донесе посебно решение.

Паричната казна не може да се замени во казна затвор на одговорно лице, како ни на помлад офицер, офицер или воен службеник во активна служба на Југословенската народна армија (активно воено лице).

#### Член 31

При заменување на паричната казна во казна затвор се сметаат секои започнати 500 динари во еден ден затвор, но така што казната затвор да не може да биде подолга од 30 дена.

Ако, покрај паричната казна, е изречена и казна затвор, затворот со кој се заменува паричната казна и изречената казна затвор не можат вкупно да траат подолго од шеесет дена.

Ако е изречена парична казна за прекршок за кој покрај таа казна алтернативно е пропишана и казна затвор, во случај на замена на паричната казна во казна затвор, казната затвор не смее да ја прејде најголемата мера на казната затвор пропишана за тој прекршок.

Ако е наплатен еден дел од паричната казна, остатокот сразмерно ќе се замени со казна затвор со ограничувањата предвидени во ст. 1 до 3 на овој член.

Извршувањето на казната затвор со која е заменета паричната казна ќе се прекине ако казнетиот го плати остатокот на паричната казна.

#### Член 32

Ако паричната казна за прекршок ја изрекол орган во републиката односно во автономната покраина, а казнетиот не ја плати паричната казна во определениот рок, се применуваат одредбите на републичките односно покраинските прописи за присилна наплата или за замена на паричната казна во казна затвор.

#### Член 33

Износите на наплатените парични казни за прекршоци според кои постапката ја водат сојузните органи се внесуваат во буџетот на федерацијата.

#### Член 34

Казната за прекршок се одмерува во границите определени со пропис во кој е предвиден прекршокот, земајќи ги предвид сите околности што влијаат казната да биде поголема или помала (отежнувачки и олеснувачки околности), а особено тежината на сторениот прекршок, околностите под кои е сторен прекршокот, степенот на одговорноста, личните прилики на сторителот и неговото однесување по сторениот прекршок.

При одмерување на паричната казна ќе се земе предвид и имотната состојба на сторителот односно економската состојба на правното лице.

Ако со сојузен закон не е предвидено поинаку, како отежнувачка околност за прекршокот не може да се земе казната ниту заштитната мерка порано изречена за прекршок, ако од денот на правосилноста на решението за прекршокот поминале повеќе од две години.

#### Член 35

Ако паричната казна и казната затвор се алтернативно пропишани, казната затвор ќе се изрече за прекршок со кој се предизвикани потешки последици или за прекршок кој укажува на поголем степен на одговорноста на сторителот.

#### Член 36

Ако при одмерувањето на казната се утврди дека прекршокот не е од потешка природа, а постојат олеснувачки околности што укажуваат дека и со поблага казна ќе се постигне целта на казнувањето, пропишаната казна може да се ублажи на еден од следните начини:

- 1) ќе се изрече казна под најмалата мера на казна што е пропишана за тој прекршок, но не под најмалата законска мера на тој вид казна;
- 2) наместо пропишаната казна затвор ќе се изрече парична казна;
- 3) наместо пропишаната казна затвор и парична казна ќе се изрече само една од тие казни.

#### Член 37

Ако постојат околности што во значителна мера ја намалуваат одговорноста на сторителот, така што може да се очекува дека во иднина ќе избегнува вршење на прекршок и без изрекување на пропишаната казна, наместо казна може да се изрече укор.

Укор може да се изрече и ако прекршокот се состои во неисполнување на пропишана обврска или со прекршокот е нанесена штета, а сторителот пред донесувањето на решението за прекршокот ја исполнил пропишаната обврска, односно ја отстранил или надоместил нанесената штета.

#### Член 38

Нема да се казни сторителот на прекршок ако прекршокот според околности под кои е сторен е од мало значење и ако не предизвикал последици или последиците се незначителни.

Нема да се казни за прекршок правно лице ако прекршокот го открил и го пријавил органот на самоуправниот работничка контрола или друг орган на тоа правно лице, или работниците во тоа правно лице.

#### Член 39

Ако сторителот со едно дејствие или со повеќе дејствија сторил повеќе прекршоци по кои не е донесено решение за прекршокот, а постапката се води пред истиот орган, ќе се утврди претходно казна за секој прекршок и ќе се изречат сите утврдени казни, а ако казните се од ист вид ќе се изрече една вкупна казна што е еднаква на збирот на одделни утврдени казни, со тоа што вкупната казна затвор да не може да прејде шеесет дена, а вкупната парична казна не може да биде поголема од двојниот износ на најголемата мера на парична казна.

Ако за еден од повеќе прекршоци е утврдена парична казна врз основа на член 27 став 4 од овој закон, за тој износ ќе се зголеми вкупната парична казна која за другите прекршоци е утврдена според став 1 од овој член.

Ако во случајот од став 1 на овој член за повеќе прекршоци е изречена казна затвор над триесет дена и парична казна, казната затвор со која се заменува паричната казна не може, заедно со изречената казна затвор, да прејде деведесет дена.

#### Член 40

Казната затвор не може да се изрече на бремена жена по наполнети три месеци бременост ниту на мајка додека детето не ќе наполни една година, а ако детето е родено мртво – додека не ќе поминат шест месеци од денот на пораѓањето.

### 2. Заштитни мерки

#### Член 41

Со сојузен закон можат кон казната за прекршок да се пропишат следните заштитни мерки:

- 1) одземање на предмети;
- 2) забрана на вршење самостојна дејност;
- 3) забрана на управување со моторно возило;
- 4) оддалечување на странец од територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Заштитните мерки од точ. 1 и 4 став 1 на овој член можат, под условите предвидени со овој закон, да се изречат и кога не се пропишани за прекршок.

Заштитни мерки можат да се изречат и ако казна за прекршок не е изречена, само ако таква можност е предвидена во сојузен закон.

Со сојузен закон можат да се предвидат и други заштитни мерки ако тоа го бара посебната природа на прекршокот, но тие можат да се изрекуваат само кон казната за прекршоци.

#### Член 42

Предметите што се употребени или биле наменети за извршување на прекршок или што настанале со извршување на прекршокот можат да се одземат ако се сопственост на сторителот на прекршокот, односно ако со нив располага правното лице – сторител на прекршокот.

Предметите од став 1 на овој член можат да се одземат и кога не се сопственост на сторителот на прекршокот или со нив не располага правното лице – сторител на прекршокот ако тоа го бараат интересите на општата безбедност, чувањето на животот и здравјето на луѓето, сигурноста на стоковниот промет или причините на јавниот морал, како и во други случаи предвидени со закон. Со одземање на предметите не се губа во правото на трети лица на надомест на штета од сторителот.

Органот што го донел решението за прекршокот определува дали одземените предмети ќе се уништат, продадат или ќе му се предадат на заинтересираниот орган односно организација.

Парите добиени со продажба на предмет што е сопственост на сторителот на прекршокот, односно со продажба на предмет со кој располага правното лице – сторител на прекршокот, а е одземен според решението на сојузен орган, се внесуваат во буџетот на федерацијата.

Ако се продадени предмети што не се сопственост на сторителот на прекршокот или со нив не располага правното лице – сторителот на прекршокот, парите му се предаваат на лицето чија сопственост се тие предмети односно на правното лице кое располага со тие предмети. Ако тоа лице е непознато и не се јави ниту за една година од денот на продажбата, парите добиени од продажбата на такви предмети се внесуваат во буџетот на федерацијата.

#### Член 43

Забраната на вршење самостојна дејност се состои во привремена забрана на сторителот на прекршокот да врши занаетчиска или друга дејност за која се издава дозвола од надлежниот орган.

Ако со сојузниот закон со кој се определува прекршокот посебно не се пропишани условите за изрекување на мерката од став 1 на овој член, таа мерка може да му се изрече на сторителот на прекршокот чие натамошно занимавање со самостојна дејност би било опасно за животот или здравјето на луѓето или кој ја злоупотребил самостојната дејност за извршување на прекршокот.

Заштитната мерка од став 1 на овој член може да се изрече во траење од три месеци до една година. Времето на траењето на изречената мерка тече од денот на правосилноста на решението за прекршокот. Времето поминато на издржување на казна затвор не се засметува во времето на траењето на изречената мерка.

#### Член 44

Забраната на управување со моторно возило се состои од забрана на управување со моторно возило од определен вид или категорија.

Ако со сојузниот закон со кој се пропишува прекршокот не се пропишани услови за изрекување на мерката од став 1 на овој член, таа мерка може да му се изрече на сторителот на прекршокот што сторил потешка повреда на прописите за безбедноста на сообраќајот или чие поранешно кршење на тие прописи покажува дека е опасно сторителот на прекршокот да управува со моторно возило од определен вид или категорија. При одлучувањето дали ќе му се изрече оваа мерка, ќе се земе предвид и тоа дали сторителот е возач на моторно возило по занимање.

Заштитната мерка од став 1 на овој член може да се изрече во траење од триесет дена до една година. Ако со сојузниот закон со кој се пропишува прекршокот не е поинаку определено, времето на траењето на изречената мерка тече од денот на правосилноста на решението за прекршокот. Времето поминато во затвор не се засметува во времето на траењето на изречената мерка.

#### Член 45

Оддалечувањето на странец од територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија може да му се изрече на странец што е казнет за прекршок поради кој е непожелен неговиот натамошен престој во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Заштитната мерка од став 1 на овој член може да се пропише во траење од шест месеци до три години. Времето на траењето на изречената мерка тече од денот на правосилноста на решението за прекршок. Времето поминато на издржување на казната затвор не се засметува во времето на траењето на изречената мерка.

### 3. Одземање на имотна корист прибавена со извршување на прекршок

#### Член 46

Никој не може да ја задржи имотната корист прибавена со прекршок.

Имотната корист ќе се одземе со решението за прекршок со кое е утврдено извршувањето на прекршокот. Имотната корист одземена со решение на сојузниот орган се внесува во буџетот на федерацијата.

Во поглед на начинот на одземање на имотната корист и заштитата на оштетеното лице, сообразно ќе се применуваат соодветните одредби од Киривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

## Глава IV

### ЗАСТАРЕНОСТ

#### Член 47

Прекршочна постапка не може да се преземе ако помине една година од денот кога е сторен прекршокот.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, со сојузен закон може да се пропише подолг рок на застареност на гонењето за царински, девизни и надворешно-трговски прекршоци и за прекршоците против безбедноста на воздушниот сообраќај.

Рокот од став 2 на овој член не може да биде подолг од три години.

#### Член 48

Изречената казна и заштитна мерка не можат да се извршат ако од денот на правосилноста на решението за прекршокот поминала една година.

**Член 49**

Застарувањето на гонењето и застарувањето на извршувањето на казната односно на заштитната мерка за прекршок не тече за времето за кое гонење односно извршување не може да се преземе според сојузен закон.

Застарувањето се прекинува со секое дејствие на надлежниот орган што се презема заради гонење на сторителот на прекршокот или заради извршување на казната односно на заштитната мерка.

Со секој прекин застарувањето почнува одново да тече, но застареноста во секој случај настанува кога ќе изминат двапати онолку време колку што според законот се бара за застареноста на гонењето или извршувањето на казната односно на заштитната мерка.

**Глава V****ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ОДГОВОРНОСТА И ЗА КАЗНУВАЊЕТО НА МАЛОЛЕТНИЦИ****Член 50**

За прекршок не е одговорен малолетник што во времето на извршувањето на прекршокот не наполнил четиринаесет години (дете).

На малолетник што во времето на извршувањето на прекршокот наполнил четиринаесет години, а не наполнил шеснаесет години (помлад малолетник) може да му се изрече само мерка од воспитен карактер.

На малолетник што во времето на извршување на прекршокот наполнил шеснаесет години, а не наполнил осмунаесет години (постар малолетник) му се изрекува, по правило, мерка од воспитен карактер, а само по исклучок може да му се изрече казна.

Во поглед на видот на мерката од воспитен карактер, казната и заштитната мерка, како и условите за нивно изрекување, се применуваат соодветните прописи за прекршоците што важат на територијата на републиката односно на автономната покраина на која е седиштето на органот надлежен за водење на прекршочната постапка. Во случај на изрекување на казната затвор на постар малолетник, таа казна не може да биде подолга од 15 дена, ниту паричната казна може да се замени со затвор во подолго траење.

**Член 51**

Со сојузен закон или со пропис на Сојузниот извршен совет може да се определи дека родителот, посвоителот односно старателот на малолетникот што сторил прекршок ќе се казни ако сторениот прекршок е последица од нивно пропуштање на должните грижи за малолетникот, а се во можност да вршат таков надзор.

**Дел втори****ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА ШТО ЈА ВОДАТ СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ****Глава VI****ОСНОВНИ ОДРЕДБИ****Член 52**

Одребите од овој закон за прекршочната постапка ги применуваат сојузните органи кога водат прекршочна постапка.

**Член 53**

Органот што води прекршочна постапка е должен вистинито и полно да ги утврди фактите што се од важност за донесување на решението. Тој е должен со еднаква грижливост да ги испита како околностите што го товарат обвинетиот така и околностите што му одат во корист.

**Член 54**

Пред донесувањето на решение за прекршок, на обвинетиот му се дава можност да се изјасни за она што му се

става на товар (член 107), освен ако се донесува решение за прекршок по скратена постапка.

Ако уредно повиканиот обвинет не дојде на сослушување и не го оправда изостанокот, а неговото сослушување не е нужно за утврдување на фактичната состојба на работите, решение за прекршок може да се донесе и без сослушување на обвинетиот.

**Член 55**

Против правното лице и одговорното лице во правното лице се спроведува единствена прекршочна постапка, освен ако постојат законски причини да се води постапка само против едно од нив.

**Член 56**

Во прекршочната постапка органот што ја води постапката е должен совесно да го оцени секој доказ поединечно и во врска со другите докази и врз основа на таква оценка да изведе заклучок дали некој факт е докажан.

**Член 57**

Органот што ја води прекршочната постапка ќе се грижи незнаењето и неукоста на обвинетиот и на другите лица што учествуваат во постапката да не билат на штета на правата што според законот им припаѓаат во постапката.

**Член 58**

Органот што ја води прекршочната постапка е должен да настојува постапката да ја спроведе без одолжување и да ја оневозможи секоја злоупотреба на правата што им припаѓаат на лицата кои учествуваат во постапката.

**Член 59**

Прекршочната постапка се води на јазикот што е во службена употреба во подрачниот орган односно во подрачната организациона единица на сојузниот орган.

Обвинетиот, сведоците и другите лица што учествуваат во постапката имаат право при изведувањето на оделни дејствија во прекршочната постапка или на усниот претрес да го употребуваат својот јазик. Ако прекршочната постапка односно усниот претрес не се води на јазикот на тоа лице, ќе се обезбеди усно преведување на она што тоа, односно другите го изнесуваат, како и исправите и другиот писмен доказен материјал.

За правото на преведување ќе се поучи лицето од став 2 на овој член, кое може да се одрече од тоа право ако го знае јазикот на кој се води постапката. Во записникот ќе се забележи дека е дадена поука и изјава на учесникот.

Преведувањето го врши толкувач определен од органот што ја води постапката.

**Член 60**

Сите државни органи се должни да му укажуваат правна помош на сојузниот орган што ја води прекршочната постапка.

**Член 61**

Прекршочна постапка нема да се води ниту ќе се изрекува казна за прекршок против лицата што уживаат дипломатски имунитет.

**Член 62**

Ако применувањето на прописите за прекршок зависи од претходното решение на некое правно прашање за чие решение е надлежен друг орган, органот што ја води прекршочната постапка може сам да го реши тоа прашање, а може да го одложи донесувањето на решението ако по тоа прашање веќе се води постапка пред друг орган. Решението на претходното прашање во прекршочната постапка име дејство само за предметот за кој се решавало во таа постапка.

По прашањето за постоење на кривично дело и кривична одговорност на сторителот, органот што ја води прекршочната постапка е врзан со правосилната пресуда на кривичниот суд со која обвинетиот е огласен за виновен за кривично дело.

## Глава VII

## ОРГАНИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА

## 1. Надлежност

## Член 63

За водење на прекршочната постапка во прв степен се надлежни сојузните органи на управата определени со сојузен закон (во натамошниот текст: сојузни органи).

Сојузниот орган е надлежен да води прекршочна постапка и за воено лице, освен ако тоа сторило прекршок на местото што е под контрола на воени органи или во други случаи определени со сојузен закон.

## Член 64

За жалбите на решенијата за прекршок што ги донеле сојузните органи во прв степен решава во втор степен Сојузниот совет за прекршоци.

Сојузниот совет за прекршоци заема начелни ставови за правните прашања заради единствено применување на прописите за прекршоците за кои постапка водат сојузните органи, ги следи појавите и проблемите во областа на прекршоците од својата надлежност и за тоа ги известува Сојузниот извршен совет и другите надлежни сојузни органи и дава иницијативи за донесување и за измена на сојузните прописи.

Сојузниот совет за прекршоци врши и други работи определени со сојузен закон.

## Член 65

Ако со сојузен закон е определено прекршочна постапка да водат подрачните органи односно подрачните организациони единици на сојузните органи – за водење на прекршочната постапка месно е надлежен подрачниот орган односно подрачната организациона единица на сојузниот орган на чие подрачје е сторен прекршокот.

Сојузниот орган или подрачниот орган односно подрачната организациона единица на сојузниот орган, која е надлежна за правното лице, надлежна е и за одговорното лице во правното лице.

Ако прекршок од надлежноста на сојузниот орган е сторен на домашен брод или воздухоплов, за водење на прекршочната постапка е надлежен сојузниот орган на чие подрачје се наоѓа домашна лука или воздухопловно пристаниште во кое завршува патувањето на сторителот на прекршокот, а ако сторителот на прекршокот е член на екипаж – сојузниот орган на чие подрачје се наоѓа матичната лука на бродот односно матичното пристаниште на воздухопловот.

## Член 66

Ако не може да се определи надлежноста според местото на извршувањето на прекршокот или ако прекршокот е извршен во странство таа се определува според живеалиштето односно престојувалиштето на поединецот – сторител на прекршокот, а ако прекршок сторило правно лице – според седиштето на правното лице.

## Член 67

Сојузниот орган што е надлежен за сторителот на прекршокот е надлежен и за соучесникот. Против сторителот на прекршокот и против соучесникот се спроведува единствена прекршочна постапка. Ако е тоа целесобразно, надлежниот сојузен орган може одвоено да води постапка против одделни соучесници.

Ако прекршокот како соучесници го сториле граѓански лица и воени лица, а за постапката против воени лица е надлежен воен орган, постапката ќе се води одвоено за граѓански лица, а одвоено за воени лица.

## Член 68

Сојузниот орган што ја води прекршочната постапка е должен да внимава по службена должност на стварната и месната надлежност. Ако утврдил дека за водење на пре-

кршочната постапка е надлежен друг сојузен орган, без одлагање ќе му го отстапи предметот на тој орган.

## Член 69

Подрачниот орган односно подрачната организациона единица на сојузниот орган може, пред да донесе решение за прекршок, да му го отстапи предметот на подрачниот орган или на подрачната организациона единица на истиот сојузен орган на чие подрачје сторителот на прекршокот има живеалиште или престојувалиште, ако со тоа се олеснува постапката.

Подрачниот орган, односно подрачната организациона единица на сојузниот орган може во рок од осум дена од денот на приемот на предметот да бара за оправданоста на отстапување во смисла на став 1 од овој член да одлучи Сојузниот совет за прекршоци. Одлуката на Сојузниот совет за прекршоци е конечна.

## Член 70

За судирот на надлежноста помеѓу сојузните органи надлежни за водење на прекршочна постапка решава Сојузниот совет за прекршоци.

Против решението со кое е расправен судирот на надлежноста не е дозволена жалба.

## Член 71

Ако на странска држава врз основа на меѓународниот договор ѝ се отстапува гонење и казнување за прекршокот од надлежноста на сојузниот орган што на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија го извршил државјанин на СФРЈ со живеалиште во странска држава, одлука за отстапување донесува Сојузниот совет за прекршоци.

Ако странската држава предложи да се преземе во Социјалистичка Федеративна Република Југославија гонење и казнување за прекршокот што во странска држава го извршил државјанин на СФРЈ со живеалиште во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, одлука за преземање на гонење и казнување донесува Сојузниот совет за прекршоци ако е во прашање прекршок од надлежноста на сојузниот орган.

## 2. Организација и состав

## Член 72

Во сојузниот орган прекршочната постапка во прв степен ја води и решение за прекршокот донесува комисија за прекршоци (во натамошниот текст: комисијата) составена од три члена од кои еден член е претседател. Претседателот и членовите на комисијата можат да имаат заменици.

Комисијата може да овласти одделен свој член да презема одделни дејствија во прекршочната постапка.

Ако испоставата на подрачната организациона единица на сојузниот орган е оддалечена од седиштето на комисијата така што комисијата односно нејзиниот овластен член не е во можност во седиштето на испоставата навремено да преземе одделни дејствија на прекршочната постапка, функционерот кој раководи со сојузниот орган надлежен за водење на прекршочната постапка може да определи работник на испоставата за преземање на одделни дејствија на прекршочната постапка што не можат подоцна да се изведат или нивното подоцнежнo изведување би било отежнато.

## Член 73

Претседателот и членовите на комисијата како и нивните заменици, ги определува од редовите на работниците во сојузниот орган што ја води прекршочната постапка во прв степен – функционерот што раководи со тој орган.

Еден од членовите на комисијата мора да биде дипломиран правник и да има потребно работно искуство на соодветни правни работи.

## Член 74

Со сојузен закон може да се определи за прекршоци за кои е пропишана парична казна за правно лице до



50.000 динари, а за одговорното лице и за други поединци до 30.000 динари, прекршочната постапка да ја води и решение за прекршокот да донесува овластено службено лице во сојузниот орган.

Службеното лице од став 1 на овој член мора да биде дипломиран правник со потребно работно искуство на соодветни правни работи, а го определува од редовите на работниците во сојузниот орган што ја води прекршочната постапка во прв степен – функционерот што раководи со тој орган.

#### Член 75

Сојузниот совет за прекршоци е самостоен сојузен орган.

Сојузниот совет за прекршоци донесува деловник за својата работа.

#### Член 76

Сојузниот совет за прекршоци се состои од постојани членови од кои еден е претседател, како и од повремени членови.

Претседателот и постојаните и повремени членови на Сојузниот совет за прекршоци ги именува и ги разрешува од должност Сојузниот извршен совет.

Претседателот и постојаните членови на Сојузниот совет за прекршоци мораат да бидат дипломирани правници и да имаат подолго работно искуство на соодветни правни работи. Повремените членови на Сојузниот совет за прекршоци се именуваат од редовите на стручњаци во областите во кои се пропишани прекршоци за кои сојузните органи водат прекршочна постапка.

Претседателот и постојаните и повремени членови на Сојузниот совет за прекршоци се именуваат за период од четири години и можат да бидат повторно именувани.

Одредбите на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, што се однесуваат на ставањето на располагање по разрешувањето на функционерите кои раководат со сојузните органи на управата и со сојузните организации и на нивните заменици, како и на раководните работници во тие органи и организации што ги назначува Сојузниот извршен совет, се применуваат на претседателот и на постојаните членови на Сојузниот совет за прекршоци.

#### Член 77

Сојузниот совет за прекршоци решава во советите составени од три члена.

Претседателот на советот од став 1 на овој член е претседател на Сојузниот совет за прекршоци или друг постојан член на Сојузниот совет за прекршоци. Членовите на советот можат да бидат постојани или повремени членови на Сојузниот совет за прекршоци.

Сојузниот совет за прекршоци, на седница на постојаните членови ги врши работите од член 64 став 2 на овој закон и донесува деловник за својата работа, ја разгледува програмата за работата и извештајот за работа.

Седницата од став 3 на овој член ја свикнува и со нејзината работа раководи претседателот на Сојузниот совет за прекршоци. За полноважно одлучување на седницата на Сојузниот совет за прекршоци е потребно присуство најмалку на две третини од постојаните членови, а одлука се донесува со мнозинство на гласовите на сите постојани членови.

Усвоените начелни ставови се задолжителни за сите совети на Сојузниот совет за прекршоци и можат да бидат изменети само на седница.

Кога на седница на Сојузниот совет за прекршоци се разгледува програмата за работа, извештајот за работа или други значајни прашања од надлежноста на Сојузниот совет за прекршоци, во работата на седницата учествуваат и повремени членови.

#### Член 78

На повремени член на Сојузниот совет за прекршоци му припаѓа надомест на трошоците што ги имал во вршењето на таа функција и надомест за загубената заработка, а под условите утврдени со прописите и награда. Височината на надоместот и начинот на остварувањето на надоместот како и условите за остварување и за височината на наградата се уредуваат со пропис на Сојузниот извршен совет.

#### Член 79

Во сојузниот совет за прекршоци, за вршење на стручните и на административно-техничките работи, постојат потребен број работници што имаат соодветна стручна подготовка.

#### Член 80

Врз работниците во работната заедница на Сојузниот совет за прекршоци се применуваат прописите што важат за работниците во работните заедници на сојузните органи.

#### Член 81

Средствата за работа на Сојузниот совет за прекршоци се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

## Глава VIII

### ИЗЗЕМАЊЕ

#### Член 82

Лицето што врши определена должност во прекршочната постапка ќе се изземе:

1) ако е оштетено со прекршокот;

2) ако обвинетиот, претставникот на правното лице, бранителот на обвинетиот, оштетениот или неговиот застапник му е брачен другар или сродник во права линија до четвртиот, а по жена до вториот степен;

3) ако во ист предмет било претставник на правното лице, бранител на обвинетиот, застапник или полномошник на оштетениот, сведок или вештак;

4) ако постојат други околности што предизвикуваат сомнение во неговата непристрасност.

Изземени се од донесувањето на решение во втор степен лицата што учествувале во донесувањето на решение за прекршок во прв степен.

#### Член 83

Службено лице што врши определена должност во прекршочната постапка е должно самостојно да го бара своето изземање штом ќе дознае дека за тоа постои причина.

Барање за изземање може да поднесе и обвинетиот односно претставникот на обвинетото правно лице, до донесувањето на решение за прекршокот. Лицето чие изземање се бара може до решението за изземање да ги презема само оние дејствија што не трпат одлагање.

За изземањето решава функционерот што раководи со сојузниот орган односно претседателот на Сојузниот совет за прекршоци ако се бара изземање на член на тој совет.

Пред донесувањето на решение за изземање, ќе се земе изјава од лицето чие изземање е во прашање.

Против решението со кое се усвојува барањето за изземање не е дозволена жалба, а решението со кое барањето за изземање се одбива може да се побива само со жалба против решението за прекршок.

## Глава IX

### ОБВИНЕТИОТ И ОШТЕТЕНИОТ

#### Член 84

Обвинетиот има право да се брани сам или со стручна помош на бранител.

#### Член 85

За обвинетото правно лице во прекршочната постапка учествува неговиот претставник, што е овластен да ги презема сите дејствија што може да ги презема самиот обвинет.

**Член 86**

Претставник на правното лице е лицето што е овластено да го претставува правното лице врз основа на закон или на друг пропис, на самоуправен општ акт или на друг акт на правното лице.

Претставникот на правното лице мора да има писмено овластување од органот на управување.

Претставник на правното лице може да биде само едно лице.

**Член 87**

Претставник на странско правно лице е лицето што управува со претставништвото на тоа правно лице во Социјалистичка Федеративна Република Југославија ако за претставник не е определено друго лице.

**Член 88**

Претставник на правното лице не може да биде лице што е сведок во истата работа.

Претставник на правното лице не може да биде ни одговорното лице против кое се води постапка за ист прекршок, а кое истакнува дека постапувало врз основа на наредба од друго одговорно лице или од органот на управување (член 23).

Повеќе обвинети правни лица можат да имаат како претставник исто лице само ако тоа не е во спротивност со интересите на нивната одбрана.

Во случаите од ст. 1 до 3 на овој член сојузниот орган што ја води прекршочната постапка е должен да го известат правното лице заради определување на друг претставник.

Сојузниот орган е должен секогаш да го предупреди правното лице ако претставникот на правното лице во исто време е и одговорно лице против кое се води прекршочна постапка.

За странско правно лице известувањето и предупредувањето од ст. 4 и 5 на овој член ќе се упатуваат до претставништвото на странското правно лице во Југославија.

**Член 89**

Ако правното лице на покана од сојузниот орган што ја води прекршочната постапка не определи свој претставник (член 88 став 3 и член 102 став 3) ќе се казни со решение на тој орган со парична казна до 20.000 динари. Ако и по изрекувањето на казната правното лице не определи свој претставник, ќе се казни за секое натамошно неодзивање на поканата со парична казна до 40.000 динари.

**Член 90**

Обвинетото правно лице и обвинетото одговорно лице можат да имаат секој свој бранител или заеднички бранител.

**Член 91**

Оштетениот има право да предлага докази, да става други предлози, да истакнува барање за надомест на штетата и да остварува други права предвидени со овој закон.

Ако со сторениот прекршок е нанесена штета на имот во општествена сопственост, за тоа секогаш ќе се извести надлежното јавно правобранителство и општествениот правобранител на самоуправувањето.

Законскиот застапник на оштетениот ги врши правата што според овој закон ги има оштетениот. Оштетениот може своите права да ги врши и преку полномошник.

**Член 92**

Обвинетиот, претставникот на правното лице, бранителот на обвинетиот, оштетениот и застапникот на оштетениот имаат право да ги разгледуваат списите на предметот. Ако прекршочната постапка е во тек, разгледувањето и препишувањето на списите го дозволува сојузниот орган што ја води постапката.

Разгледувањето на списите може да се одбие ако со тоа би се смекавало правилното водење на постапката. По

изведените докази, на лицата од став 1 на овој член, како и на секое друго лице што има оправдан интерес, не може да им се одбие разгледувањето и препишувањето на списите.

**Глава X****ДОНЕСУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА ОДЛУКИ И ВРАЌАЊЕ ВО ПОРАНЕШНА СОСТОЈБА****Член 93**

Одлуки во прекршочната постапка се донесуваат во форма на решение, ако во овој закон за одделни одлуки не е предвидено да се донесуваат во форма на наредба.

Во поглед на начинот на донесување на одлуки сообразно се применуваат соодветните одредби од Законот за кривичната постапка.

**Член 94**

Одлуките им се соопштуваат на обвинетиот и на другите заинтересирани лица усно ако се присутни, а со доставување на заверен препис ако се отсутни.

Ако е одлуката усно соопштена, тоа ќе се назначи во записникот или на списокот. На заинтересираното лице ќе му се издаде, на негово барање, заверен препис на усно соопштената одлука само ако против таа одлука може да се изјави жалба.

Преписите на одлуките против кои е дозволена жалба се доставуваат со упатство за право на жалба.

**Член 95**

Поканите за сослушување и поканите за присуствување на усниот претрес се доставуваат до обвинетиот лично.

Одлуките од чие доставување тече рокот за жалба се доставуваат лично до лицето до кое се упатени.

Во поглед на доставување на писмена сообразно се применуваат соодветните одредби од Законот за кривичната постапка.

**Член 96**

На обвинетиот што од оправдани причини ќе го пропушти рокот за изјава на приговор или жалба на решение за прекршок ќе му се дозволи враќање во поранешна состојба ако во рок од три дена од денот на престанувањето на причините поради кои го пропуштил рокот поднесе молба за враќање во поранешна состојба и ако истовремено со таа молба предаде приговор односно жалба.

По истекот на триесет дена од денот на пропуштањето на рокот не може да се бара враќање во поранешна состојба.

За решавање за враќање во поранешна состојба поради пропуштање на рокот за жалба е надлежен Сојузниот совет за прекршоци, а поради пропуштање на рокот за приговор – сојузниот орган надлежен за донесување на решение за прекршок во прв степен.

Ако сојузниот орган дозволи враќање во поранешна состојба, ќе одлучи за тоа со решение за жалбата односно за приговорот.

**Член 97**

Молбата за враќање во поранешна состојба му се предава на сојузниот орган против чие решение требало да се изјави жалба односно приговор.

Молбата не го задржува извршувањето на решение, но сојузниот орган може да одлучи да се застане со извршувањето до донесувањето на одлуката по молбата.

Против решението донесено по молбата за враќање во поранешна состојба не е дозволена жалба.

**Глава XI****ТРОШОЦИ НА ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА И ИМОТНО-ПРАВНО БАРАЊЕ****Член 98**

Трошоците на прекршочната постапка ги опфаќаат фактичките издатоци направени заради водење на постапката.

Во трошоците на прекршочната постапка спаѓаат и фактички направените издатоци за присилно доведување на одземеното превозно средство со кое е сторен прекршок.

#### Член 99

Трошоците на прекршочната постапка паѓаат врз товар на лицето казнето за прекршок.

Трошоците на прекршочната постапка за прекршок по кој е запрена постапката ги поднесува органот што ја водел таа постапка.

Претставникот на обвинетото правно лице и обвинетото одговорно лице ги поднесуваат трошоците на постапката што ги предизвикале по своја вина.

Лице што свесно поднело невинната пријава за прекршок ги поднесува трошоците на постапката.

Во решението за прекршок ќе се определи кој ги поднесува трошоците и во кој износ. Ако за утврдување на височината на трошоците нема доволно податоци, ќе се донесе дополнително посебно решение за трошоците.

Во преглед на трошоците на постапката сообразно се применуваат соодветните одредби од Законот за кривичната постапка.

#### Член 100

Барање за надомест на штетата може оштетениот во прекршочната постапка да постави до донесувањето на решение за прекршок. Барањето не може да го прејде износот до кој за расправање на имотно-правните барања е надлежен судија поединец во процесна постапка на тоа подрачје, а вишокот на износот може оштетениот да го остварува во процесната постапка.

Ако износот на штетата не може да се утврди или ако утврдувањето на штетата би ја забавило или отежнало прекршочната постапка, или ако барањето за надомест на штетата е само делумно усвоено, оштетениот ќе се упати своето барање за надомест на штетата односно неусвоениот износ да го остварува во процесна постапка.

Ако постапката биде запрена, оштетениот ќе се упати своето барање за надомест на штетата да го остварува во процесна постапка.

Ако е оштетен имот во општествена сопственост, за запирање на постапката ќе се извести надлежното јавно правобранителство.

### Глава XII

## ПОВЕДУВАЊЕ И ТЕК НА ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА

### 1. Поведување на постапка

#### Член 101

Сојузниот орган што ја води прекршочната постапка поведува постапка по службена должност штом ќе дознае за прекршокот.

Ако сојузниот орган што ја води прекршочната постапка оцени дека постојат услови за поведување прекршочна постапка, ќе ја спроведе постапката и ќе донесе решение за прекршокот.

За поведување прекршочна постапка се донесува наредба која му се соопштува на обвинетиот при сослушувањето.

Ако сторителот на прекршокот е непознат, сојузниот орган кој ја води прекршочната постапка може и пред денот на донесувањето на наредбата за поведување прекршочна постапка да преземе одделни дејствија што не трпат одлагање.

Ако пријава за прекршок поднел јавниот обвинител, друг државен орган, организација на здружен труд или друга самоуправни организација или заедница или општествениот правобранител на самоуправавањето, а сојузниот орган што ја води прекршочната постапка оцени дека нема место за водење на постапка, писмено ќе го извести за тоа подносителот на пријавата.

За поведување на постапка против воено лице сојузниот орган што ја води прекршочната постапка ќе ја извести воената единица односно воената установа на која ѝ припаѓа тоа лице.

### 2. Мерки за обезбедување на присуството на обвинетиот и на други лица во прекршочната постапка и гаранција

#### Член 102

Лицето чие лично присуство во прекршочната постапка е потребно се повикува, по правило, со писмена покана. Во поканата ќе се назначи називот на сојузниот орган што повикува, времето на доаѓањето, предметот поради кој се повикува и во кое својство (како обвинет, претставник на обвинето правно лице, сведок, вештак итн.). Ако оштетениот се повикува како сведок, тоа во поканата мора да се назначи.

Во поканата за обвинетиот ќе се назначи зошто се обвинува и дали мора лично да пристапи заради сослушување или може својата одбрана да ја поднесе писмено. Кога се повикува да пристапи лично, обвинетиот во поканата ќе се предупреди дека во случај на неодзивање на поканата може да се нареди негово приведување. Ако за утврдување на фактичната состојба присуството на обвинетиот не е неопходно, во поканата обвинетиот ќе се предупреди дека, во случај на неговото неодзивање, решението за прекршок ќе се донесе и без негово сослушување.

Одредбите од ст. 1 и 2 од овој член сообразно ќе се применуваат и на повикувањето на претставникот на обвинетото правно лице. Ако на сојузниот орган што ја води прекршочната постапка не му е познато кој е определен за претставник на обвинетото правно лице, ќе побара од правното лице да определи и да упати свој претставник.

Во поканата до сведоците и вештаците ќе се назначи дека, во случај на неоправдан изостанок, може да се нареди нивно приведување.

Ако повикувањето е извршено по устен пат, тоа ќе се забележи во списите.

#### Член 103

Ако лицето што е уредно повикано не се одзове на поканата и не го оправда својот изостанок, а неговото присуство е неопходно заради утврдување на фактичната состојба, ќе се нареди негово приведување.

Приведувањето на обвинетиот може да се нареди и без претходна писмена покана, ако обвинетиот не може да го докаже својот идентитет или нема постојано престојувалиште.

Приведувањето на оштетениот може да се нареди само ако е повикан како сведок.

Приведувањето се наредува со писмена наредба чие извршување му се доверува на органот за внатрешни работи. Во наредбата мора да биде означено името и презимето и адресата на лицето што треба да се приведе и причината за приведувањето. Наредбата мора да биде заверена со службен печат и со потпис на службеното лице на сојузниот орган што ја води прекршочната постапка.

Против воени лица нема да се издава наредба за доведување туку од нивната команда ќе се побара да ги приведе.

#### Член 104

Обвинетиот може да биде задржан:

1) ако не може да се утврди неговиот идентитет или ако нема постојано престојувалиште, а постојат основи за сомневање дека изршил прекршок и дека ќе побегне;

2) ако има намера да ја напушти Социјалистичка Федеративна Република Југославија така што постои можност да го осуети водењето на прекршочната постапка.

За задржувањето на обвинетиот, сојузниот орган што ја води прекршочната постапка донесува наредба во која ќе го назначи денот и часот кога започнало задржувањето. Обвинетиот со свој потпис потврдува дека му е соопштена наредбата.

Извршувањето на наредбата за задржување ќе му се довери, по потреба, на органот за внатрешни работи.

Задржувањето може да трае најмногу дваесет и четири часа. Во тој рок обвинетиот мора да биде сослушан и мора да се донесе решение за прекршокот.

Времето за кое е задржан обвинетиот пред донесувањето на решение за прекршокот се засметува во изречената казна. При засметувањето во парична казна, задржувањето што траело повеќе од дванаесет часа се смета како 250 динари парична казна.

**Член 105**

На молба од обвинетиот што не живее постојано во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а сакан пред да се заврши прекршочната постапка да ја напушти, сојузниот орган што ја води прекршочната постапка може да дозволи обвинетиот да положи гаранција како обезбедување за исполнување на обврските што можат да бидат определени во решението за прекршокот. Сојузниот орган може да бара обвинетиот, покрај полагањето на гаранција, да определи полномошник што од негово име ќе ги прима писмената и ќе го застапува во постапката ако се во прашање негови имотни права.

Гаранција не може да се определи пред да се сослуша обвинетиот.

Гаранцијата секогаш гласи на паричниот износ што се определува со оглед на тежината на прекршокот, височината на пропишаната парична казна и големината на штетата нанесена на оштетеното лице. Гаранцијата се состои во полагање на готови пари, хартии од вредност или скапоцености.

Ако се донесе решение за запирање на постапката, положената гаранција се враќа.

Ако лицето што е казнето за прекршок по правосилноста на решението за прекршокот не ја плати изречената парична казна или не почне да ја издржува казната затвор со која е заменета паричната казна, или не го плати износот на утврдениот надомест на штетата или утврдената имотна корист, од положената гаранција ќе се наплатат тие износи и трошоците за постапката, а остатокот ќе се внесе во буџетот на федерацијата.

**3. Сослушување на обвинетиот****Член 106**

Сослушувањето на обвинетиот, по правило, се врши усно.

Ако сојузниот орган што ја води прекршочната постапка најде дека не е потребно непосредно усно сослушување со оглед на значењето на прекршокот и податоците со кои располага, ќе го повика обвинетиот својата одбрана да ја даде писмено. Во таков случај обвинетиот може да бара да биде и усно сослушан.

**Член 107**

Кога обвинетиот првпат се сослушува од него ќе се земат личните податоци: име и презиме, занимање, ден, месец, година и место на раѓањето, адреса, семејни прилики, државјанство и народност, училишна подготовка, имотна состојба, дали и кога е осудуван или казнуван за прекршок, а ако е малолетен кој му е законски застапник.

По земањето на личните податоци на обвинетиот ќе му се соопшти зошто се обвинува и ќе се повика да ја изнесе својата одбрана.

Ако се сослушува претставник на обвинето правно лице, претходно ќе се утврди неговиот идентитет и дали е овластен да го претставува обвинетото правно лице.

**Член 108**

Во поглед на сослушувањето на обвинетиот, соочувањето и учествувањето на толкувачот сообразно се применуваат соодветните одредби на Законот за кривичната постапка

**4. Сослушување на сведоци****Член 109**

Сведоците се сослушуваат кога е тоа потребно за утврдување на фактите.

Секое лице што е повикано како сведок е должно да се одзове на поканата и да сведочи. Лицата што поради изнемоштеност или болест не можат да се одзоват на поканата ќе се сослушаат во својот стан.

**Член 110**

Сведок што, и покрај предупредувањето за последиците, без оправдана причина ќе одбие да сведочи ќе се казни со парична казна до 3.000 динари.

Ако сведокот и потоа одбие да сведочи, сојузниот орган што ја води прекршочната постапка може да го задржи. Задржувањето може да трае најмногу дваесет и четири часа. Задржувањето престанува штом сведокот ќе се согласи да сведочи односно штом неговото сведочење ќе стане непотребно. Во тој случај изречената парична казна, ако не е платена, нема да се наплатува.

Ако сведокот не ја плати паричната казна, сојузниот орган што ја води прекршочната постапка може да нареди казната да се наплати по присилен пат.

Жалбата на решение за парична казна не го задржува извршувањето на решението.

Воените лица и припадниците на милицијата нема да се задржуваат туку за нивното одбивање на сведочење ќе се извести надлежната воена команда односно надлежниот орган за внатрешни работи.

**Член 111**

Во поглед на ослободувањето од должноста за сведочење, начинот на сослушување на сведоците, соочувањето и учествувањето на толкувачите сообразно се применуваат соодветните одредби на Законот за кривичната постапка.

**5. Увид и вештачење****Член 112**

Ако за утврдување и разјаснување на некој важен факт е потребно лично и непосредно забележување, ќе се изврши увид.

Органот што наредил увид ќе определи кои лица ќе се повикаат да присуствуваат на увидот.

**Член 113**

Ако за утврдување или за оценување на некој факт е неопходно стручно знаење со кое не располага овластеното службено лице во органот што ја води прекршочната постапка, ќе се определи еден или двајца вештачи заради вештачење. Вештачењето може да ѝ се довери и на стручна установа (болница, хемиска лабораторија и др.).

Во случај на одбивање на вештачење сообразно ќе се применуваат одредбите од член 110 ст. 1, 3 и 4 на овој закон.

**Член 114**

Во поглед на изземање на вештачи и начинот на вештачење сообразно се применуваат соодветните одредби на Законот за кривична постапка.

**6. Претресување на простории и лица****Член 115**

Претресувањето на стан и на други простории, како и претресувањето на лица, може да се преземе само во случај на потешки прекршоци ако има доволно основа дека во просториите или кај одделни лица ќе се најдат предмети или траги што би можеле да бидат од суштествена важност за прекршочната постапка.

Претресувањето во воени установи и во воени единици, во установи и во други простории на воени лица, како и претресувањето на воени лица може да го врши само овластениот воен орган.

Претресувањето на простории што им припаѓаат на лица што уживаат имунитет според меѓународното право, не е дозволено.

**Член 116**

Претресувањето со писмена наредба го определува сојузниот орган што ја води прекршочната постапка. Во случај на потреба, извршувањето на наредба за претресување ќе му се довери на органот за внатрешни работи.

Пред почетокот на претресувањето, наредбата за претресување му се предава на лицето на кое се однесува. Ова лице ќе се повика доброволно да го предаде она што со претресувањето се бара.

Претресувањето се врши дење, а ноќе само кога треба да се продолжи претресувањето започнато дење.

## Член 117

Држателот на станот или на просториите, а во негово отсуство еден од возрастните членови на домаќинството, односно сосед, ќе се повика да присуствува на претресувањето. Ако претресувањето се врши во организација на здружен труд или друго правно лице ќе се повика овластениот претставник на таа организација односно на тоа правно лице да присуствува на претресувањето.

На претресувањето присуствуваат двајца полнолетни граѓани.

За секое претресување се составува записник во кој се наведува наредбата за претресување, како и предметите што се одземени при претресувањето. Записникот го потпишуваат сите лица што задолжително присуствуваат на претресувањето.

На лицето кај кое е извршено претресување му се издава препис од записникот за претресувањето.

## 7. Привремено одземање на предмети

## Член 118

Предмети можат да бидат привремено одземени и пред донесувањето на решение за прекршок.

Привременото одземање на предмети го определува со наредба сојузниот орган што ја води прекршочната постапка. Преписот од таа наредба мора да му се предаде на лицето од кое се одземаат предметите.

На лицето од кое привремено се одземаат предмети му се издава потврда со точно назначување и опис на одземените предмети.

Ако предметот е подложен на расипување, или ако неговото чување бара несразмерни трошоци, сојузниот орган што ја води прекршочната постапка ќе определи таквиот предмет да се продаде.

Сојузниот орган што ја води прекршочната постапка може, по повод приговор од заинтересираното лице или по службена должност, привремено одземените предмети да му ги врати на сопственикот.

Службеното лице на органот на инспекција или на друг орган што врз основа на закон е овластено да ги заплени предметите во врска со извршениот прекршок е должно тие предмети веднаш да му ги предаде на сојузниот орган што ја води прекршочната постапка.

## 8. Прекинување на прекршочната постапка

## Член 119

Сојузниот орган што ја води прекршочната постапка со решение ќе ја прекине постапката:

1) ако не се знае престојувалиштето на обвинетиот, или тој е во бегство, или инаку не им е достиген на државните органи, или се наоѓа во странство на неопределено време;

2) ако кај обвинетиот настапило привремено душевно заболување или привремена душевна растроеност.

Пред да се прекине постапката, ќе се соберат сите докази за прекршокот и за одговорноста на обвинетиот до кои може да се дојде.

Прекинатата постапка ќе се продолжи кога ќе престанат пречките што ја предизвикале.

За прекинувањето и продолжувањето на постапката ќе се извести оштетениот.

## 9. Устен претрес

## Член 120

Сојузниот орган што ја води прекршочната постапка ќе определи устен претрес, ако е тоа потребно заради подбродо разјаснување на работите.

На усниот претрес се повикуваат обвинетиот и неговиот бранител, а, по потреба и сведоци и вештаци. Ако обвинетиот е правно лице, на усниот претрес се повикува претставник на правното лице.

За денот, часот и местото на усниот претрес се известува и оштетениот, ако со повикувањето не би се одолжувала постапката.

## Член 121

Сојузниот орган што ја води прекршочната постапка може да одлучи усниот претрес да се одржи во отсуство на обвинетиот што е уредно повикан, ако е тој порано сослушан, а сојузниот орган најде дека присуството на обвинетиот не е нужно за правилно утврдување на состојбата на работите. Под истите услови усниот претрес може да се одржи и во отсуство на уредно повикан претставник на обвинетото правно лице.

Усниот претрес ќе се одржи и ако не дојде уредно повиканиот бранител на обвинетиот.

## Член 122

Усниот претрес е јавен.

Сојузниот орган што ја води прекршочната постапка може да одлучи претресот или еден негов дел да се одржи без присуство на јавноста, ако тоа го бара општиот интерес или причините на моралот.

Ако постапката се води само против малолетник, усниот претрес секогаш ќе се одржи без присуство на јавноста.

## Член 123

Усниот претрес почнува со објавување на главната содржина на предметот по кој се води постапката. Потоа се пристапува кон сослушување на обвинетиот. Ако се обвинети правно лице и одговорно лице, прво се сослушува претставникот на правното лице, а по него одговорното лице. По сослушувањето на обвинетиот, се спроведува доказна постапка со сослушување на сведоци и вештаци и со изведување на други докази.

## Член 124

Обвинетиот и неговиот бранител, претставникот и бранителот на правното лице и оштетениот, имаат право во тек на претресот да предлагаат докази и да ставаат други предлози, а по одобрение од сојузниот орган што ја води прекршочната постапка можат да им поставуваат и прашања на лицата што се сослушуваат.

На усниот претрес последен збор секогаш му припаѓа на обвинетиот односно на претставникот на обвинетото правно лице.

## 10. Повреда на работата во прекршочната постапка

## Член 125

Лицето кое пред сојузниот орган што ја води прекршочната постапка и покрај опомената се однесува непристојно, или на друг начин ја пречи работата на сојузниот орган, ќе се казни со парична казна до 3.000 динари. Жалбата на решението од став 1 на овој член не го задржува извршувањето на решението.

## Глава XIII

## РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРШОК

## 1. Донесување на решение за прекршок

## Член 126

Прекршочната постапка завршува со донесување на решението за прекршок.

## Член 127

Решението за прекршок се заснова врз изведените докази и врз фактите што се утврдени во постапката.

## Член 128

Со решението за прекршок се запира прекршочната постапка или обвинетиот се огласува за одговорен и се казнува за прекршок.

Ако прекршочната постапка се води поради повеќе прекршоци, во решението ќе се наведе за кои прекршоци постапката се запира, а за кои обвинетиот се огласува за одговорен и се казнува.

Ако сојузниот орган што ја води прекршочната постапка најде дека за прекршок што го сторило воено лице би требало да се изрече казна затвор, предметот по тој прекршок ќе му го отстапи на старешината на воената единица односно на воената установа на која и припаѓа тоа лице.

#### Член 129

Решението со кое се запира прекршочната постапка ќе се донесе:

- 1) ако е во прашање дејствие што не е предвидено како прекршок;
- 2) ако обвинетиот за ист прекршок правосилно е казнет или прекршочната постапка била запрена;
- 3) ако обвинетиот ужива право на имунитет според правилата на меѓународното право;
- 4) ако настани застареност на гонењето;
- 5) ако нема докази дека прекршокот го сторил обвинетиот;
- 6) ако во текот на постапката обвинетиот умре или обвинетото правно лице престане да постои;
- 7) ако постојат околности што според овој закон ја исклучуваат одговорноста за прекршок, односно за противправност на дејствието;
- 8) ако постојат други околности што го исклучуваат водењето на прекршочната постапка.

#### Член 130

Во решението за прекршокот со кое обвинетиот се огласува за одговорен ќе се изрече:

- 1) за кој прекршок обвинетиот се казува, со назначување на фактите и околностите од кои произлегуваат обележјата на прекршокот;
- 2) кои прописи за прекршокот се применети;
- 3) со која казна се казува обвинетиот;
- 4) одлука за заштитните мерки и за одземање на имотната корист;
- 5) одлука за засметување на мерката на задржување;
- 6) одлука за трошоците на постапката;
- 7) одлука за имотно-правното барање.

Во решението за прекршокот ќе се назначи и рокот во кој паричната казна треба да се плати и ќе се предупреди дека во случај на неплаќање на паричната казна во тој рок, наплатата ќе се изврши по присилен пат односно дека паричната казна ќе се замени со казна затвор.

Ако е изречена заштитна мерка одземање на предмет, во решението ќе се определи и како ќе се постапи со одземените предмети. Ако со таа мерка не се опфатени предметите што се привремено одземени (член 118), во решението ќе се определи таквите предмети да му се вратат на сопственикот.

## 2. Објавување, изработка и доставување на решение за прекршок

#### Член 131

Решението за прекршок се објавува ако е обвинетиот присутен.

Ако обвинетиот не е присутен решението за прекршок писмено ќе се изработи во рок од осум дена од денот на завршувањето на сите дејствија во прекршочната постапка и ќе се достави до обвинетиот.

#### Член 132

Решението за прекршокот што е објавено во присуство на обвинетиот ќе му се достави во заверен препис ако тој го бара тоа.

На барање од обвинетиот, заверениот препис на решението за прекршокот ќе се достави до бранителот на обвинетиот.

До другите лица што според овој закон имаат право на жалба против решението за прекршокот, препис од решението за прекршокот ќе се достави само на нивно барање.

До јавниот обвинител или до друг државен орган, како и до општествениот правобранител на самоуправувањето, ако поднел пријава за прекршок, ќе се достави решението за прекршок и кога не го барал тоа.

#### Член 133

Ако решението за прекршок се објавува, во записникот се внесува изреката на решението.

#### Член 134

Писмено изработеното решение за прекршок се состои од увод, изрека и образложение.

Уводот на решението содржи: назив на органот, име и презиме на лицата што го донеле решението и на записничарот, име и презиме на обвинетиот, на претставникот на правното лице и на бранителот, односно назив и седиште на обвинетото правно лице, кој прекршок е предмет на постапката и денот на донесувањето на решението.

Изреката на решението со кое обвинетиот се огласува за одговорен содржи: лични податоци за обвинетиот, односно назив и седиште на обвинетото правно лице, одлука со која обвинетиот се огласува за одговорен за прекршокот и податоците наведени во член 130 од овој закон.

Во случај на стек на прекршоци, во изреката на решението ќе се внесат казните утврдени за одделен прекршок и вкупната казна што се изрекува, како и заштитните мерки ако се изречени за еден или повеќе прекршоци.

Изреката на решението за прекршокот со кој постапката се запира содржи најпотребни податоци за обвинетиот односно назив и седиште на обвинетото правно лице, одлука со која прекршочната постапка се запира со повикување на соодветните прописи, одлука за трошоците за постапката и упатство за остварување на имотно-правното барање.

Во образложението на решението збиено ќе се изнесе кои факти и од кои причини се земаат како докажани или недокажани, кои причини биле решителни за применување на правните прописи, особено при утврдувањето дали постои односно не постои прекршок и одговорност на обвинетиот, кои околности се земени предвид при одмерувањето на казната односно за запирање на прекршочната постапка, како и основот за одлуката за трошоците за постапката и за имотно-правното барање.

Писменото решение за прекршокот мора да биде напишано од службеното лице што го донело решението и на него мора да биде ставен службен печат.

Писменото решение за прекршокот што се доставува до обвинетиот и до другите лица што имаат право на жалба содржи и упатство за правото на жалба.

## 3. Донесување на решение за прекршокот во скратена постапка

#### Член 135

Решение за прекршок може да се донесе и без повикување и испитување на обвинетиот (скратена постапка), ако сојузниот орган што ја води прекршочната постапка најде дека врз основа на пријава од инспекциски орган, од припадник на милицијата или од друго службено лице, што е составена врз основа на службени или други податоци или непосредно забележување, несомнено се утврдува дека обвинетиот го извршил прекршокот за кој е пропишана парична казна до определен износ.

Решение за прекршок во скратена постапка може да се донесе само за прекршоците за кои за поединец е пропишана парична казна до 10.000 динари, а за поединец во вршење на самостојна дејност и за правно лице - до 100.000 динари.

Во скратена постапка не може да се решава за надомест на штета ниту можат да се изречат заштитни мерки, освен заштитна мерка одземање на предметот чија вредност не го надминува износот од 30.000 динари, и не може да се одземе имотна корист чија вредност го надминува износот од 30.000 динари.

Решението за прекршок ќе се достави до обвинетиот во рок од три дена од денот на донесувањето. Против ова решение за прекршокот обвинетиот може во рок од осум дена од денот на приемот на решението да изјави приговор. Ненавремениот или недозволен приговор ќе го отфрли органот што го донел решението за прекршокот. Против решението за отфрлање на приговорот обвинетиот има право на жалба до Сојузниот совет за прекршоци.

Ако обвинетиот во определен рок поднесе приговор, сојузниот орган што го донел решението за прекршок ќе

го стави надвор од сила тоа решение и ќе ја продолжи редовната постапка.

Решението за прекршок донесено во редовна прекршочна постапка за обвинетиот не може да биде понеповолно од решението што по повод неговиот приговор е ставено надвор од сила.

Решението за прекршок на малолетник не може да се донесе во скратена постапка.

## Глава XIV

### РЕДОВНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ

#### Член 136

Против решението за прекршок донесено во прв степен може да се изјави жалба до Сојузниот совет за прекршоци.

Жалбата се поднесува во рок од осум дена од денот на приемот на решението. Жалбата се поднесува до сојузниот орган што го донел решението за прекршок во прв степен.

Ако решението за прекршок донесено во прв степен е објавено, за лицата што се присутни рокот за жалба почнува да тече со денот на објавувањето. Ако овие лица бараат решението да им се врати писмено, рокот за жалба тече од денот кога го примиле решението за прекршок.

#### Член 137

Жалба можат да изјават обвинетиот, законскиот застапник на обвинетиот, односно бранителот, како и брачниот другар, родителот и детето на обвинетиот.

За обвинетото правно лице жалба изјавува неговиот претставник или бранител.

Жалба може да изјави и јавниот обвинител, друг државен орган или општествениот правобранител на самоуправањето, ако поднел пријава за прекршок.

Оштетениот може да изјави жалба само во поглед на одлуката за трошоците за прекршочната постапка.

Ако е изречена заштитна мерка одземање на предмет чиј сопственик не е обвинетиот, сопственикот на предметот може да изјави жалба само во поглед на одлуката за таа мерка.

Бранителот, брачниот другар, родителот или детето на обвинетиот можат да изјават жалба и без посебно овластување од обвинетиот, но не и против негова волја.

#### Член 138

Обвинетиот може да се одрече од правото на жалба ако во негово присуство е објавено решението за прекршок, а од изјавената жалба може да се откаже до донесувањето на одлука во втор степен.

Одрекнувањето и откажувањето од жалба не може да се отповика.

#### Член 139

Подносителот на жалба е должен да наведе во жалбата во што е незадоволен со решението за прекршок донесено во прв степен, но жалбата не мора посебно да ја образложи.

#### Член 140

Ненавремена или недозволена жалба ќе ја отфрли сојузниот орган што решението за прекршок го донел во прв степен. Против ова решение може да се изјави жалба до Сојузниот совет за прекршоци.

Навремената жалба сојузниот орган што решението за прекршок го донел во прв степен е должен без одлагање да ја достави до Сојузниот совет за прекршоци.

#### Член 141

Ако сојузниот орган што решението за прекршок го донел во прв степен по повод жалбата на тоа решение најде дека спроведената доказна постапка била нецелосна, а тоа би можело да влијае врз правилното одлучување, ќе ја дополни постапката пред да ја достави жалбата до Сојузниот совет за прекршоци.

Ако сојузниот орган што решението за прекршок го донел во прв степен во целост ги усвои причините изнесе-

ни во жалбата, може да го измени решението против кое е изјавена жалбата. Тој орган може решението да го измени по спроведеното дополнително на постапката во смисла на став 1 од овој член.

#### Член 142

Сојузниот совет за прекршоци со решение ќе отфрли ненавремена или недозволена жалба, ако пропуштил да го стори тоа сојузниот орган што решението за прекршок го донел во прв степен.

Решавајќи за жалбата, Сојузниот совет за прекршоци може решението за прекршок да го потврди, да го укине или да го преиначи.

Сојузниот совет за прекршоци ќе ја одбие жалбата како неоснована и ќе го потврди решението на сојузниот орган што решението за прекршок го донел во прв степен ако утврди дека не постојат причините поради кои се побива решението, ниту такви суштествени повреди на прекршочната постапка односно на материјалниот пропис на кои треба да се внимава по службена должност.

Сојузниот совет за прекршоци уважувајќи ја жалбата ќе го укине решението донесено во прв степен и предметот ќе го врати на повторно решавање ако утврди дека е сторена суштествена повреда на одредбите на прекршочната постапка или ако најде дека поради погрешно или нецелосно утврдена фактична состојба сојузниот орган што решението за прекршок го донел во прв степен треба да спроведе нова постапка и повторно да решава по истиот предмет.

Сојузниот совет за прекршоци уважувајќи ја жалбата ќе го преиначи решението донесено во прв степен ако утврди дека решителните факти во решението се правилно утврдени, но дека со оглед на утврдената фактична состојба, а врз основа на правилната примена на прописите треба да се донесе поинакво решение. Тој орган ќе го преиначи решението донесено во прв степен и кога ќе најде дека постојат повреди на законот што можат да се отстранат и без укинување на таквото решение или дека при одмерувањето на казната или изрекувањето на заштитна мерка треба поинаку да се оценат околностите што се земаат предвид.

Сојузниот совет за прекршоци може да го преиначи решението донесено во прв степен и кога ќе најде дека сојузниот орган што го донел решението погрешно ги оценил исправите или другите докази што сам ги извел и врз кои го засновал решението.

#### Член 143

Лицата чии права се повредени со решението донесено во прекршочна постапка, освен со решението од чл. 129 и 135 на овој закон, можат да изјават жалба секогаш кога во овој закон не е изречно определено дека жалба не е дозволена.

Жалба се поднесува во рок од три дена од денот на усното соопштување на решението, а ако решението не е соопштено усно, од денот на приемот на решението.

Врз жалбата од став 1 на овој член сообразно се применуваат одредбите од чл. 136 до 142 на овој закон.

#### Член 144

Во поглед на постапката по жалба сообразно се применуваат соодветните одредби на Законот за кривичната постапка.

## Глава XV

### ВОНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ

#### 1. Повторување на постапка

#### Член 145

На барање од лице казнето за прекршок или од неговиот бранител, сојузниот орган што одлучувал во прв степен ќе ја повтори прекршочната постапка:

1) ако се докаже дека решението за прекршокот е засновано врз лажна исправа или врз лажен исказ на сведоци или вештаци;

2) ако се докаже дека до решението за прекршок дошло поради кривично дело на службеното лице што ја спроведувало постапката или учествувало во неа;

3) ако се утврди дека лицето што е казнето за прекршок за исто дејствие е веќе еднаш казнето во прекршочна постапка, кривична постапка или во постапка за стопански престап;

4) ако се изнесат нови факти или се поднесат нови докази што сами за себе се или во врска со поранешните докази би довеле до поинакво решение да биде познати во поранешната постапка.

Барање за повторување на постапка во случаите од став 1 точ. 1 до 3 на овој член може да се поднесе во рок од шест месеци од денот на правосилноста на одлуката донесена во кривична постапка односно во прекршочна постапка односно во постапка за стопански престап.

Барање за повторување на постапка во случајот од став 1 точка 4 на овој член може да се поднесе во рок од три месеци од денот на узнавањето за нови факти или нови докази, а најдоцна во рок од една година од денот на правосилноста на решението за прекршок.

По смртта на лице што е казнето за прекршок, барање за повторување на постапката можат да поднесат неговиот брачен другар, децата, родителот или законскиот застапник.

#### Член 146

Барањето за повторување на постапката не го одлага извршувањето на решението за прекршок по чиј повод се бара повторување на постапката, но ако сојузниот орган што одлучува за повторување на постапката смета дека има основа барањето да се уважи, може да го одложи односно прекине извршувањето на решението додека не ќе одлучи за повторување на постапката.

Ако повторувањето на постапката се дозволи, сојузниот орган што одлучува за повторувањето на постапката ќе го одложи извршувањето на решението за кое дозволил повторување на постапката.

Ако правното лице што е казнето за прекршок престанало да постои, барање за повторување на постапката може да поднесе правното лице што го презело имотот на правното лице казнето за прекршок.

Во повторената постапка решение за прекршок не може да биде изменето на штета на казненото лице.

#### Член 147

Во поглед на повторувањето на постапката сообразно се применуваат соодветните одредби на Законот за кривичната постапка.

## 2. Барање за судска заштита

#### Член 148

Барање за судска заштита е дозволено против решение за прекршок што го донел Сојузниот совет за прекршоци.

Барање за судска заштита може да поднесе казнетиот, законскиот застапник на казнетиот односно неговиот бранител.

Ако е изречена заштитна мерка одземање на предмети чиј сопственик не е казнетиот, сопственикот на предметот може да поднесе барање за судска заштита само во поглед на одлуката за таа мерка.

За барањето за судска заштита решава Сојузниот суд. Барањето за судска заштита не го одлага извршувањето на решението, но на барање од казнетиот Сојузниот суд може да му нареди на надлежниот сојузен орган да го одложи односно да го прекине извршувањето на решението додека не ќе одлучи за барањето, ако постојат основни од кои може да заклучи дека ќе го задоволи барањето.

#### Член 149

Барањето за судска заштита може да се изјави против решение на Сојузниот совет за прекршоци донесено во втор степен со кое на правно лице или поединец во вршење на самостојна дејност му е изречена парична казна над 100.000 динари, а на одговорно лице или на друг поединец – над 50.000 динари или ако е изречена заштитна мерка

одземање на предмети чија вредност надминува 300.000 динари или е одземена имотна корист во вредност од над 300.000 динари, во следниве случаи:

1) ако со решение за прекршок е повреден материјален пропис;

2) ако во прекршочната постапка е сторена повреда на одредбите на постапката што влијаела или можела да влијае врз законитото и правилното донесување на решението за прекршок (суштествена повреда на постапката);

3) ако фактичната состојба е начелосно утврдена или ако од утврдените факти е изведен неправилен заклучок во поглед на фактичната состојба.

#### Член 150

Барање за судска заштита се поднесува во рок од осум дена од денот на приемот на решението за прекршок донесено во втор степен.

Барањето за судска заштита се предава во писмена форма до органот што го донел решението за прекршок во прв степен, кој без одлагање тоа барање, заедно со списите, ќе му го достави на Сојузниот суд.

#### Член 151

Сојузниот суд одлучува за барањето за судска заштита во нејавна седница, во совет составен од тројца судии.

Ако пријавата ја поднел јавниот обвинител или друг државен орган, Сојузниот суд, пред закажување на седницата на советот, еден примерок од барањето за судска заштита, заедно со списите, ќе му достави на сојузниот јавен обвинител, кој е должен без одлагање да ги разгледа и во рок од 15 дена од денот на приемот на списите да му ги врати на тој суд со свој предлог во писмена форма или со известување дека предлогот ќе го стави на седница на советот.

Седницата на советот може да се одржи и без уредно повиканиот сојузен јавен обвинител.

#### Член 152

Сојузниот суд ќе го укине решението за прекршок ако утврди дека барањето за судска заштита е основано.

Ако Сојузниот суд утврди дека е повреден материјален пропис, а утврдената фактична состојба дава сигурен основ за донесување на поинакво решение, може да донесе одлука со која го преиначува второстепеното решение.

#### Член 153

Во поглед на постапката за решавање за барањето за судска заштита сообразно се применуваат соодветните одредби на Законот за кривичната постапка за барањето за вонредно преиспитување на правосилната пресуда.

## 3. Барање за заштита на законитоста

#### Член 154

Барање за заштита на законитоста може да се подигне против правосилно решение за прекршок со кое е повреден сојузниот закон или друг сојузен пропис што предвидува прекршоци.

Барањето за заштита на законитоста го подига сојузниот јавен обвинител во рок од три месеци од денот кога на казнето лице му е врачена одлуката по жалбата, односно од денот кога станала правосилна одлуката на сојузниот орган што одлучувал во прв степен, а за која Сојузниот совет за прекршоци не решавал по повод на жалбата.

#### Член 155

За барањето за заштита на законитоста решава Сојузниот суд. Сојузниот суд одлучува за барањето за заштита на законитоста во нејавна седница, во совет составен од тројца судии.

За нејавната седница судот секогаш ќе го известува Сојузниот јавен обвинител.



## Член 156

Барањето за заштита на законитоста не го одлага извршувањето на решението за прекршок, но Сојузниот суд при решавањето за барањето може да му нареди на надлежниот орган да го одложи односно да го прекине извршувањето на решението додека конечно не ќе одлучи за подигнатото барање.

## Член 157

Во поглед на постапката за решавање за барањето за заштита на законитоста сообразно се применуваат соодветните одредби од Законот за кривичната постапка.

## Глава XVI

## ПОСЕБНИ ПОСТАПКИ

## 1. Постапка за одземање на предмети и за одземање на имотна корист

## Член 158

Во поглед на постапката за одземање на предмети и за одземање на имотна корист сообразно ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за кривичната постапка.

## Член 159

Ако по поведувањето на прекршочна постапка обвинетото правно лице престанало да постои, сојузниот орган што ја повел постапката ќе спроведе посебна постапка против правното лице врз кое поминале обрските од правното лице што престанало да постои, и тоа само во поглед на одземањето на имотната корист што е постигната со извршување на прекршокот.

Одземање на имотната корист може да се изрече само во височина на вредноста на имотот што е преземен од обвинетото правно лице кое престанало да постои.

Против решението донесено во смисла на став 1 од овој член, дозволена е жалба до Сојузниот совет за прекршоци во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението.

## 2. Наплата на парична казна на самото место

## Член 160

За полесни прекршоци за кои со сојзен закон или со пропис на Сојузниот извршен совет е пропишана парична казна во утврдениот износ што за правно лице и за поединец во вршење на самостојна дејност не преоѓа 10.000 динари, а за одговорното лице и за друг поединец не преоѓа 5.000 динари, можат со тој пропис да се овластат определени службени лица на сојузниот орган на самото место да ги наплатуваат паричните казни во утврдениот износ од лицата што ќе се затечат во извршувањето на прекршокот.

За наплатената парична казна се издава потврда.

Против наплатата на парична казна на самото место не може да се изјави жалба ниту друг правен лек.

Не е дозволено наплатување на парична казна на самото место за повеќе прекршоци извршени во стек.

Ако паричната казна не се наплати на самото место или ако лицето што сторило прекршок не ја плати паричната казна веднаш односно во рок од петнаесет дена, ќе се поднесе пријава до сојузниот орган што ја води прекршочната постапка. За тој прекршок не може да се изрече парична казна поголема од казната што може да се наплати на самото место.

## 3. Постапка за поврат на паричните износи во случај на неоправдано казнување

## Член 161

Лицето на кое во прекршочната постапка неоправдано му е изречена парична казна, заштитна мерка одземање на имотна корист или заштитна мерка одземање на предмет, има право на поврат на платената парична казна, поврат на одземената имотна корист, поврат на предметот

или на паричната вредност на одземениот предмет (во натамошниот текст: поврат на паричниот износ).

Се смета дека лицето неоправдано е казнето ако во случај на преиначување на правосилното решение за прекршок или укинување на правосилното решение за прекршок постапката против него правосилно е запрена поради тоа што е утврдено дека делото не е прекршок или што постојат основи кои ја исклучуваат одговорноста на сторителот на прекршокот или што нема докази дека тоа сторило прекршок.

Поврат на паричниот износ не може да бара казнето лице што со своето лажно признание предизвикало казнување.

## Член 162

Правото на поврат на паричниот износ престанува ако барањето за поврат е поднесено по истекот на шест месеци од денот на приемот на правосилното решение за запирање на постапката.

Барањето за поврат на паричниот износ се поднесува до сојузниот орган на управата надлежен за работите на финансиите. Ако сојузниот орган на управата надлежен за работите на финансиите го одбие барањето делумно или во целост, или ако во рок од шеесет дена од денот на приемот на барањето не донесе решение по барањето, може да се поднесе тужба за надомест на штетата. Рокот за поднесување на тужбата е триесет дена од денот на соопштувањето на решението, односно приемот на решението односно денот на истекот на рокот од шеесет дена.

Во поглед на повратот на паричните износи поради неоправдано казнување сообразно се применуваат соодветните одредби на Законот за кривичната постапка.

## Дел трети

## Глава XVII

## УСЛОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈАТА

## Член 163

Решенијата донесени во прекршочна постапка стануваат правосилни кога веќе не можат да се побиваат со жалба или кога жалба не е дозволена.

Правосилното решение се извршува кога е извршено неговото доставување и кога за извршување не постојат законски пречки. Ако не е изјавена жалба или обвинетиот се одрекол или се откажал од жалбата, решението е извршено по истекот на рокот за жалба односно од денот на одркнувањето или откажувањето од изјавена жалба.

Во поглед на извршувањето на казната затвор или на парична казна изречена за прекршок на активно воена лице или на лице кое се наоѓа на отслужување на воениот рок или на воена вежба се применуваат прописите за службата во вооружените сили на СФРЈ.

## Член 164

Решението со кое правосилно е изречена парична казна или е одлучено за надомест на трошоците на постапката или за надомест на штета се извршува кога ќе истече во решението предвидениот рок за плаќање на казната, на трошоците на постапката, односно на надоместот на штетата.

Рокот од став 1 на овој член тече од денот кога на казниот му е соопштено или врачено правосилното решение за прекршок.

## Член 165

Ако правно лице по правосилноста на решението за прекршок престанало да постои, извршување на паричната казна и на заштитната мерка одземање на имотна корист ќе се спроведе против правното лице што го презело неговиот имот - до височината на преземениот имот.

## Член 166

Сојузниот орган што решението за прекршок го донел во прв степен е надлежен и за извршувањето на тоа решение.

Решението за замена на паричната казна со затвор на изречената заштитна мерка, како и другите решенија што сојузниот орган не е во можност сам да ги изврши присилно, ќе ги достави заради извршување до надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина според живеалиштето односно престојувалиштето на казнетото лице.

Од присилно наплатениот износ на паричната казна 5% ѝ припаѓа на општествено-политичката заедница чиј орган го спровел присилното извршување.

## Глава XVIII

### ПРИМЕНА НА ПРОПИСИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ВО ОДНОСИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ И РЕШАВАЊЕ НА СУДИРИТЕ НА НАДЛЕЖНОСТА

#### Член 167

Надлежниот првостепен орган за прекршоци во републиката односно автономната покраина може предметот на прекршокот да му го отстапи на првостепениот орган за прекршоци во друга република односно во автономна покраина на чија територија сторителот на прекршокот има живеалиште односно престојувалиште, ако е очигледно дека тој првостепен орган полесно ќе ја спроведува постапката.

Отстапување не е дозволено ако дејството за кое се води постапката не е предвидено како прекршок во републиката односно во автономната покраина, на чија територија сторителот има живеалиште односно престојувалиште.

Пред отстапувањето на предметот, органот за прекршоци ќе ги сослуша сведоците и ќе изведе други докази – предложени во барањето за поведување постапка, ако тие сведоци и други докази се наоѓаат на подрачјето на тој орган.

Органот за прекршоци на кого предметот му е отстапен го применува прописот со кој е предвиден прекршок што важи на подрачјето на тој орган.

#### Член 168

Органот надлежен за прекршоци што за прекршок пропишан со сојузен или со друг пропис изрекол казна затвор, мерка од воспитен карактер или заштитна мерка, може да бара таа казна, односно мерка да се изврши на територијата на друга република, односно автономна покраина на која има живеалиште односно престојувалиште лицето спрема кое извршувањето треба да се спроведе, под услов казната затвор, мерката од воспитен карактер или заштитната мерка што треба да се изврши да е предвидена со пропис на односната република, односно автономна покраина.

Органот надлежен за прекршоци што го донел решението за прекршок може да бара, заради присилна наплата на паричната казна или на други износи и заради одземање на предмети, врз основа на извршното решение за прекршок, извршувањето врз имотот на сторителот на прекршокот да се спроведе на територијата на друга република односно автономна покраина, на која се наоѓа имотот или предметот врз кој треба да се спроведе извршувањето.

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член барањето за спроведување на извршување се упатува до органот во републиката, односно во автономната покраина што врз основа на закон или друг пропис е надлежен да го спроведува извршувањето на решението за прекршок.

#### Член 169

Органот што во смисла на член 168 став 2 од овој закон го спровел извршувањето врз имотот на сторителот на прекршокот е должен со наплатените износи или со одземените предмет да постапи според налогот на органот што го донел решението за прекршокот.

Органот што го спровел извршувањето донесува решение за трошоците што настанале при спроведувањето

на извршувањето. Заради намиравање на тие трошоци, тој орган ќе ја задржи потребната сума од наплатениот износ.

#### Член 170

Сите органи во републиката, односно во автономната покраина, што се надлежни за водење прекршочна постапка, се должни едни на други да укажуваат правна помош.

#### Член 171

За судирот на надлежностите помеѓу прекршочните органи од територии на разни републики решава Сојузниот суд.

#### Дел четврти

## Глава XIX

### ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 172

Одредбите за казните и за заштитните мерки што се предвидени за прекршоци во сојузните прописи донесени до 1 јули 1977 година мораат во рок од една година од 24 декември 1976 година како ден на донесувањето на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77) да се усогласат, според видот и височината на казната односно заштитната мерка, со казните односно со заштитните мерки пропишани со тој закон.

Додека не ќе се изврши усогласување на прописите во смисла на став 1 од овој член, казните и заштитните мерки предвидени за прекршоци со сојузните прописи донесени до 1 јули 1977 година како ден на влегувањето во сила на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77) не можат да се изрекуваат над најголемата мера на казната односно видот на заштитната мерка определена со тој закон.

#### Член 173

Одредбите за казните што се предвидени за прекршоци со сојузни закони и со други сојузни прописи, мораат во рок од една година од 1 јули 1985 година како ден на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/85) да се усогласат во поглед на височината на казната со одредбите на тој закон.

Од 1 јули 1985 година како ден на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/85) заштитната мерка одземање на имотната корист ќе се применува како мерки одземање на имотна корист.

#### Член 174

Прекршочната постапка започната пред 1 јули 1977 година како ден на влегувањето во сила на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77) која не е правосилно окончана до 1 јули 1985 година, ќе се заврши според прописите што беа во сила пред 1 јули 1977 година.

Ако до 1 јули 1985 година сојузниот орган по повод жалбата го укине решението за прекршок што го донел сојузниот орган во прв степен и предметот го упати на повторно решавање, натамошната постапка ќе се спроведе според одредбите на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77).

#### Член 175

Прекршочната постапка започната пред 1 јули 1985 година како ден на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”,

бр. 14/85), која уште не е правосилно окончана ќе се заврши според одредбите на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77 и 20/82) што беа во сила од 1 јули 1985 година како ден на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/85).

Ако сојузниот орган по повод жалба укине решение за прекршокот што го донел сојузен орган во прв степен и предметот го упати на повторно решавање, во понатамошната постапка ќе се применуваат одредбите на Законот за измени и дополненија на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/85).

#### Член 176

Ако пред 1 јули 1977 година како ден на влегувањето во сила на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77) пред Сојузниот суд е поведен управен спор против правосилно решение за прекршок или е во тек рокот за поведување на тој спор, ќе се применуваат прописите што биле во сила пред 1 јули 1977 година до окончувањето на управниот спор. Ако Сојузниот суд го укине правосилното решение за прекршок, натамошната постапка ќе се спроведе според одредбите на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77).

#### Член 177

Врз барањата за судска заштита поднесени до 1 јули 1985 година како ден на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/85) ќе се применуваат одредбите на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77 и 20/82) што беа во сила пред 1 јули 1985 година.

#### Член 178

Во рок од една година од 1 јули 1977 година како ден на влегувањето во сила на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77) можат да ги вршат должностите од чл. 72 и 73 или должностите на овластеното службено лице од член 74 на овој закон и лицата што во поглед на училишната подготовка и работното искуство не ги исполнуваат условите предвидени со тие членови.

#### Член 179

Сојузниот совет за прекршоци почнува со работа на 1 јануари 1978 година.

#### Член 180

Прекршочната постапка по повод жалбата на решението за прекршок што го донел првостепениот орган до почетокот на работата на Сојузниот совет за прекршоци се спроведува според прописите што беа во сила пред 1 јули 1977 година.

#### Член 181

Се овластува сојузниот орган надлежен за работите на правосудството да донесе поблиски прописи за трошоците на прекршочната постапка. До донесувањето на тие прописи сообразно ќе се применуваат сојузните прописи за надомест на трошоците во кривичната постапка.

#### Член 182

На 1 јули 1977 година како ден на влегувањето во сила на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77) престануваат да важат одредбите на Основниот закон за прекршоците („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/65, 57/65 и 15/67), што се однесуваат на прекршоците по кои постапката ја водат сојузните органи.

## ОДЛИКУВАЊА

### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

#### одликуваат:

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковниците: Чокорило Митра Славко, Подобник Алберта Иван;

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајорите: Божић Мирослава Лазар, Чоп Стјепана Жељко, Кошак Павла Иван, Лук Ивана Алексије, Величковић Теодосија Драгољуб, Жгањер Јосипа Стјепан;  
капетаните I класа: Антић Стојадина Драшко, Беоовски Панте Димитар, Ђокић Цветка Градимир, Ѓирић Велимира Драгољуб, Тодоров Берислава Славе;  
заставниците I класа: Дошеновић Милана Никола, Јевремовић Љубомира Драгослав, Јовановић Милија Драгомир, Пејчић Гавре Јосип, Стојановски Ангела Раде, Шушњар Адама Душан, Ваљаревић Животе Витомир;  
заставниците: Дејановић Драгомира Томислав, Димитријевић Душана Видан, Максимовић Владимира Никола, Прскало Марка Стипа;  
воениот службеник IV класа Савић Ратомира Даница;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Аранђеловић Милорада Драгољуб, Бајић Давида Миливој, Бурић Љубомира Здравко, Глигоровић Радосава Милован, Илић Дамјана Светислав, Коморски Бранка Младен, Сарделин Валентина Божо, Станковић Николе Бранко;

потполковниците: Десић Стјепана Владимир, Грујин Марина Лазар, Илијаш Томе Стјепан, Корди Миливоја Желимир, Маџан Сиованија Антон, Рунтић Здравка Немања, Татишић Милана Јован;

мајорите: Крамбергер Фрање Бернгард, Сјеклоха Илије Владимир, Стаменковић Влајка Војислав;  
заставниците I класа: Булешкић Михе Иван, Чавић Јуре Петар;

воениот службеник II класа Девчић Мате Марко;  
воениот службеник III класа Петковић Живојина Бранислав;  
граѓанското лице на служба во ЈНА Божичковић Николе Мара;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Андријашевић Бранка Ђорѓо, Ѓеталдић Илка Часлав, Крстић Драгољуба Душан, Мрган Пере Анте, Панчић Теофила Сретен, Павлов Живка Јован, Перчић Јоже Антон, Трбовић Раде Петар, Трифуновић Милана Владо;

потполковниците: Бајчетиќ Милана Владо, Бурсаќ Душана Никола, Ѓојбашиќ Светозара Радомир, Добриќи Јосипа Мирослав, Дорушиќ Стјепана Ѓирил, Ѓаковиќ Живорада Томислав, Буриќин Стевана Саво, Хоџаќ Ивана Мато, Илиќ Милоша Радивоје, Коњиќ Јуре Андрија, Ковачевиќ Јована Новак, Кожул Душана Стеван, Манојловиќ Симе Томо, Марковиќ Стојана Милош, Остојиќ Димитрија Остоја, Петровиќ Панте Градимир, Томашевиќ Тимотија Коста, Трбојевиќ Стојана Јован, Вељковиќ Драгутина Тихомир, Вестемар Ивана Марко, Витковиќ Радована Мирко;

мајорите: Драганиќ Душана Лазар, Грозданиќ Младена Душан, Јовиќиќ Војина Раденко, Обрадовиќ Дане Стево, Стевановски Стојана Ђорђе;

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Мојсоски Ђорѓија Наум, Влајковиќ Стојана Сава;

мајорите: Бартолиќ Јосипа Јосип, Благоќ Љубе Стјепан, Боговиќ Мије Томо, Буљин Милана Љубомир, Буриќ Гружице Живорад, Филиповиќ Миливоја Миленко, Хоржиќ Мије Матија, Јанев Димитра Манчо, Јанковиќ Јакова Милорад, Јовиќ Борислава Петар, Косовац Милана Слободан, Крижановиќ Петра Веселко, Луговац Лазара Радослав, Милиќ Петра Милан, Настевски Љубомира Благоје, Николиќ Јеленка Цветан, Обрадовиќ Николе Јован, Петелиќа Богомира Миливој, Пичуљан Ивана Александар, Плејиќ Мате Петар, Подругач Ивана Ђуро, Рачки Фрање Антуан, Станковски Божица Миле, Стојановиќ Ђорѓа Добривоје, Шкондриќ Раде Милан, Вигњевиќ Петра Јован;

капетаните I класа: Ајдиќ Ивана Стојан, Богојевиќ Андрије Томислав, Дупало Милана Стево, Хитнер Карла Мирослав, Илиќ Јована Вукашин, Јовановиќ Божицара Иванко, Јуриќ Мије Милан, Конев Коџез Митре, Крњета Миле Милош, Маџешиќ Јована Јован, Магдиќ Јуре Ивица, Михајловиќ Танасије Петар, Милиќ Станка Добросав, Павлиќ Петра Јакоб, Раџета Стевана Петар, Савиќ Луке Милан, Станковиќ Јована Милиќ, Шифтар Паве Лука, Варичаќ Буда Недељко, Величковиќ Младена Павле;

капетаните: Бабиќ Антуна Јосип, Димитријевиќ Животе Драгиша, Костадинов Цветка Митко, Мајсторовиќ Милана Мирко, Маретиќ Павла Анте, Опачиќ Пере Душан, Пауновски Бириса Моме, Раденковиќ Владимира Миливоје;

поручникот: Ранковиќ Јездимира Маринко; заставниците I класа: Адамовиќ Марка Милорад, Булатовиќ Николе Благо, Ѓикиќ Драгоја Божицар, Југовиќ Светислава Станимир, Калевски Блажев Спасо, Колариќ Чедомира Видан, Ковачевиќ Стеве Радивоје, Куќуќ Филипа Маринко, Липовац Марка Радивој, Пешут Јанка Драган, Селман Илџаза Руди, Станишиќ Саве Миленко, Стојановиќ Саве Спасо, Стошиќ Радивоја Миливој, Ступар Николе Јово, Терзиќ Пере Ђорѓија, Трајковиќ Петра Божицар, Зелиќ Чедомира Гружица;

заставниците: Атанасовски Валета Петар, Босанаќ Пере Божо, Бозоски Цветана Томе, Ѓириќ Методија Јован, Димовски Николе Кирко, Добриќ Васе Душан, Ђорђевиќ Владимира Александар, Ђорђевиќ Вукосава Милен, Ђориќ Владе Милиќ, Ѓукиќ Бранка Милан, Ђурђевиќ Александра Петар, Глишиќ Илије Милан, Хорват Ивана Владимир, Храстиќ Тобија Силвано, Јањанин Пере Илија, Јуриќ Томе Нико, Кахриман Сулејмана Сабахудин, Каљевиќ Радоја Предислав, Кикиќ Николе Мирко, Кнежевиќ Тоде Мирко, Костадиновиќ Љубомира Ђорђе, Костиќ Цветка Велимир, Кошутиќ Миле Мане, Лудошан Николе Сава, Милосављевиќ Станимира Ратомир, Митровиќ Владимира Александар, Мочник Жожефа Жожеф, Овнарски Ђорѓа Борис, Палалиќ Стевана Стојан, Панов Душана Томе, Пекаж Мартина Иван, Поднар Јуре Стјепан, Рајиќ Пере Петар, Ристовиќ Милана Милосав, Салопек Владимира Бранко, Стајковиќ Александра Златко, Станковиќ Радисава Драган, Стеванчевиќ Драгана Славко, Студениќ Луке Мато, Тодоровиќ Светомира Радиша, Тодоровиќ Миодрага Вилотије, Васиќ Стевана Петар, Видановиќ Богомира Љубомир, Вукмировиќ Милана Милош, Жежељ Милана Мирко, Живковиќ Радивоја Ђорђе;

постарите водници I класа: Богуновиќ Бранка Драгисав Борота Милана Перо, Ђузо Јусуфа Ениз, Иванчевиќ

Будимира Чедомир, Иветиќ Боже Илија, Јакиќ Стјепана Лука, Јовановиќ Велимира Станиша, Калиниќ Саве Јово, Небојан Станислава Иван, Николиќ Здравко Радисав, Пачемски Васица Стојан, Петровиќ Јеремије Цане, Тодоровски Владе Љупчо, Здравковски Гоне Љупчо, Зизаќу Садиќа Адем;

воениот службеник II класа Драшковиќ Блажа Марија;

воениот службеник III класа: Церјанец Фрања Штефица, Ѓупија Велимира Велимир, Дежељин Ивана Марија, Жагровиќ Анте Нада;

воениот службеник IV класа: Кићановиќ Марка Здравко, Вузем Андрије Владимир;

воениот службеник V класа Востнер Ђуре Мара;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

мајорите: Маврља Павла Иван, Таушан Владе Милорад;

капетаните I класа: Ѓаковиќ Петра Давид, Пеќко Аугуста Крешимир, Печенковиќ Шериќа Мухамед;

заставниците I класа: Игњатиќ Косе Миливоје, Ковачевиќ Мирка Гојко, Михајловиќ Јована Станко, Пушовиќ Радована Радош, Шобот Ђуре Васо, Хаирлиќ Раме Ибро;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

мајорите: Јовановиќ Петронија Драгутин, Крајановиќ Ђуре Неѓо, Пинтариќ Јосипа Звонимир, Вигњевиќ Владимира Миле;

капетанот Шимиќ Амбре Анто;

заставниците I класа: Атанасов Бориса Никола, Батриќевиќ Бутора Ђуро, Брезак Бранка Стјепан, Кокановиќ Десимира Радисав, Колривица Мирка Недељко, Миловановиќ Стојана Радиша, Николиќ Милована Слободан, Радловиќ Новице Вукашин, Раѓеновиќ Ђуре Душан, Ристиќ Петра Стражин;

заставникот Мандиќ Душана Милан;

воениот службеник IV класа: Ковач Ивана Петар, Милчиновиќ Николе Јанко;

воениот службеник V класа Кремечек Фрање Здравко;

воениот службеник VIII класа Божадона Станка Маца;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Марковиќ Мартина Иван, Тиршек-Лак Ивана Розалија;

– за примерни заслуги и вештина во работата за решавање на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковникот Пласај Драгутина Иван;

потполковниците: Антиќ Данила Димитрије, Баковиќ Милосава Бориша, Билек Бодора Драгутин-Бождар, Цишпер Рудолфа Златко, Девчиќ Мате Иван, Дошен Младен Живко, Ђорђевиќ Станимира Милан, Хајдарпашиќ Шабана Саид, Јеремиќ Милије Боривоје, Лазаревиќ Драгутин Јован, Митев Ристе Димитар, Новосел Ивана Михаел, Поткољак Ранка Бошко, Продановиќ Душана Ђуро, Стевановиќ Велимира Милан, Стоиќовиќ Драгутина Александар, Томиш Светомира Радомир, Васиќ Милана Слободан, Вукчевиќ Ристе Стеван, Вулетиќ Борисава Миодраг;

мајорите: Бокулиќ Јосипа Милан, Дедиќ Милована Петар, Ђорђевиќ Василије Драгомир, Хрќач Ђуре Антуан, Катиќ Николе Бранислав, Китановиќ Живојина Милосав, Крањчевиќ Илије Гојко, Крчмар Мије Иван, Кучан Ивана Јурај, Манојловиќ Петра Сава, Младеновиќ Милорада Стојан, Мужина Антуна Иван, Недељковиќ Милорада Михајло, Новаковиќ Јове Миле, Паулетиќ Антона Иван, Периќ Ђукана Брацо, Пиља Петра Стеван, Пршле Јосипа Јосип, Путарек Јураја Аугуст, Радиновиќ Боже Миле, Розга Јозе Розариќо, Сокиќ Саве Миро, Срчек Фрање Здравко,

Стојановић Радисава Богомир, Стојановић Станише Ђорђе, Тодоровић Бранка Милорад, Узелац Ђуре Милан;  
капетаните I класа: Делић Видана Никола, Дулановић Велисава Добривоје, Ераковић Стевана Милан, Кумрић Божидар Радован, Лоренц Фрање Фрањо, Миросављев Косте Бојан, Павичић Илије Славко, Поповић Паје Бранко, Радевић Велимира Борислав, Стрелец Стјепана Маријан, Шкорјанец Јосипа Јосип, Зубер Марка Данило;  
капетаните: Кадузовић Мује Есад, Станковић Станка Боро;

заставниците I класа: Бочкај Томе Никола, Чернак Жожефа Имере, Ђурановић Васе Веселин, Фридрих Стефаније Емиљ, Гајић Трифуна Момчило, Канић Занфила Миломир, Костић Милана Реља, Михајловић Томице Петар, Миладиновић Ђорѓа Стеван, Мирковић Богдана Драго, Митровић Благоја Богољуб, Младеновић Драгутина Драган, Наранчић Мане Мићо, Обрадовић Савића Милоје, Петровић Трајка Станиша, Прашчевић Радована Драгутин, Радевић Вукоте Ђорђе, Савић Илије Војин, Сирмевски Павла Тошко, Стевановић Рајка Недељко, Тузулуковић Смаила Мустафа, Врањеш Мане Милан;  
заставниците: Бркић Алексе Томислав, Јајић Јована Никола, Петковић Богосава Велимир;  
воените службеници II класа: Луковић Уроша Загорка, Свалина Хенрика Аленка;  
воениот службеник III класа Отржан Стјепана Ана;  
воениот службеник IV класа Маричић Лазара Владимир;

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорите: Костић Давида Грујица, Љуботина Момира Симеон, Павковић Павла Владимир;

капетаните I класа: Богдановић Драгољуба Петар, Цесник Антона Силво, Ђирић Стојана Радивој, Дабац Ивана Динко, Филиповић Мије Иван, Кеча Симе Ђорђе, Кљачмер Винка Владо, Колунчић Ђуре Дане, Ковачевић Стевана Миодраг, Крстески Душана Радован, Лаловић Мате Драган, Мајсторовић Милоша Мирослав, Матуловић Анте Владимир, Микић Миле Стево, Миликшић Стеве Ђорђе, Пајевић Богдана Живко, Пандур Фрање Божо, Субота Мате Иван, Торбица Димитрија Љубомир, Зимет Јосипа Јосип;

капетаните: Барић Филипа Шиме, Бранковић Милана Чедомир, Дедић Мустафе Бекир, Косић Милана Ђуро, Перовић Мартина Мирко, Солар Андрије Ђуро, Шћепановић Милорада Милосав;

поручниците: Фазлић Хусе Ферид, Смирлић Милана Миле;

заставниците I класа: Барбир Ђуре Бранко, Ђерковић Петра Радосав, Ђорђевић Ратка Борко, Јарамаз Милана Бошко, Мијић Мартина Фрањо, Пејовић Ратка Владимир, Зарић Илије Симо;

заставниците: Богдановић Милана Милован, Чотра Николе Ђуро, Димитровски Манасија Владо, Ђорђевић Сибина Јован, Ердлеан Вељка Душан, Леонтијевић Милосава Милован, Коцић Милорада Младен, Мијаиловић Милоша Славиша, Милосављевић Миљивоја Живорад, Младеновић Благоја Иван, Радишић Јована Душан, Тапавички Миле Светозар, Тресканица Душана Душан, Велимир Бранка Божидар, Величковић Љубише Станиша Вујић Милића Лазар, Жуљани Јосипа Ђулио;

постарите водници I класа: Божић Стеве Душан, Цветановић Видосава Јован, Ђокић Марјана Боривоје, Хорват Ивана Мартин, Јаковић Паје Мирко, Каши Јосипа Марин, Колбабек Антуна Руди, Кузмановић Стојана Ђорђе Латинчић Јанка Душан, Марковић Милосава Жарко, Милевој Силвија Бранко, Младован Цветка Душан, Њежић Мирка Ненад, Пантић Живка Саво, Павловић Михајла Мирослав, Петровић Милосава Добривоје, Петровић Живоина Станимир, Поповић Стоје Перо, Продановић Владе Миљан, Рашовић Момчила Миодраг;

постарите водници: Борић Боже Милан, Божић Радоша Недељко, Драгосевић Владимира Милоје, Драшковић Милорада Радомир, Ивковић Драгомира Миодраг, Младеновић Станојка Момчило, Пекеч Николе Жељко, Радомиловић Дмитра Бранко, Тодоровски Ванча Илија;

воените службеници IV класа: Трнски Паје Љиљана, Жарн Жоже Антон;

воените службеници V класа: Черне Ивана Мирослав, Ивков Младена Славко, Каталенић Вјекослава Стјепан;  
граѓанските лица на служба во ЈНА: Црнековић Јакоба Стјепан, Дојчин Винка Бисерка, Катановић Кате Јованка, Мишљеновић Николе Милан, Пуљак Петра Бранко, Рулек Лацка Иван, Смичиклас Јанка Јанко, Стевић Живка Давид, Шорша Доминика Стјепан;

- за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈАН: Андрашевић Николе Ана, Бачевац Елмаза Ризо, Банек Јосипа Стјепан, Бегановић Николе Нада, Биљчевић Богдана Виктор, Боца Петра Марица, Брачић Анте Јосо, Цапек Андре Љубица, Џури Франца Олга, Диздар Јосипа Марија, Домјановић Мирослава Бранка, Допућ Јове Смиља, Дујмовић Паје Марија, Ђапо Ивана Милка, Ђурђевић Захарије Видоје, Фрлић Августина Силвија, Гргурић Павла Амалија, Гуштин Јосипа Петар, Гвоздић Јанка Милан, Халавања Милована Софија, Хаскић Јусуфа Салих, Хапшергер Милана Драгица, Хребак Фрање Стјепан, Илић Милана Марија, Јелић Јанка Љиљана, Јововић Дејана Милица, Катушић Мирка Вероника, Клајн Ивана Михајло, Ковач Ивана Фрањо, Крмпотић Ивана Славица, Крушељ Стјепана Јурај, Купрешак Ђуре Миља, Левак Изидора Јелица, Ломер Милића Ева, Мехун Мије Марија, Мигач Винка Данко, Михелић Фрање Фрањо, Милер-Божовић Хермине Невенка, Митић Стјепана Ана, Млинарић Пере Марија, Мустаћ Јосипа Жељко, Мужар Ивана Љиљана, Новаковић Флоријана Мира, Обрадовић Недељка Стево, Паниан Драгутина Јосип, Паскаш Илије Богдан, Павичић Мате Дорица, Пикела Маријана Маријана, Покупић Фрање Андрија, Поточић Мате Јосип, Ракић Ивана Маргарета, Салопек Јосипа Вјекослав, Санковић - Лукачић Јосипа Ана, Сарапа Илије Сока, Стоисављевић Милана Радован, Ступар Обрада Бранислав, Шамбар Милана Драгица, Таушан Владе Јелена, Томичић Петра Петар; Тот Стјепана Невенка, Турковић Јакова Јаков, Вајвар Леополда Звонимир, Војводић Луке Невенка, Вуцелић Илије Љубица, Зорић Јоце Милош, Зорманић Андрије Милвој, Живичиќ Јосипа Леонард, Живковић Николе Љубица;

- за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните I класа: Борко Вилема Вилем, Црљеница Душана Бранко, Поповић Бранка Перо, Страјинић Бранка Миле;

капетаните: Беркић Стипана Марин, Божановић Свиљена Новил, Бркић Чедомира Данило, Бургер Јосипа Златко, Цветковић Милана Љубиша, Дедић Смаје Смаил, Димески Димка Блаже, Фејзић Узена Мирхет, Гаџиновић Ђорѓа Радослав, Грошељ Жожефа Даворин, Игњатовић Мике Станко, Јовановић Душана Драгиша, Јовановић Трајка Миле, Јунгић Милоша Бранко, Лазовић Звездана Момир, Ловрић Гојка Жељко, Лугоња Раде Зоран, Марушић Марка Владимир, Мејић Живка Слободан, Милетић Сретена Љубиша, Милетић Цветка Милан, Ненадић Дане Славко, Павловић Владимира Радомир, Пауновић Михајла Предраг, Пејић Неде Драго, Петковић Благомира Љубиша, Племић Миле Триво, Поповић Мирка Јанко, Радуновић Милана Радоман, Релић Милана Никола, Савановић Милана Здравко, Савин Милорада Урош, Симић Душана Јован, Спасеновски Стојана Мишо, Стојановић Данила Драган, Шаровић Мирка Чедо, Шехић Ибрахима Идриз, Шукунда Александра Ратко, Талчевски Атанаса Илија, Торбица Миљивоја Слободан, Тркуља Вељка Бранко, Тврткивић Хамеда Ђемал, Влашић Жожефа Антун, Вукелић Миће Дмитар, Здравковић Алексе Миланче, Жигмонд Ђула Акош;

поручниците: Алексов Горана Миодраг, Гавран Косте Душан, Фружа Антала Ференц, Михајловић Драгољуба Вељко, Милошевић Душка Миленко, Ненадовић Мирослава Срболоуб, Радановић Грује Милутин, Сиљански Крсте Ристо, Станисављевски Чедомира Јовица, Шало Селима Суад, Топаловић Недељка Милан;

заставникот Стаменковиќ Стојадина Слободан;  
постарите водници I класа: Гајиќ Миленка Здравко, Јанковиќ Божидар Владимир, Јовановиќ Мирослава Миодраг, Митковски Трајка Јован, Николиќ Ратка Алекса, Продановиќ Бранка Стево, Стојменов Димитра Ване, Зјакиќ Ризе Ирфан;

постарите водници: Беговиќ Мехмедалије Исмет, Бошковиќ Милутина Вуле, Цветковиќ Милована Драгиша, Цветковиќ Захарије Слободан, Дробац Пере Драган, Глушац Вељка Владимир, Грубјешки Милутина Петар, Јанићијевиќ Божидар Бранко, Курузар Јована Милан, Митровиќ Стевана Драган, Младеновиќ Миливоје Станоје, Орешки Драгутина Стјепан, Радуловиќ Славка Славко, Сохаќ Стјепана Бранко, Стевановиќ Велибора Љубиша, Стјепановиќ Богдана Бранко;

водниците I класа: Бачвиќ Сабира Таиб, Дејановиќ Јована Зоран, Ђорђевиќ Војислава Драгослав, Грдиќ Фране Милан, Грујиќиќ Славољуба Миодраг, Хајбок Иштвана Иштван, Кариќ Касима Џеват, Кезеровиќ Славка Драгојло, Којадиновиќ Градимир Србислав, Лалиќ Светислава Ђорђе, Марјановиќ Миле Милорад, Миниќ Миленка Миливоје, Миниќ Милована Ранко, Мишиќ Властимира Мирослав, Момчиловиќ Славка Миленко, Муминовиќ Салиха Јасмин, Нишиќовиќ Радивоја Ненад, Николиќ Миломира Драган, Николиќ Рајка Стојан, Новаковиќ Бранивоја Боровој, Опачиќ Зорке Драгољуб, Пајиќ Стојана Цвијан, Реѓоја Јована Рајко, Спироски Методија Киро, Станиќ Владе Здравко, Тепша Илије Небојша, Вејновиќ Милоша Перо, Зариќ Филипа Милан;

водниците: Андрашиќ Мате Винко, Граоња Николе Здравко, Јовановиќ Стојадина Воја;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бајковиќ Јована Јелена, Борчиќ Ивана Никола, Борјан Јове Стеван, Брајковиќ Марјана Борис, Брглец Драгутина Блаж, Брханиќ Јосип Марио, Чаџеновиќ Спасе Милоња, Чориќ Миле Даница, Ѓеран Костадина Ружица, Делиќ-Ибукиќ Мухамеда Хасан, Гарашанин Војислава Станка, Хасани Хамзе Халиљ, Хавелка Јосипа Мирко, Катовчиќ Вида Јосип, Лишњиќ Јуре Недељко, Лукшиќ Фране Вјекослав, Микашиновиќ Петра Рацо, Младиновиќ Драге Анто, Николиќ Спасоје Мирко, Николиќ Добривоја Мирослава, Пикун Јове Желко, Пиралиќ Шерифа Бесим, Пријиќ Ахима Милорад, Ракиќ Спасоја Душан, Ребровиќ Јосипа Вјекослав, Рончевиќ Јерка Јурај, Сметиско Августа Ђуро, Солдат Јеле Ђурѓа, Станојевиќ Стеве Љиљана, Ступин Иве Емил, Шкода Николе Златко, Тодорова Делче Валантина, Умиљеновиќ Ивана Иван, Згоњанин Васе Даринка;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковникот Пауковиќ Лазе Љубан;

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Поша Луке Тончи, Пребуѓила Јана Павел;

мајорите: Давидовиќ Велисава Предраг, Илиќ Ненада Властимира, Јовиќ Милоша Светозар, Кецојевиќ Симе Слободан, Кедачиќ Стјепана Фране, Милићевиќ Шћепана Милорад, Нарад Михајла Михајло, Савиќ Војислава Светомир, Стевановиќ Трајка Добривоје, Тасиќ Станка Боро;

капетаните I класа: Ериќ Милована Слободан, Ковачевиќ Видака Драшко, Малевиќ Радоша Вукосав, Радовиќ Ристе Томо, Раковец Јанеза Јанез, Тошиќ Мате Јосип, Влаовиќ Крсте Драгослав;

заставниците I класа: Бабиќ Јована Саво, Божилов Андона Владимир, Јакшиќ Јеронима Иван, Којиќ Меде Шабо, Нешиќ Благоја Душан, Рачиќ Васе Војислав, Рецо Ристе Крсто, Шафрањи Шандора Андраш, Тодосиќ Петка Ненад;

воениот службеник IV класа Карапетровиќ Јована Милош;

воениот салубеник VIII класа Поповиќ Милана Нада;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

заставникот I класа Дундиќ Вуколе Мирко;

– за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистична Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистична Федеративна Република Југославија

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Ѓоровиќ Видака Мило, Хациахметовиќ Даута Исмет;

потполковникот Брацовиќ Радосава Милорад;

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Јанковиќ Добросава Драгољуб, Лончаревиќ Ђуре Мирко, Мекиќ Хрустана Расим, Пуришиќ Душана Слободан, Тихиќ Салке Сафет;

мајорите: Гојовиќ Митра Радомир, Хошиќ Назифа Синан, Кондиќ Илије Слободан, Михаиловиќ Бранислава Владимир, Миличиќ Мирка Милан, Наумовски Јована Димитрије, Нонковиќ Лиде Уго, Петровиќ Петра Милисав, Стојадиновиќ Тодора Властимира;

капетаните I класа: Ѓосовиќ Ахмета Хамид, Павловиќ Милорада Сава, Шапчанин Осман Ибрахим;

капетанот Јаниш Ивана Ђуро;

заставниците I класа: Бошковиќ Војислава Радојица, Цветановски Јаћима Славе, Чоловиќ Крстоје Војислав, Ђуровиќ Војислава Богдан, Хабибија Мује Осман, Илиќ Тодора Јован, Јовановиќ Милана Добривоје, Јовановиќ Александра Велимир, Карановиќ Драгана Милорад, Карасановиќ Раме Џевдет, Кавазовиќ Бајре Шефкет, Којиќ Живана Милорад, Ковачевиќ Милоша Јанко, Маловиќ Вучка Лазо, Мартиновиќ Ѓурѓа Војислав, Матулиќ Јосипа Анте, Мемешевиќ Осман Сарија, Милићевиќ Миодрага Александар, Милошевиќ Богдана Владимира, Миросављевиќ Алекса Саво, Надлачки Недељка Милован, Недељковиќ Саве Недељко, Нишиќ Спасена Љубомир, Одобашиќ Мехмеда Алија, Орешковиќ Луке Иван, Орелиќ Животија Верољуб, Пантовиќ Чедомир Витомир, Павловиќ Александра Паун, Пешиќ Јордана Бора, Радевиќ Максима Радослав, Ребиќ Јанка Бошко, Решимиќиќ Мухарема Решид, Руал Јове Живко, Савезски Трајана Блажо, Стаменковиќ Петронија Драгиша, Станковиќ Косте Јосип, Шехиќ Фехке Шукрија, Вујиновиќ Николе Станко, Златковиќ Милентија Боровоје;

заставниците: Чачиќ Луке Иван, Јерковиќ Стевана Никола, Костоски Цветана Димче;

воениот службеник III класа Мацановиќ Уроша Даница;

воениот службеник IV класа Лацковиќ Вида Паво;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Арановиќ Мухарем Митхад, Андруцос Стериќ Александар, Ђурѓевац Миливоја Војислав, Каљевиќ Милоша Вујош, Петровиќ Драгована Бранислав, Шкориќ Обрада Петар, Травица Николе Ђуро, Васиљевиќ Предрага Александар;

потполковниците: Гајиќ Борисава Радмило, Косјериќа Владе Недељко, Крупеш Милана Предраг, Лазиќ Бошка Ристо, Милановиќ Мирка Жарко, Ненадиќ Саве Иван, Николиќ Милорада Милан, Остојиќ Милутина Томислав, Поповиќ Николе Божидар, Радаковиќ Ђуре Рајко, Радовиќ Панте Милан, Ранковиќ Данила Радосав, Селак Јакуба Осман, Светозаревиќ Бикол Драгољуб, Туманов Ђорѓија Симеон, Тупањац Петра Данило, Вајзовиќ Сулејма-

на Абдулах, Вејин Петра Раде, Вишекруна Љубе Васо, Војновић Дане Раде, Вукашиновић Љубомира Милалдин; мајорите: Цветковић Симе Милош, Палалић Тода Вида, Саватић Стеве Драгомир, Шекарић Уроша Милалдин, Величковић Стојана Апостол, Вукобрад Јозе Јован;

### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковникот Николић Властимира Обрад; мајорите: Бајчетић Богољуба Милисав, Цекић Добривоја Миодраг, Добеш Фране Јоже, Ђурић Саве Душан, Ђурић Рајка Здравко, Ефендић Мује Мухарем, Ивановић Златка Петар, Јереб Франца Зденко, Јусић Емина Кадир, Корјенић Чамила Есад, Кужет Славка Ђуро, Максовић Видоја Слободан, Марић Васе Славко, Милошевић Борислава Петар, Новаковић Милутина Душан, Прстојевић Еасе Момчило, Радаковић Милоша Мишо, Ракановић Хасана Садик, Славујевић Раде Стево, Вехабовић Махмута Мухамед, Вујовић Крсте Бранко, Зеџ Гојка Момир;

капетаните I класа: Анђелић Марка Радивоје, Бериња Славка Миле, Давидовић Бранка Мирко, Гвозден Милана Бошко, Митић Стојана Србољуб, Момчиловић Благоја Пејчо, Николић Светозара Грујица, Раданов Милорада Бранко, Ранисављевић Живана Бошко, Рујановски Митра Милан, Сиговица Пере Никола, Стојковић Бранка Марко, Табаковић Суле Ферид, Трајковић Слободана Благоје, Здравковић Цветана Милан, Живановић Милосава Душко;

капетаните: Анђелковић Жарка Раде, Грбић Ђурђа Мирослав, Ристић Станисава Томислав, Шкевин Винка Бранко;

заставниците I класа: Алјетић Михајла Душан, Бекетић Павла Стјепан, Бојовић Миће Бранислав, Девић Митра Митар, Диздаревић Хасана Јусуф, Ђукић Илије Милан, Гудураш Данила Илија, Јаховић Живорада Милић, Калезић Раке Зарија, Кнежевић Александра Милан, Ковачевић Велизара Милорад, Крстић Живојина Драгиша, Маџановић Младена Тривун, Максимовић Милана Милован, Марковић Мухајла Владимир, Мердан Мустафе Ибрахим, Милановић Богоје Крсто, Миленковић Јевте Милован, Мустафица Тахира Расим, Новосел Слободана Филиман, Прљић Богдана Здравко, Радишић Милана Велимир, Сиговић Иве Мирко, Стевић Ранђела Милутин, Стојановић Величка Миодраг, Шаќота Које Бранко, Шантек Марије Иван, Вучен Илије Никола, Вукадин Тодора Војислав, Живковић Александра Радивоје;

заставниците: Бањац Раде Драгољуб, Болмановић Ненада Божидар, Бранковић Христивоја Јордан, Чича Пере Милан, Гајић Бранка Драгиша, Јањић Тривуна Петар, Кордић Дане Драган, Костић Милована Властимир, Кузмановић Станислава Јован, Луковић Марка Петко, Манић Драгутина Влада, Марчевски Цветка Јово, Михајлов Марка Стојан, Николић Владете Боривоје, Николић Александра Драгослав, Петреш Михајла Гојко, Радомиловић Милана Радован, Радовановић Богољуба Миливоје, Радовић Светозара Слободан, Стојчић Милисава Јован, Виџановић Стеве Гојко, Вукелић Ивана Звонко;

постарите водници I класа: Коро Зехре Мујо, Љевар Петра Јосо, Мајсторовић Душана Драго, Сејдиновић Шабана Ахмо, Величковић Боре Сретен, Вукић Луке Живко; воение службеници IV класа: Антонић Војина Радомир, Бачић Андрије Андрија;

воениот службеник VI класа Дебуш Ивана Андрија; граѓанските лица на служба во ЈНА: Церић Осман Есад, Дабарчић Крсте Марко, Каракаш Хасана Бећир, Латиновић Душана Видоје, Милиновић Чедо Анђелко, Угрица Раде Мирко;

- за примерни заслуги и вештина во работата за развивање на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковниците: Цветковић Николе Тихомир, Савчић Здравка Живојин;

потполковниците: Абрамовић Јерка Мато, Благовић Јакоба Мирослав, Булатовић Вуксана Славко, Грчевић Томе Милан, Исаиловић Сретена Марко, Костић Крстев Стојан, Кошчец Баре Јосип, Лазаревић Вучете Драган, Марковић Драгољуба Александар, Мартић Николе Рајко, Милачић Станка Владислав, Обрадовић Радослава Радисав, Петрушић Милије Велько, Плели Андрије Стјепан, Полимац Стеве Ђорђе, Потпара Сретка Новак, Радаковић Петра Милојко, Рангелов Александра Слободан, Рубелов Георгија Недељко, Стојковић Војислава Томислав, Вукашиновић Пауна Мирко;

мајорите: Хлапец Ђуре Стјепан, Младеновић Уроша Стојан, Радаковић Војислава Богдан, Сузић Милана Раде, Тадић Мирка Слободан;

капетанот I класа Фицко Ивана Драгутин; заставникот I класа: Ђукић Обрада Илија; воениот службеник II класа Коматовић Радоша Милалдин;

### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорите: Перушко Јосипа Бруно, Медић Илије Сава, Симић Милорада Новица, Ташков Кирила Петар;

капетаните I класа: Дабић Велка Ђорђе, Дрљић Драгана Миле, Дугоњић Јозе Винко, Ђоковић Косте Новак, Крскић Рифета Сифет, Мирковић Митра Мишо, Нинић Гојка Стојан, Ракић Милана Мирослав, Радовић Ђенисија Драган, Ристић Боже Боривоје, Шаренац Бошка Славко, Телесковић Ђорђа Драган, Тодоровски Бориса Рафе, Толе Илије Жарко, Живак Душана Богдан;

капетаните: Брајковић Бранка Душан, Буљубашић Фехима Ферид, Новаковић Симе Марко;

поручникот Бреќало Барише Тадија; заставниците I класа: Адамовић Кадрије Билал, Ајановић Исмета Џемал, Бален Ивана Фране, Докмановић Илије Миле, Љубеновић Давида Стеван, Митић Светомира Томислав, Здравковић Крсте Томислав, Живковић Јована Стеван;

заставниците: Антић Станка Миле, Беук Рудолфа Иван, Граховац Видака Вучета, Јовановић Милорада Винко, Кочела Радована Милорад, Петковић Јордана Бранко, Павличић Мила Комџен, Савић Пере Неѓос, Симић Симеона Никола, Симоновић Милована Драгољуб, Шуњерга Анте Славко, Зарев Георгија Васил;

постарите водници I класа: Бећировић Арифа Славко, Гагић Сретка Момчило, Катича Лебиба Енис, Трајковић Благоја Никодије, Вујичић Бранислава Драгослав;

воениот службеник IV класа Мадич Валента Антун; граѓанските лица на служба во ЈНА: Барун Антона Мијо, Божовић Јована Жарко;

- за залагање и постигнати успеси во работата

### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

капетанот I класа Агић Рагиба Сарија; заставниците I класа: Стовраговић Радојка Милорад, Томовић Вукадина Радослав;

заставниците: Цветковић Влајка Драган, Јовановић Боривоја Мирко, Вучинић Милоша Милош;

постарите водници I класа: Баришић Мије Драго, Дејановић Ђорђа Жарко, Даутовић Бећира Вехид, Ђекић Живка Станислав, Хрњез Томе Благоје, Јовановић Градимира Томислав, Калесић Арифа Мустафа, Кос Бранка Ранко, Леѓанац Стеванке Александар, Марковић Миломира Јовица, Миленовић Милутина Борислав, Митић Петронија Лука, Одаќ Фране Иван, Палеќа Карла Бошко, Прљача Салка Рамиз, Талић Муја Мухамед;

постарите водници: Бошкошевић Станоја Милош, Дејановић Стане Стево, Ђорђевић Милосава Методије, Халиловић Ахме Изет, Ибрахимовић Ибрахима Сакиб, Михајловић Велибора Зоран, Славнић Стојана Недо, Вукајловић Благоја Гојко;

воениот службеник VI класа Зорић Спаса Божо; граѓанските лица на служба во ЈНА: Бајкуша Николе Мара, Брунчић Виктор Тихомир, Драгаш Павла Мирко, Дувњак Остоје Душан, Ковач Суле Салко, Маџановић Илије Милојко, Радетић Душана Косана, Роквић Алојза Ангелина, Срња Мухарема Фадил;

- за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетанот I класа: **Михиќ Беџира Исмет, Мушинбеговиќ Захнија Јусуф, Вучетиќ Бранка Стево;**

капетаните: **Бараќ Владимира Милош, Благојевиќ Вујадина Велизар, Цембауер Стеве Стево, Цибула Беле Самуел, Црногорац Вукашина Петар, Цветковиќ Чедомира Радослав, Дариќ Илије Мишо, Богатовиќ Десимира Милан, Ђорђевиќ Драгутина Војислав, Гојковиќ Мирослава Драгиќ, Хасановиќ Омера Хајрудин, Хоаа Рамадана Аднан, Хошиќ Имзе Сејдалија, Илиќ Томе Милија, Јахланиќ Шеќа Скендер, Јовановиќ Боривоја Мирослав, Јовиќ Љубомира Вукадин, Јововиќ Љубисава Бранко, Јуки Фране Мирко, Кит Ивана Славко, Комљен Дане Чедомир, Ковачевиќ Воје Бранко, Љубишиќ Душана Драган, Мандиќ Буре Милан, Миќановиќ Видосава Предраг, Микиќ Вукашина Славољуб, Николиќ Миливоја Љубиша, Пајевиќ Павла Михаило, Плавшиќ Рада Здравко, Пишчевиќ Мирослава Драган, Поповиќ Стевана Зоран, Пукл Фране Мирко, Ристиќ Момчила Веселин, Савиќ Милутина Сава, Смиљаниќ Миролуба Новак, Сршен Иве Божо, Стевановиќ Стојана Новица, Стојковиќ Милана Милосав, Тошиќ Десимира Светозар, Трајковиќ Мирослава Драган, Видовиќ Бранка Влајко, Вучковиќ Петра Станко, Вуксановиќ Љубе Драгослав, Зубац Ђорѓа Радослав, Жегарац Петра Никола, Живковиќ Јордана Видоје;**

поручниците: **Барушиќ Остоје Милан, Кандиќ Вула Веселин, Курти Рамиза Тефик, Петричевиќ Славка Љубиша, Стојковиќ Драгише Јордан, Туфегичиќ Мила Слободан;**

заставниците: **Дојчиновиќ Владислава Братислав, Филиповиќ Светислава Драгољуб, Максиќ Радослава Томислав, Радиќ Милорада Бранислав, Сомборац Луке Димитрије;**

постарите водници I класа: **Мујиќ Мустафа Мирсад, Омановиќ Мехмеда Сабрија, Опачиќ Мила Јандрија, Рамиќ Азиза Сабрија;**

постарите водници: **Кањух Мишка Никола, Новаковиќ Мила Јефто, Нововиќ Владе Радомир, Спасовиќ Милоша Драго;**

водникот I класа **Миројевиќ Селима Мирсад;**  
воениот службеник VI класа **Ђорђевиќ Радивоја Јован;**

граѓанските лица на служба во ЈНА: **Алексиќ Љубомира Милица, Бербиќ-Фазлагиќ Шефика Јасмина, Биберовиќ Салка Хасан, Бркиќиќ Карла Драган, Босаниќиќ Мује Зехра, Церовина Ристе Олга, Ќескиќ Грге Бранка, Ѓорговиќ Таиба Мухарем, Ѓосиќ Николе Вера, Чампара Хусе Хајрудин, Черепиќ Мије Младен, Човиќ Војислава Буру, Човиќ Луке Франо, Чутук Хрустема Расим, Драгишиќ Милована Здравко, Дуговиќ Ивана Зора, Ѓајиќ Зијаза Алмаса, Ѓокиќ Драгомира Славко, Џомбиќ Мите Катарина, Филиповиќ Митра Душан, Голијанин Велимира Слободанка, Груичиќ Илије Јово, Јањиќ Цвијана Цвијетин, Јусуфбеговиќ Хилме Нусрет, Хаџимујиќ Мехмеда Касим, Хорват Фране Паула-Мира, Хујдур Едхема Есмина, Илиќин Саве Димитрије, Ковачевиќ Илије Душан, Кнежевиќ Вида Спаса, Крпан Мате Франо, Крсмановиќ Омера Јасмина, Кукиќ Саве Милан, Кулиќан Тодора Драгутин, Лиздек Данила Милета, Лончаревиќ Маријана Марија, Лучиќ Милана Драгица, Лукета Владе Милосава, Љубовиќ Милије Добро, Малтариќ Фране Желимир, Маодуш Петра Јово, Маричиќ Стјепана Анка, Мијатовиќ Мила Милка, Миковиќ Мије Нада, Милетиќ Јанка Славка, Милошевиќ Стојана Даринка, Милошевиќ Милана Љиљана, Милошевиќ Бошка Тодор, Миниќ Богдана Миленко, Миросављевиќ Данила Рада, Митиќ Николе Милан, Миздрак Дамјана Гојко, Молнар Бранка Милка, Нешковиќ Милоша Ѓорѓе, Ницовиќ Милића Јозифа, Миниќ Митра Стана, Новаковиќ Драгоја Миле, Пастир Симе Јово, Периќ Чедо Емилија, Петровиќ Цвијана Нада, Пилиќ Петра Мирко, Попара Алексе Бојана, Радишиќ Небојше Слађана, Радман Ивана Марија, Радусиновиќ Срете Мирјана, Ранковиќ Борислава Љубица, Ражиќ Нурије Никмета, Салиховиќ Рифата Реуф, Симоновиќ Мате Емилија, Сариќ Муниба Самиија, Савиќ Јове Боривој, Смаилагиќ Хамдије Исмет,**

**Спасојевиќ Омилена Страхиња, Станковиќ Симе Панто, Старчевиќ Радослава Љиљана, Шаренац Ѓоке Мира, Тадиќ Душана Драгољуб, Тарабиќ Стјепана Ангелина, Тасо Алије Семха, Терзиќ Мирка Бојана, Тохол Данила Гордана, Толмир Илије Љубо, Томановиќ Алекснје Зорица, Трифковиќ Дујка Станоје, Тривановиќ Обрада Васо, Турананин Милоша Стојка, Утјешиновиќ Живка Ангелина, Васиљевиќ Живка Гордана, Васковиќ Јове Момир, Вераја Илије Илија, Видаковиќ Милана Милан, Вучина Јозе Марко, Зориќ Ивана Жарко, Живиќ Ѓорѓа Милена, Живковиќ Спасе Савка;**

- за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко однесување

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

постарите водници: **Бошњак Омера Дано, Јанкоски Љубомира Зоран, Кекериќ Рајка Драган, Крстиќ Ратка Ѓорѓо, Лабаш Ѓурѓа Славко, Тепиќ Милоша Митар;**  
водниците I класа: **Богдановиќ Миладина Желько, Ботиќ Драгутина Звонко, Цветковиќ Томислава Перица, Чорни Ивана Јосип, Дивиќ Милана Перо, Добиќ Славка Жика, Ѓоровиќ Србослава Бранислав, Ѓорђевиќ Живорада Новица, Јовановски Павла Раде, Јовиќ Станимира Миливоје, Коруниќ Стјепана Бранко, Миладиновиќ Томислава Станиша, Мирковиќ Милутина Миролуб, Митрев Никола Методи, Обровац Винка Иван, Петровиќ Милољуба Милан, Попов Велимира Јован, Радојчиќ Миленка Стеван, Ракиќ Душана Цветко, Стојичиќ Косте Јоцо, Шпехар Мијата Ивица, Тасиќ Миливоја Велибор, Трка Ибре Расим, Зечевиќ Анте Јоко, Зобеница Јове Драган, Жуниќ Драгомира Зоран.**

Бр. 125

22 декември 1984 година

Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

#### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

#### одликуваат:

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: **Аксентијевиќ Живојина Милан, Еремија Милке Радомир;**

потполковникот: **Бајиќ Луке Саво;**

мајорите: **Лучиќ Јована Лазар, Обрадовиќ Милована Бранислав, Војновиќ Луке Никола;**

капетаните I класа: **Антиќ Станка Драгутин, Савиќ Павла Андрија;**

заставниците I класа: **Миновиќ Станимира Милисав, Солдар Стеве Миленко;**

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија



**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА**

полковниците: Александар Војина Радослав, Љешевин Божидар Душан, Рожнац Леополда Леополд, Тимий Радоја Живорад;

потполковниците: Ивановић Вучете Владимир, Јовановић Бошка Сретен, Крмељ Ловре Борис, Липник Алојза Алојз, Омерзу Алојза Станислав, Печелин Франца Франц, Пејовић Млађена Милсав, Пешић Вучка Живојин, Радојевић Јосипа Бланка, Томиноц Андрије Цирил;  
мајорот: Јурош Мате Живко;

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

полковникот Акшим Радета Недељко;  
потполковникот Арсеновић Јанка Сретен;

мајорите: Ангеловски Миков Александар, Балтић Живка Станко, Бобић Раде Никола, Грегорц Франца Станислав, Јаневски Стојана Зоран, Јеричевић Николе Антун, Луковић Гвоздена Миливоје, Мусић Омера Асим, Окљеша Божидар Божидар, Познан Милана Никола, Ралевић Благоја Драгољуб, Спасојевић Радојка Милорад, Вадњал Ловре Владислав, Зелић Мате Нико;

капетаните I класа: Цимбаљевић Радоње Љубисав, Цветановски Божина Никола, Драгојевић Адама Милан, Горњац Ивана Иван, Јурић Веселка Станко, Комадина Милана Милутин, Ковачевић Михајла Мирослав, Ковјанић Николе Ђорѓо, Малић Ђорша Божидар, Павловић Бранка Богдан, Петровић Милутина Јован, Раденковић Андреја Драгољуб, Симић Милојка Данило, Сирачевски Димитра Слободан;

капетаните: Ђокић Чедомира Милорад, Ђошић Милића Љубиша, Маљковић Илије Милан, Милојевић Божина Милан;

заставниците I класа: Чулић Вјекослава Петар, Фонда Лудвига Лудвиг, Искреновић Михајла Драгиша, Јањић Радована Благо, Јовановић Јосифа Стојан, Јовичић Стеве Никола, Кнежевић Милована Мирко, Крстић Најдана Радивоје, Лазаревић Недељка Милан, Лекић Мирка Вукашин, Михајловић Радула Милутин, Николић Предрага Живадин, Павлин Јулија Цветко, Петровски Стефана Вангел, Симоновиќ Стефана Димитрије, Стефаноски Милутина Петар, Степанов Велимира Крунослав, Стојановић Жарка Душан, Тасић Трајка Максим, Трифуновић Милена Драган, Веселиновић Вукоје Милован, Вујичић Ђоке Драгољуб;

заставниците: Антић Станимира Владимир, Булатовић Милка Мирко, Далмација Душана Милан, Димитровски Димитрије Васил, Глумац Јеке Миле, Хођић Елза Тахир, Јањић Петра Рајко, Јелић Алексе Млађен, Костић Лазара Славко, Лешник Ивана Миливоје, Летнар Станислава Митија, Мајкић Петре Драго, Миклавић Владимира Дарко, Милијаш Петра Бошко, Милутиновић Бранимира Новица, Наумовски Живка Славко, Николовски Страхила Благоје, Новаковић Ђурђа Миодраг, Ражјевић Миле Љубо, Ристевски Ристе Божин, Стаменковић Велимира Драгољуб, Томовић Миличка Вукашин;

постарите водници I класа: Бошковић Милоша Раденко, Gleich Магија Иван, Јарић Драгана Радослав, Нонковић Стеве Душан, Перван Анте Звонко, Радановић Ђурђа Никола, Рожајац Шерица Авдија, Шаренац Лазара Ђорѓо, Тривић Петра Ђуро;

воениот службеник III класа: Лаврић Драгутина Драгица, Вранешевић Јожета Марија;

воениот службеник IV класа Чича Раде Раде;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

потполковниците: Ферлинац Антона Алојзиј, Мандић Николе Душан, Орехек Јожефа Виктор, Павлица Ђуре Богдан;

мајорите: Лекић Ивана Серафин, Поповић Божидар Павле;

капетанот I класа Ангеловски Јордана Александар;

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

мајорот Ђерѓинов Ранђела Ђорђе;  
капетанот I класа Митић Давида Богдан;  
заставникот I класа Марковић Вељка Ђорѓо;  
заставниците: Ерјавец Јоже Рајко, Леринц Имре Имре, Николић Милете Владо, Новаковић Војислава Станимир, Томић Живадина Велибор;  
постариот водник I класа Репач Вука Пејо;  
воениот службеник III класа Узелац Мане Нада;  
воениот службеник IV класа Козоле Игнаца Макс;  
воениот службеник VI класа Мравље Франца Винценц;

– за примерни заслуги и вештина во работата врз развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ**

полковниците: Бунта Вида Стјепан, Тошић Ивана Славко;

потполковниците: Јаневски Гене Стеван, Кревель Ангеле Драгутин, Лукишић Антона Маријо, Матић Драгутина Мијаило, Митровић Павла Милорад, Мурин Александра Борис, Новаковић Драгољуба Радомир, Стајчић Илија Никола, Стојановски Василија Ристо, Стошић Душана Јован, Вермезовић Павла Милутин, Живковић Велимира Милован;

мајорите: Андоновиќ Стојана Јован, Дашић Вукмана Владимир, Делић Николе Душан, Ивановић Милоја Драги, Јакшић Жарка Марко, Јехарт Станислава Алојз, Јовановић Миладина Петар, Јурлета Јозе Фабијан, Карановић Пере Ђуро, Кукец Ивана Иван-Херберт, Лељак Марка Доминик, Лончар Александра Слободан, Матић Пане Пане, Михајловић Милована Радисав, Миленковић Богосава Милош, Минаковић Станислава Љубодраг, Момчиловић Видоја Слободан, Муџиновић Хасиба Мустафа, Обреза Алојза Алојз, Пауновић Обрада Милутин, Ровина Венанија Максим, Шпановић Милана Стојан, Варда Јуке Гојко, Врабић Рудолфа Руди;

капетаните I класа: Бубало Ђуре Драгољуб, Чировић Михајла Недељко, Чотар Славка Душан, Димов Анастасије Ђорђе, Ђенић Трипка Сретен, Крањц Антона Зленко, Маркежић Јожета Силво, Марковић Тихомира Милорад, Николовски Панче Трајко, Парезановић Радоје Деспот, Петровић Ђорѓа Бранимир, Пријовић Данила Ранко, Ракица Стојана Слободан, Стевиловић Илија Милан, Стојић Вукоја Бранислав, Тијанић Добривој Владимир, Вукелић Дане Стево, Зечевић Милована Благоје;

заставниците I класа: Андрић Мила Илија, Боровчанин Милоша Мирко, Дукић Мироша Данило, Филипич Франца Лудвик, Килибарда Илије Живојин, Кличковић Милана Милош, Морачанин Ђуре Милован, Стојанов Сокола Цветан, Винчић Владимир Стево, Вујановић Николе Микан;

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ**

мајорите: Јанковић Видана Александар, Левић Ибрахима Осман;

капетаните I класа: Ангелски Милана Ристо, Ђиковић Живојина Младен, Хрен Игнаца Владимир, Јањетовић Душана Драган, Кларић Силвестра Дарио, Којадиновић Бошка Стеван, Милетић Светозара Зоран, Мрлак Антона Антон, Порок Фране Бојан, Радомановац Вукашина Ђурђе, Стевановић Радише Часлав, Вичаковић Бранка Небојша;

капетаните: Бајат Милана Велимир, Дураковић Салке Рамиз, Ђукић Ђурђа Новак;

заставникот I класа Предолац Владимира Мијајило;  
заставниците: Бижић Петра Никола, Дрљача Марка Рајко, Магајна Јакоба Јожеф, Мандовић Иштвана Ерне, Маринковић Миодрага Сретен, Миловановић Тихомира Никола, Младановић Угљеше Младомир, Стајић Станка Миодраг, Шундов Анте Јаков, Убавић Николе Илија;

постарите водници I класа: Божић Антона Антон, Цвек Петра Петер, Фабијанић Јерка Јурица, Гојовић Вла-

димира Вукоман, Горданић Милсава Момчило, Хорват Мартина Антун, Јакшић Милана Еуген, Јовановић Челомира Сретен, Лакшан Франца Звонко, Љубојевић Милана Милан, Лутман Антона Зденко, Митић Петронија Војислав, Пејчић Јована Југослав, Перкоћ Матије Радислав, Ристић Ђорђа Предраг, Шувак Јосипа Андрија, Војновић Драгана Стево, Златковић Љубомира Драган;

постарите водници: Бутина Карола Драго, Ђорђевић Раде Иван, Напотник Фердинанда Бранко, Вујасиновић Раде Душан, Зеџ Лазе Перо;

воениот службеник IV класа Калан Франца Франц;  
воениот службеник V класа Сребиновић Бранислава Мирослав;

граѓанското лице на служба во ЈНА Голоб Франца Данило;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајорот Младеновић Александра Милорад;  
капетанот I класа Остојић Цветка Саво;  
заставниците I класа: Деурић Милка Бранко, Ерчевић Тодора Слободан, Гргуровић Милутина Ратомир, Грковић Момчила Симсон, Коларев Ивана Милован, Мирковић Раде Божо, Рончевић Драгомира Милорад;

заставниците: Ђукић Милке Милан, Хромо Вејсила Салко, Јањанин Драгана Владо, Нацевски Трајка Илија, Павловић Милосава Светомир, Вукојевић Миодрага Љубиша, Вукишевић Ивана Марио;

- за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓански лица на служба во ЈНА: Бајц Франца Јоже, Базовић Милана Гордана, Бојкић Алојза Хелена, Бритовшек Августа Антон, Ђукић Милана Вера, Ђурић-Стојановић Стојана Јелена, Грегорчић Сомона Слободан, Јелешки Сулејмана Аземина, Јуровић Валента Станислав, Калезић Новака Вукоман, Кочевар Боже Даница, Креузер Карела Андреј, Крижанец Рудолфа Јелка, Марковић Миодрага Јелена, Микел Ивана Мајда, Микилич Антона Антон, Мишић Силвестра Олга, Момчиловић Тројана Драгутин, Папић Франца Милан, Павлин Јанка Загорка, Радовановић Божидара Драгана, Радовановић Алојза Иванка, Роден Франца Франц, Суходолник Франца Франц, Шоштарич Фране Франц, Шленде Јанеза Франц, Терселич Стјепана Славица, Тодоровић Видака Косара, Ваднов Матевжа Станислав, Вукчевић Јована Момир, Зелић Радојка Злата, Жигон Ивана Јожефа, Житник Јанеза Николај;

- за примерна работа врз развивањето на полетот за остварување на поставените задачи, како и покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните I класа: Еленовски Лазара Методије, Кипровски Вите Јаковче, Марковић Јована Александар;

капетаните: Арсић Драгољуба Југослав, Блажевић Стевана Златко, Бурић Ивана Томислав, Черни Драгутина Јосип, Дамњановић Милорада Градмир, Ђорђевић Миливоја Ђорђе, Гацев Ђорша Атанас, Гавриловић Гаврила Србољуб, Гомзи Ивана Јанез, Грабер Лудвика Ладислав, Ходак Николе Ивица, Иванишевић Драгутина Дамир, Јаковљевић Живојина Момир, Каравелић Суље Вахид, Каришиќ Ђамила Мемо, Кервица Милета Жарко, Клаић Ивана Стјепан, Кукаља Исуфа Ахмет, Кузел Стјепана Здравко, Легнер Франца Борис, Луковац Милије Љубомир, Лулић Недељка Звонимир, Маловић Миладина Раде, Мартан Антуна Антун, Марковић Василија Славко, Мектеровић Мирка Зоран, Миочиновић Мојана Марко, Пејчинов Љубомира Благојчо, Петровски Наска Душко, Петровић Владимира Пера, Радовановић Живадина Мирослав, Радовановић Јована Зоран, Росић Станка Радомир, Самарчић Лазара Љубомир, Селимовић Мухамеда Аднан, Симић Борислава Столе, Шикман Николе Мишо, Векић Јове Владо, Вујић Алексе Лазар;

поручниците: Медведовић Паве Антун, Пулко Антона Франц, Савић Мирка Саво, Симић Драгише Петар;

заставникот Тодоровић Ђуре Недељко;

постарите водници I класа: Тешић Максе Душан, Живковић Драгутина Драгослав;

постарите водници: Баришић Милорада Данко, Бјелобрк Вељка Никола, Брђанин Стеве Небојша, Ђорђевић Милорада Радослав, Гишић Живана Радомир, Јеремић Александар Милета, Симић Радисава Жарко, Тахировић Але Хазим, Томић Пера Зоран, Владић Николе Зденко;

водниците I класа: Ачић Недељка Жељко, Бановић Милана Млађен, Цинац Сулејмана Ибрахим, Делановић Сејде Адил, Дрињак Ибрахима Акиф, Флегар Фране Божидар, Галац Јована Јожеф, Голић Живорада Миливоје, Говедарица Вукоје Новак, Јанковић Љубивоје Зоран, Кондић Миодрага Миловоје, Крстевски Петре Добре, Лазич Момчила Љубиша, Марјановић Љубивоје Михаило, Нишић Жарка Драгиша, Петровић Сретена Зоран, Поздерац Звонка Божек, Пуханич Луке Звонко, Сомборац Ђорђа Раде, Веселиновић Драгорода Милан, Вуковић Родољуба Стојан;

воениот службеник VIII класа Чаки Ференца Имре;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Андрејевић Новице Синиша, Дедић Франца Марија, Демирович Мехмеда Ђевад, Дрљача Ђуре Матилда, Чичић Миле Велимир, Ефри Франца Терезија, Грча Ивана Ангела, Илић Франца Алена, Јерић Франца Иван, Јорас Рудолфа Амалија, Јураговац Јанеза Станислав, Карпелевски Ламбе Надежда, Ковач Андреја Штефан, Љубоја Илије Гавро, Маргушић Јосипа Стјепан, Маролт Антона Јанко, Навершник Еде Алојз, Папеж Франца Антон, Петровић Драгана Звонко, Сораќ Радивоја Ненад, Старе Бранко Бранко, Сучевић Спасе Никола, Троха Јожефа Марија, Воћанец Ивана Маријан, Врбанић Дане Владимир, Залетел Антона Лудвиг, Заман Франца Душан, Шкорник Јанеза Станко, Шмитран Симеуна Брана, Шоба Јанеза Матјаж;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковниците: Бајчетић Радивоја Љубомир, Младинић Павла Иван;

капетаните на боен брод: Павелић Николе Вељко, Ристић Тихомира Томислав;

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Борић Рафаела Вице-Лењин, Космос Ивана Ернест, Поповић Александра Будимир, Просениклиев Наке Томислав, Шугар Мартина Корато;

мајорите: Карановић Новака Вукосав, Марковић Милорада Перо;

капетаните I класа Јањић Анђелка Милан;

капетанот: Годиновић Мирка Младен;

заставниците I класа: Бутковић Јосипа Томислав, Чечук Павла Стеван, Хинић Николе Младен, Јуриновић Петра Антон, Мрђеновић Драгоја Георгије, Стојановић Радомира Петар, Шишовић Јагоша Момир, Вучић Ђуре Максим;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Dittirish Josipa Zvonimir-Franjo, Зејнилагин Амира Нурудин;

капетаните на боен брод: Јокић Милоша Миодраг, Матошевић Антонија Мартин, Морети Александра Фридрих, Прелец Јожефа Зорко, Tolazzi Josipa Vojan-Anton, Жегарац Мирка Стеван;

капетаните на фрегата: Божиќић Андрије Радомир, Грмуша Марка Милан, Требјешанин Глигора Михаило;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Црногорац Јевте Божо, Чудић Петра Миле, Дабовић Драгољуб Драгиша, Кодрич Јанеза Иван, Лекић Радише Милорад, Медич Петра Бичо, Петровић Грације Богдан, Зејак Милије Љубоје;

потполковниците: Барац Здравка Здравко, Маринов Јере Анте, Радовић Илије Момчило, Симоновић Драгољуба Војислав;

капетаните на фрегата: Ђуровић Лазара Крсто, Телесманић Ивана Славко;

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Оровић Милована Милић, Властелица Анте Душан;

капетаните на фрегата Јекић Станоја Драган;

мајорите: Банчевић Драге Радослав, Ђирић Драгована Милорад, Грубишић Чабо Николе Мате, Дујић Тихомира Томислав, Христовски Николе Чедо, Јанчић Јосипа Ђуро, Јокић Вукмана Милић, Јовановић Богослава Томислав, Катанић Антуна Мирко, Катић Борислава Љубинко, Остојић Раде Мирко, Пухало Стјепана Алојзије, Шарич Иве Фране;

капетаните на корвета: Чалушић Марка Марко, Дупор Ивана Владимир, Јакимовски Марка Веселин, Јовин Љубомира Драган, Прерадовић Славка Слободан;

капетаните I класа: Андрић Филипа Петар, Барбача Јерка Томислав, Блашковић Ивана Иван, Љубичић Радомира Светислав, Јанус Милоша Ђуро, Крче Фране Стипе, Мишовић Милорада Андрија, Сламич Николе Јоцо, Жугић Светозара Радош;

поручниците на боен брод: Бешлин Станка Дубравко, Јакић Анте Иван, Муше Мате Ненад;

капетанот Радисављевић Милијана Радојле;

поручникот Грацин Анте Винко;

заставниците I класа: Бајровић Алије Бајезид, Бакарић Младена Филип, Босилчић Тодора Анђелко, Булајић Јове Бранко, Драгић Милана Драго, Ђуровић Мате Иван, Константиновић Димитрија Слободан, Костић Александар Божидар, Кључ Мате Марко, Лазовић Андрије Спасоје, Лингли Шандора Шандор, Мештров Јосе Паве, Миливојевић Светозара Владимир, Пауновић Јована Витомир, Павичевић Радослава Страхиња, Петровић Ивана Томислав, Радојко Ђуро Мићо, Ранчанов Ђорџи Јани, Ристивојевић Чедомира Драгомир, Сантини Милана Блаж, Симић Градимира Војислав, Тричковић Драгутина Десмир, Велевски Боге Воислав, Витановић Анте Јосип, Вуликић Ђуре Божидар, Жеђуровић Хасана Халид, Звонарић Јозе Ернест;

заставниците: Цврќаљ Станко Божо, Деспот Јосипа Јуре, Цинић Павла Иво, Егреија Јуре Петар, Грлат Матије Драгутин, Кецељ Јосипа Јосип, Миничић Милисав Сокол, Николић Велимира Милош, Оташевић Јоша Бранко, Пажин Михајла Богдан, Шобота Стевана Рајко;

постариот водник I класа Редељевић Луке Антун;

воениот службеник V класа: Шоурек Фране Рудолф;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Анђелић Ђорџа Милован, Кадиевић Душана Стеван, Миловановић Душана Мирко, Парпура Арсенија Душан, Смољановић Марка Анте-Јосип, Влаховић Јурија Зденко;

капетанот на боен брод: Искра Антона Петер-Роман;

потполковниците: Бербић Ника Миливој, Барбир Ивана Недељко, Дидовић Ивана Динко, Дукић Милана Петар, Фафља Фране Јосип, Кековић Марка Владимир, Корјенић Тампла Осман, Рачић Светислава Благоје, Слишковић Блажа Стјепан, Станковић Драгутина Прока;

капетаните на фрегата: Бавлаж Кристијана Марко-Иван-Марјан, Финжгар Антона Душан, Глишић Александар Радослав, Грујић Томе Станко, Карамехмедовић Мурата Азим, Милетић Алексе Илија, Пантелић Радоја Томислав, Смољеновић Илије Петар;

мајорот Жунић Раде Драган;

капетанот на корвета: Вишковић Антона Петар;

капетанот I класа Јовановић Илије Димитрије;

заставниците I класа: Бијелић Фране Драго, Ивчић

Јадре Јеролим, Ненезић Милована Павле, Пајк Јосипа Јосип,

Војводић Илије Симо;

воениот службеник IV класа Бален Јосипа Никола;

граѓанското лице на служба во ЈНА Амброшић Јосипа Весна;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

капетанот на фрегата: Гугић-Котарац Никола Нико;

мајорите: Борозан Томе Јосип, Боснић Ђурина Јово,

Јаловић Јосипа Митар, Бундало Луке Ратко, Јеленић Глованиа Иван, Јелић Маријана Иван, Крче Фране Мартин,

Миленковић Душана Драгутин, Новаковић Јакова Коста,

Перуновић Гојка Алекса, Петровић Јована Ратомир, Силић Павла Никола, Тоња Алојза Франо, Виријевић Марка

Саво, Вујачић Милована Србољуб;

капетаните на корвета: Анђелковић Боривоја Томислав,

Багушић Томе Иван, Дубовац Пауна Драган, Гујаничић Слободана Томислав, Цврковић Ивана Иван, Целебић

Обрада Димитар, Ханџиев Благоја Петре, Missoni Илије

Josip, Павловић Борисава Радомир, Попов Љубомира

Здравко;

капетаните I класа: Анђелковић Стевана Доброслав,

Драгичевић Владимира Душан, Драгош Бранка Никола,

Церовач Јосипа Љубомир, Чорбић Сулејмана Рефик, Фиолић

Јосипа Стјепан, Игњатовић Петра Љубомир, Иветић

Јована Гојко, Кнежевић Богдана Гојко, Остојић Рајка

Миливој, Ралевић Раденко Крсто, Томашевић Јована Милош,

Трамошљанин Милана Рајко, Шуловић Тихомира Јован,

Зајић Милорада Југослав;

поручниците на боен брод: Блануша Милана Никола,

Гашпаревић Фране Павао, Хаџиахметовић Асима Златко,

Јелић Томислава Слободан, Јовановић Ранка Драгиша,

Марковић Стојадина Слободан, Мијовић Станимира

Милисав, Орлић Спасе Јован, Жарковић Миливоја Михаило,

Уљаревић Раде Радослав;

капетаните: Барчот Павле Иван, Барзић Мате Вид,

Каурин Обрада Момчило;

поручникот на фрегата Вучетић Томе Слободан;

поручникот Петровић Љубомира Братислав;

заставниците I класа: Барешић Шиме Фране, Божић

Стоимена Мирољуб, Брацановић Радомира Милован,

Брзић Ивана Фране, Цветковић Стјепана Стјепан, Ђирић

Томе Лазар, Ђирић Јована Светомир, Дошеновић Михајла

Саво, Ђукић Обрада Ђуро, Елез Јозо, Ераковић Симе

Јован, Јанковић Које Гојко, Јовановић Мирка Велимир,

Југ Штефаније Леополд, Катавић Анте Петар, Кецојевић

Раде Ђуро, Коцановић Љубомира Милутин, Којдић Илије

Станко, Кришковић Станка Казимир, Кујунџић Миленка

Драгослав, Кукуљица Стијепе Луко, Лајовић Милоша

Ђорџије, Лекић Ђуре Милорад, Лемић Гашпара Владо,

Лукић Милутина Милан, Манојловски Душана Томислав,

Марић Лазара Богдан, Марић Јована Мимчило, Маринковић

Велимира Бошко, Матановић Мирка Мато, Михајловић

Игњата Љубиша, Михаљица Ђорџа Лазо, Митшовић

Милана Драган, Мојашевић Драгана Мирослав, Моровић

Анте Вице, Обрадиновић Момира Милисав, Обрадовић

Вилотија Томислав, Пајовић Богдана Драгољуб, Радић

Антон Вјекослав, Рамаденовић Андрије Мирко, Саватовић

Мила Богдана, Седеј Розалије Виктор, Семиз Пере

Рајко, Срнка Андрије Павао, Стајковић Пече Лазар,

Стипановић Раде Никола, Суша Илије Слободан, Тутић Адема

Мехмед, Воларов Драгољуба Недељко, Вучковић

Светозара Душан, Вукаловић Сава Стеван, Зајц Франца Антон,

Златковић Добросава Тихомир;

заставниците: Андријашевић Анте Ведран, Баук Милана

Ђуро, Берберовић Алије Ибрахим, Богдановић Драгана

Слободан, Богдановић Милете Станко, Цукон Јосипа

Базилио, Ђирић Павла Милан, Дамјановић Милоша

Милан, Дајчбауер Ловренца Лудвик, Дошен Милана Дра-

ган, Тукић Драгоја Драгомир, Етеровић Ивана Марко, Горановић Косте Павле, Градић Душана Светозар, Хрвој Драге Иван, Илић Милутина Благоје, Иванчић Стеве Миланко, Јокић Драгомира Томислав, Јовановић Милана Радиша, Јовић Милана Слободан, Кезерле Јосипа Звонко, Клепић Хусније Мухарем, Кнежевић Николе Неђо, Крожила Бруна Луцијан, Крстић Душана Белша, Купрешанин Ђуре Милорад, Кустура Адама Смаил, Лиснер Стјепана Златко, Лукић Михајла Слободан, Љујић Петра Душан, Манојловић Богољуба Радомир, Матијаш Мате Андрија, Менгус Петра Стево, Милеуснић Илија Арсо, Милић Миливоја Драгослав, Милосављевић Марка Милован, Митровић Богиња Милен, Мудражија Мате Иван, Новак Алберта Иван, Орб Анте Марко, Петровић Милије Миливоје, Петровић Тодоринке Ратомир, Поледица Велимира Богољуб, Ралић Милана Милош, Росандић Ивана Антун, Скале Франца Иван, Срђић Војина Павле, Стаматовић Животе Радуле, Стојановић Пејче Слободан, Шундо Салиха Мурат, Тарбук Димитрија Зоран, Тепић Мила Драгутин, Тојага Милоша Душан, Томић Стојана Миле, Трбиш Петра Љубомир, Турк Јосипа Леонардо, Васиљевић Животе Милован, Властелић Николе Јосип, Златковић Саве Милорад, Зећ Глише Милан, Жбуљ Драгутина Алојзије;

постарите водници I класа: Басташић Николе Петар, Бојовић Божидара Миленко, Дајић Каменка Стевица, Грчић Енвера Едхем, Курић Шахира Незир, Оглевцац Халила Мехмед, Рашета Рада Слободан, Станић Стипана Иван;

воениот службеник II класа Чоловић Ивана Марија; воените службеници III класа: Костелац Дане Мате, Стојановић Анте Љерка, Вуковић Миле Невенка;

воениот службеник IV класа: Церковник Јожеа Јожеф, Херцег Бранка Борис, Хирстовски Петра Александар, Ивачковић Александра Петар, Керетић Мије Станко, Маршић Мате Бене, Наумовски Ристе Благоје, Поколић Блажа Матија, Русев Ђорѓа Димитрије;

воениот службеник V класа Павловски Томе Мирослав;

воениот службеник VI класа 193. Дражић Грге Гругур;

воениот службеник VII класа 194. Љубичић Милана Владимир;

граѓански лица на служба во ЈНА: Цекини Валентина Јосип, Габрило Луке Пава, Јербић Јосипа Славко, Кљајковић Петра Ивка, Медини Стјепана Стјепан, Радић Дује Каја, Шарић Шиме Антон, Шкуфлић Ивана Иван, Томић Ивана Владо, Веѓар Илије Анте, Видас Петра Радован, Вукмировић Антона Бруна, Вукојевић Саве Марија;

– за примерни заслуги и вештина во работата врз развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковникот Муниталак Љубиша Урош, потполковниците: Божовић Радоње Божидар, Грчар Јосипа Франьо, Јанчић Петра Благоје, Ковачевић Живка Гаврило, Марушић Божидара Ватрослав, Мештеровић Мијајла Александар, Ренка Ферде Среќко, Салаи Ференца Ференц, Стаменовић Божидара Велимир, Терзић Славољуба Мирослав, Вуковић Живка Иван, Живаљевић Николе Божидар;

капетаните на фрегата: Грабровић Јосипа Јосип, Пилић Саве Радован, Радосављевић Драгутина Жарко, Завратник Антона Антон;

мајорите: Бачић Јосипа Иван, Беговић Марка Марко, Бурсаћ Петра Ненад, Јаковљевић Јована Драган, Кликовац Николе Радован, Крњић Алексе Душко, Ласан Николе Јосип, Михњак Михајла Мирон, Милојковић Новице Радослав, Милошевић Стевана Дане, Предован Шиме Еврико, Пројчевски Атанаса Јован, Радаковић Лазе Никола, Смиљковић Мирослава Живомир, Стругаревић Марка Милосав, Вашчанин Велка Ђорђе;

капетаните на фрегата: Приморац Ивана Маринко, Сунарић Ивана Марко;

заставниците I класа: Ласић Фране Крешко, Маговчевић Шћепана Блажо, Манчић Аранђела Драгослав, Мулац Антуна Владимир, Радечић Николе Милан; воените службеници III класа: Човић Данила Марин, Илић Саве Шпиро;

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорите: Бошатлић Стјепана Драгутин, Малтар Станка Дарко;

капетаните I класа: Боровић Николе Бранко, Ђорђевиќ Миливоје Милован, Џевић Недељка Славко, Џосић Душана Милорад, Гашовић Стевана Томислав, Лазаровски Стојча Страшко, Љиљак Јована Бранко, Миљанић Јевте Бранко, Рапајић Мирка Никола, Симић Благоја Милинко, Стојановић Јована Драгић Стојиљковић Милована Драган, Стојиљковић Властимира Петар, Шаршански Маринка Никола, Шашков Анте Стипе, Шуљок Лајоша Имре;

поручниците на боен брод: Христовски Живка Атанас, Јаничић Новака Јанко, Јовановић Петра Јордан, Марић Душана Милорад, Мрковић Марка-Томе Боривој, Мохар Јанеза Мирко, Скитарелић Антона Борис, Велковић Милорада Љубивоје;

капетаните: Корица Лазе Гојко, Поповић Милоша Милош, Вукићевић Раденка Милован;

поручниците на фрегата: Крајчиќ Антона Љубомир, Радић Анте Горан, Сунара Томе Анте, Супић Алојза Ивица;

поручниците: Чулић Мила Славко, Лаловић Саве Миленко;

заставниците I класа: Бајић Николе Лука, Гулан Љубе Живко, Ливачић Стјепана Иван, Вукелић Живка Никола,

заставниците: Бобов Серафима Драгутин, Бошковић Живомира Мирољуб, Божић Јакова Мирко, Цупаћ Марка Мирко, Дамјановић Светозара Милан, Делевски Ламбра Лазо, Ђорђевић Николе Војин, Гичев Ефреме Никола, Гњеч Владе Крунослав, Кицевски Кире Киро, Коша Лајоша Маџаш, Крстић Грује Божидар, Лилић Петра Никола, Лолић Анте Анте, Накир Фране Љубо, Пеша Ивана Марко, Петровић Владимира Томислав, Слишковић Ивана Јозо, Стипишић Ивана Иво, Шефчић Војислава Војислав, Тасић Митра Станоје, Текић Јована Душан, Трутанић Јураја Винко, Вртишрах Ивана Перо;

постарите водници I класа: Бећиревић Агана Ахмет, Бибер Фране Дамир, Бркуљ Стипе Иван, Буљановић Анте Миленко, Делић Боже Јосип, Дражић Светина Тончи, Јовановић Миодрага Светислав, Кос Јосипа Бранко, Краљић Антона Владо, Кумар Ромилда Златко, Кузмановски Лаке Митан, Лазић Живана Зоран, Лошић Стевана Мирко, Лошић Бранка Петар, Маринковић Илије Стеван, Медвед Ивана Иван, Миленковић Милослава Бранислав, Милошевић Босилка Предраг, Миловановић Милована Светислав, Миркац Михаела Станислав, Перовић Милоша Благо, Пешић Вукоја Радоје, Повшић Мирослава Миодраг, Ракић Илије Рајко, Уљаревић Симе Никола, Вујасиновић Мирка Миле, Вукотић Миладина Немања;

постарите водници: Бећиревић Кадрија Менсур, Драча Маринка Маринко, Ѓатовић Станка Милорад, Крчмар Јосипа Иван, Миљојковић Недељка Десмир, Ненадовић Младена Душко, Сиљан Романа Милорад, Смакић Салиха Шабан, Стоиќменов Атанаса Трифун;

водникот I класа Ротић Касима Рефик; воениот службеник VI класа: Аранза Анте Јосип; граѓанското лице на служба во ЈНА Жеко Шимуна Владо;

– за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

капетанот: Сикимић Борка Владо; заставникот I класа: Вуќиќ Михаил Милан; постарите водници I класа: Шљивар Глише Слободан, Виндиш Мирка Златко; постарите водници: Селимовић Емина Ахмо, Жупан Стипана Лука; водникот I класа: Митрић Добре Слободан;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Аљагић Хамзе Јунуз, Андријевић Ђорѓа Олга, Анић Илије Иванка, Антић Ивана Златко, Антуновић Јосипа Мате, Арсенић Милана Тамара, Бабић Милоша Милан, Балић Анте Миљенко, Банић Ивана Божидар, Баничевић Рада Милорад, Баковић Луке Јосип, Бановац Николе Антица, Бартичевић Јосипа Наташа, Бернаца Шпира Олга, Бернардић Ивана Јадранка, Бешлић Марка Божидар, Биличи Трајка Трајанка, Биљак Душана Невенка, Џумбо Живка Живка, Чубрило Лазе Душко, Дабиџиновић Николе Саво, Дадич Симе Даница, Делија Ивана Фране, Димитријевић Љубомира Ненад, Долџи Стевана Мирјана, Дружић Маријана Мате, Дукић Богдана Миљенко, Џепина Ђуре Душан, Филиповић-Грчић Нике Ведрана, Гргић Марка Анте, Хајровић Владимира Витомир, Иванчевић Анте Ивица, Јаковљевић Мирослава Радица, Јап-Обертмајер Јожефа Марија-Ingrid, Јанчић Давида Душанка, Јазвић Живорада Тијана, Јерончић Анте Љиљана, Јурас Јосипа Мијо, Карлица Душана Душко, Каруза Анте Елдо, Клинач Јозе Иван, Ковачев Марина Срѓан, Куна Андрија Марија, Курсар Банка Вукова, Кузман Габријела Мирјана, Лалић Данила Милан, Липовац Боже Марија, Лисац Анте Анка, Лукић Боже Драган, Љубичић Миљенка Ђурѓа, Марић Мате Зорка, Маричић Анте Славка, Маринковић Петра Цвита, Мишић Алаге Хасан, Милошевић Сава Божидар, Милошевић Ђура Тодор, Мирковић Мартина Јосип, Мочић Блаже Вице, Мравак Стипе Јуре, Николић Ђорѓа Слободан, Парлов Анте Иван, Павловић Ника Владимир, Перић Луке Милка, Петровић Јосипа Мирјана, Преости Јозе Павао, Прекић Луке Ивко, Рајчић Ивана Анте, Ралица Фране Недељка, Ратковић Николе Нева, Реља Шиме Дане, Ристовић Николе Станомирка, Ружић Антона Наталина, Сарајлић Банка Марко, Синвоичић Јосипа Вероника, Скочић Ивана Марко, Смодлака Винка Мирјана, Стевановић Богосава Рада, Шарич Мирка Петар, Шашкор Стипе Марија, Шемич Ђуре Милка, Шестан Шиме Маријан, Терлевић Павла Мартин, Васиљ Боже Франо, Величковић Бошка Славолуб, Видулин Шиме Нева, Вишковић Антона Бруно, Врдољак Фране Пера, Вучинић Аћима Ђуро, Вујновић Андрије Вукашин, Вујевић Љубе Ивица, Вукелић Драгана Зора, Вуковић Николе Ведрана, Вукова Маргарите Тихомир, Вулас Јосипа Мира, Заначић Атифа Енес,

- за примерна работа врз развивањето на полетот за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински војнички особини што им служат за пример на другите

### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните I класа: Бојанић Лазара Борисав, Денобле Јакова Петар, Јадрић Маријана Никола, Лојаница Љубе Мирослав, Латиновић Милана Мирко, Петровић Стојана Драган;

поручниците на боен брод: Калбић Николе Ратко, Мливић Исмета Един, Пантић Миље Драги;

капетаните: Аговић Вехбија Хивзија, Алиш Шеће Сејад, Алексић Миље Стојадин, Бекчић Радослава Милан, Бекчић Хилмија Мустафа, Буквић Ивана Златко, Ђаковић Милосава Зоран, Гаданац Драгутина Ненад, Гостовић Душана Драган, Јовановски Станишка Злате, Канурић Косте Слободан, Карановић Радомира Ненад, Костић Велка Драган, Ковач Аћима Борко, Ковач Јожефа Јожеф, Кретоновић Мије Јозо, Крлућ Наила Мирсад, Курдулија Лазара Немања, Локас Марка Борислав, Лудвик Јожега Славко, Лукић Милојка Драган, Љубишић Стијепа Антун, Марковић Бошка Бранко, Мартинчевић-Микић Стјепана Јосип, Налетилић Ивана Владимир, Пејић Александра Зоран, Поповић Винченгија Вујадин, Премуџић Мирка Дарко, Прибојац Драгића Томо, Раделић Бранка Срѓан, Радић Никола Милорад, Радовановић Милана Радован, Реца Амдије Хазим, Ромић Стојана Предраг, Спасосевић Миодрага Зоран, Шарич Мумина Цевад, Тарбук Михајла Драган, Терзић Светислава Лука, Укушић Антеја Мауро, Виденовић Радомира Мирослав, Видов Вида Зденко, Вучићевић Раденка Миломир, Жагар Виктор Владимир,

поручниците на фрегата: Баришић Светомира Златко, Благојевић Боривоја Јевто, Благојевић Милована Мирослав, Бојић Петра Срѓан, Божић Милана Велко, Бркан-

лић Милана Жељко, Докмановић Илије Зоран, Фулан Мирослава Марјан, Хајрулаховић Кемала Мустафа, Илић Ђорѓа Аца, Јуришић Ивице Маријан, Ковачевић Велка Веселин, Крисић Сретка Дане, Лежаић Милоша Боре, Марелић Марјана Војко, Остојић Иве Перо, Сејдини Самета Насер, Суљић Хусеина Хасан, Шекеровић Митра Милан, Томић Мила Вукога, Вераш Мирка Мирко, Жанко Мате Горан;

поручниците: Целил Смаје Осман, Хабијан Јосипа Јоже, Јурин Ивана Зоран, Логарушић Жарка Владимир, Стојановић Предрага Новица, Стојковић Радомира Зоран, Раденковић Миодрага Зоран, Живковић Горча Драган;

поручниците на корвета: Крунић Батрића Вук, Мише Пабијана Жељко, Шимек Николе Крешимир, Видан Јерка Тончи;

заставниците: Ракић Данијела Филип, Средојевић Стевана Јован, Сторић Ивана-Јосе Мирко, Тробеј Симона Бруно;

постарите водници I класа: Бракус Шиме Борис, Бружа Карла Зденко, Цветковић Борисава Александар, Грујоски Србољуба Злате, Игњатовић Јеврема Бранислав, Рајковић Романа Златко, Рехак Владе Славко, Стаматовић Драшка Милорад, Шуша Јакова Милан, Врдољак Јозе Илија;

постарите водници: Бабић Милана Милан, Бајсић Мије Владимир, Бакић Уроша Раде, Ђурић Тиме Миљенко, Хинић Живка Мирко, Кашић Андрије Славко, Марић Обрадина Миролуб, Маринковић Властимира Александар, Мехичевић Ибре Зајим, Начевски Вучка Миле, Пајичић Петра Тихомир, Павловић Станка Ристо, Рајачић Десимира Драгомир, Станимировић Чедомира Славиша, Шикања Милана Драган, Шмудла Јосипа Жељко, Шолајић Милана Гојко, Тасић Славолуба Милован, Тошевски Александар Нове, Траиловић Војислава Душан, Угринов Слободана Миле, Вукотић Драгутина Вукоса;

водниците I класа: Ајтовски Атанаса Васил, Арсенић Бошка Симо, Арсенев Стевана Сава, Бајсер Илије Дарко, Башић Ивана Јосип, Бојић Владимира Миодраг, Бокић Томе Здравко, Булаку Незира Рахман, Бундовић Стјепана Иван, Ђерковић Драгоја Горан, Ђурић Данила Васо, Елез Јуре Иван, Етаровић Стјепана Нишка, Јовановић Миливоја Златко, Јовић Радмила Стојан, Камбер Химлије Суад, Карковић Антуна Винко, Крговић Николе Милоје, Лукић Цветка Раде, Марковић Ранка Небојша, Марковић Петра Стеван, Микуља Михаља Владо, Миленковић Радивоја Милосав, Миловановић Милорада Драган, Мирчета Јована Никола, Поподић Стевана Милош, Рихтарец Стјепана Мирко, Ромић Стојана Јордан, Савић Војислава Славолуб, Стефановић Мартина Љубиша, Стевановић Александра Братислав, Шкомриј Ивана Јаков, Шобарић Живка Недељко, Терзић Незира Касим, Томас Маријана Ивица, Топалски Бошка Зоран, Турчало Зајка Азем, Живковић Недељка Радојко;

водниците: Кришто Анте Илија, Мијић Војислава Јован, Пенић Јуре Јосип, Здравковић Војислава Драган;

воениот службеник VI клас: Скробо Саве Драган;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Банковић Мате Романа, Качанин Ловре Душко, Ловрић Јураја Иво, Лешић Виктор Катица, Савић Ђуре Босилка, Тариба Јосипа Бранко, Утвржен Душана Драго;

- за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко однесување

### СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

постариот водник по договор: Миличевић Петра Спасоје

Бр. 126

22 декември 1984 година

Белград

Претседател  
на Претседателството,  
Веселин Гурановиќ, с. р.

## УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА  
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

## о д л и к у в а а т :

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други држави, како и за особени заслуги во работата на развивањето на свеста на граѓаните во борба за независност на земјата

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

полковникот Дебијаѓи Јакова Руди;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ  
ЗРАЦИ**

полковниците: Јаначковиќ Светозара Слободан, Маркичевиќ Витомира Драгиша;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН  
ВЕНЕЦ**

полковниците: Дејак Јанеза Јанез, Јурела Мартина Мирослав, Луковиќ Здравка Томислав, Нешовиќ Драгиша Предраг, Савичиќ Теодора Петар;  
потполковникот Петровиќ Љубомира Светислав;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА  
СВЕЗДА**

полковниците: Будимир Михајла Душан, Чича Луке Богдан, Драгутиновиќ Уроша Александар, Джелајлија Алекс Стојан;

потполковниците: Аксентијевиќ Веселина Драгомир, Цокиќ Андреје Душан, Черни Стјелана Стјепан, Ђорђевиќ Веселина Братислав, Ђорђевиќ Милорада Петар, Ђурђевиќ Радована Стеван, Фруља Ивана Мате, Јошиќ Симе Милан, Крањц Фрање Иван, Лазаревиќ Ђурђа Обрад, Лекиќ Јована Миленко, Лукреција Јове Стево, Макенаиќв Јордана Кирил, Манчиќ Рада Душана Момчило, Мариќ Рада Милутин, Марковиќ Семира Михајло, Милениќ Ристе Ђорђо, Недиќ Илије Лазар, Новаковиќ Здравка Драгомир, Пантелиќ Милоша Видосав, Пејовиќ Милована Миодраг, Симиќ Војислава Светољуб, Стојачиќ Максима Јован, Стоиљковиќ Стојана Богољуб, Шорак Исе Миле, Тополовшек Ивана Јоже, Варешеновиќ Ејуба Зијо;

мајорите: Јањанин Саве Стево, Пуношевиќ Пера Миладин, Шифнер Стјепана Јосип, Топаловиќ Петра Јован;

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА  
СВЕЗДА**

потполковниците: Петковиќ Вукашина Петар, Варга Боровиќа Родољуб, Живадиновиќ Добросава Милутин;  
мајорите: Арсиќ Јордана Љубиша, Бабиќ Николе Раде, Божиќ Живојина Мирослав, Бранковиќ Војислава Андрија, Цицвариќ Ђурђа Митар, Чечљарац Драгомира Раде, Ђокиќ Петра Душан, Хошиќ Хамдије Славен, Иванисевиќ Марка Анте, Јованчиќ Петронија Славољуб, Капе-

тановиќ Ђорђа Бранко, Костиќ Илије Живко, Краутблат Јосипа Борис, Крстиќ Мирка Златко, Кумер Јуре Драгутин, Лужија Мирка Ранко, Манојловиќ Славка Душан, Милошевиќ Вукашина Богољуб, Митиќ Милана Томислав, Митровиќ Јеленка Голуб, Пешиќ Миодрага Слободан, Петрушевски Воје Богатин, Првуловиќ Љубомира Иван, Радојковиќ Бранка Љубислав, Радовиќ Вукосава Новица, Стевановиќ Јеленка Миодраг, Стојановиќ Богољуба Здравко, Стругар Блаже Јован, Талиќ Миодрага Стојан, Трајковиќ Витомира Илија, Васиљевски Стојана Милан, Вељковиќ Николе Слободан, Вулиќ Марка Мато, Живков Веселина Јован,

капетаните I класа: Бешевиќ Алије Заим, Блажиќ Франца Ерих, Цветек Флоријана Вјекослав, Цветковиќ Божидара Цветко, Доминковиќ Мате Душан, Ђуриќ Стојана Миладин, Гогиќ Матије Рајко, Ивановиќ Радосава Милован, Јакимовски Владе Грозде, Јашовиќ Богдана Драгољуб, Јеремиќ Љубише Миломир, Јовановиќ Младена Тихомир, Катавиќ Анте Младен, Кнафлич Звонка Звонко, Кондиќ Пере Милан, Костиќ Миладина Младен, Кострешевиќ Косте Петар, Ковачевиќ Бранка Миленко, Ковачевиќ Марка Здравко, Крсник Владимира Стјепан, Кузмановиќ Видоја Исидор, Лазовиќ Миленка Илија, Малтариќ Павла Јосип, Мандрапа Божидара Милан, Машиќ Салиха Енес, Миленковиќ Крсте Јован, Милетиќ Петра Жељко, Миливојевиќ Милана Љубиша, Митиќ Милана Илија, Митиќ Радомира Јоско, Митровиќ Јована Станко, Мустакинов Николе Миле, Ненадиќ Драгомира Крстан, Павлиновиќ Анте Иван, Павловиќ Миломира Веселин, Пешиќ Симе Никола, Периќ Гојка Милосав, Петровиќ Радоја Миодраг, Плећаш Раде Душан, Радица Жарка Жарко, Ранковиќ Богољуба Мирослав, Роштер Франца Станислав, Сариќ Миленка Слободан, Сердаревиќ Јашара Мухамед, Стевановиќ Радосава Новица, Стојановиќ Милоја Момчило, Сврака Хабиба Ибрахим, Шкоф Мирка Мирослав Данијел, Штимац Виктор Јосип, Тодоровиќ Јована Мирко, Тошиќ Милутина Синиша, Васовиќ Петра Милојко, Вишњиќки Милоша Бранко, Врбанац Мате Винко, Вукојевиќ Богољуба Петар, Вукосављевиќ Милана Драгољуб, Вуксан Марка Војислав, Живановиќ Стевана Славољуб;

поручникот на боен брод Павичиќ Данила Зоран;  
капетаните: Антиќ Добривоја Мирослав, Баралиќ Милорада Иван, Фрлин Михе Владимир, Грошељ Вилема Данило, Младеновиќ Бранислава Богосав, Теодосиќ Добривоја Живко, Ускоковиќ Спасоја Радислав, Живковиќ Божидара Ратомир;

поручникот Ђуиќ Рафајла Милован;  
заставниците I класа: Аћимовиќ Саве Гојко, Амано-виќ Тодора Милош, Анђелковиќ Душана Стојан, Бабиќ Тадија Радиша, Бандиќ Пашана Решо, Батножиќ Мирка Младен, Бауер Адолфа Драгутин, Бешлагиќ Адема Ђемалудин, Бижиќ Светозара Александар, Богојевиќ Милана Божидар, Божовиќ Благоја Милутин, Цветковиќ Момчила Сретен, Далнагиќ Етхема Ефрахим, Дражиќ Ђуре Чедомир, Дробњак Ђуре Михајло, Ђорђевиќ Драгомира Вучко, Ђукановиќ Глигорија Михајло, Ђурица Владе Никола, Гардун Давора Хуго, Георгиев Стојка Димитар, Голиќ Радована Бранко, Грбовиќ Мирана Душан, Харамија Ивана Рудолф, Хуличар Мирка Жељко, Илиќ Васе Милорад, Илиќ Драгољуба Станко, Ивановиќ Илије Петар, Јакимовски Кирила Јован, Јовановиќ Василија Драгољуб, Јовановиќ Апостола Ранко, Јовановиќ Драгана Милан, Јовановиќ Петра Драгиша, Калемарски Павла Богдан, Карапанѓиќ Светомира Петар, Келечевиќ Саве Вукомир, Кесер Ђуре Петар, Кнежевиќ Милена Будимир, Комленовиќ Пере Славко, Костовски Милутина Радисав, Кошћак Андрије Матија, Кошутиќ Стојана Бошко, Ковачевиќ Митра Благоје, Крстиќ Драгољуба Александар, Куртеш Николе Јосип, Кузмановски Спире Душан, Лаушевиќ Петра Радојко, Мандиќ Милоја Станиша, Мандиќ Милоја Светислав, Мандиќ Станимира Владимир, Марковиќ Миладина Живота, Михајлов Стојана Добри, Милсављевиќ Велисава Ђорђе, Милојевиќ Милована Миладин, Мљач Ивана Иван, Николиќ Љубише Радослав, Павловиќ Јакова Драгомир, Пешиќ Љубомира Мијат, Проле Крстана Петар, Ракочевиќ Мила Милорад, Ранчиќ Владимира Томислав, Ристовиќ Миодрага Лазар, Савиќ Марка Драгиќ, Слаковиќ Јордана Анђелко, Степан Фрање Стјепан, Станојевиќ Лепомира Драгољуб, Стефановиќ Миливоја Новко, Стојановиќ Бојина Драгослав, Страњанац Милорада Мијаило, Свалина Анте Стјепан, Шљивовац Михајла Милоје, Траја-

новски Китана Данило, Трбулин Ђуре Војислав, Тричкови Живојина Часлав, Вардај Ивана Борислав, Василев Рангела Рангел, Велимир Михаила Јово, Видовић Дане Душан, Вртикапа Аћима Павле, Вученовић Раде Душан, Вукашиновић Радомира Слободан, Вуковић Новице Влајко, Вулић Душана Сретко;

заставниците: Ајдар Ђуре Ђуро, Димитријевић Милорада Предраг, Фогалић Драге Марко, Јањанин Пере Љубан, Јелић Радивоја Живота, Костић Радише Војислав, Мићешкић Дане Ненад, Николић Новака Слободан, Ризвановић Зеџира Вукашин, Станковић Десимира Томислав, Сувачаревић Петра Слободан, Трипковић Добросава Светислав, Вукадиновић Младена Милорад;

постарите водници I класа: Беровија Јове Триво, Ђорђевић Драгољуба Бранислав, Јагар Виктор Јосип, Јаворник Ане Павле, Клајнер Петра Стеван, Лукић Новака Богдан, Милинковић Раде Миомир, Ножић Мурата Сафет, Поповић Младена Мирко, Величковић Ставре Миле, Златић Емилијана Пантелија;

постарите водници: Асеновић Раме Мујо, Баста Душана Драгутин;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Љубимковић Симе Милан, Стрмотић Јована Емилија;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковникот Кучинић Паве Миле;

потполковниците: Баљошевић Цветка Живорад, Ђурановић Богиња Драгомир, Ереткић Александар Мирослав, Керкез Ђуре Илија, Коснић Живка Радивоје, Маслаћ Владана Радиша, Петровић Ѓуре Томислав, Савић Милутина Владимир, Томовић Миличка Данило, Заниновић Грге Мирко, Зељковић Љубомира Борислав;

мајорите: Благојевић Саве Александар, Гладовић Дује Дмитар, Јаковљевић Обрада Милош, Новаковић Јове Илија, Петровић Миле Сава, Пјевалица Пере Милан;

заставниците I класа: Буњак Момчила Борисав, Јоксимовић Аћелка Велимир, Лазаревић Душана Прока, Мачић Обрада Вукоје, Вуцо Марка Недељко;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковникот Голубовић Сава Голуб;

мајорите: Барун Луке Јозо, Јовановић Светозара Душан, Урошевић Милана Тихомир;

капетаните I класа: Баласан Радоша Бориша, Јовановић Бранислава Драган, Лазић Лазара Љубомир, Лужајић Ђуре Милорад, Мешановић Хусеина Емир, Михајловић Петра Радивоје, Раић Јуре Иван, Шћулец Мартина Иван; капетаните: Дивковић Мије Боно, Драговић Милутина Станоје, Ивановић Милисав Златан, Макивић Бранка Слободан, Мендаш Адама Жељко, Милутиновић Милорада Предраг;

заставниците I класа: Ајдуковић Новица Миленко, Ајкичић Ибре Фаик, Антонијевић Велимира Владимир, Бабић Лазе Стојан, Бијелић Петронија Илија, Бојковић Марка Ђуро, Брајковић Обрада Радоје, Брзица Мате Матко, Буковец Франце Јанез, Булајић Јове Сретко, Цветковић Милисав Младен, Цветковић Велибора Војин, Чичаревић Луке Петар, Чорак Петра Милан, Чупић Ђурђа Илија, Дакић Јанка Милан, Ђурђевић Дмитра Александар, Гамилец Николе Станко, Гинић Милана Тихомир, Хреља Марије Антон, Илијев Димитрија Душан, Јабука Ивана Никола, Јевремовић Богдана Милош, Јоксич Милинка Милојко, Јовановић Крсте Александар, Јовановић Николе Милутин, Келечевић Давида Вељко, Килибарда Димитрија Љубомир, Колић Мике Иван, Комарица Иве Владо, Кривокапић Милутина Бранко, Крмек Николе Јанко, Кртинић Мане Милан, Лонац Мате Јанко, Лончар Дмитра Душан, Мандарић Миле Ђуро, Мандарић Милана Милош, Манојловић Драгише Борислав, Марић Маријана Аћелко, Марјановић Димитрија Милан, Мирјачић Ђуре Данило, Мирковић Драгована Милољуб, Митић Петра Томислав, Митровић Чедомира Милован, Мулалић Хасе Шефик, Муратовић Мустафе Енес, Мустафић Сулејмана Алија, Николић Свејозара Светомир, Новаковић Милосава Радомир, Оравец Кате Марко, Орданић Антуна Златко, Петернел Јанеза Винко, Петровић Радована Ду-

шан, Прошић Петра Лука, Радојевић Шола Милутин, Радојловић Братислава Стојан, Радовановић Велимира Милован, Радујко Сретка Милан, Ракочевић Данила Драгиша, Ранчић Војина Драгољуб, Ранџеловић Младена Радоје, Рогуљић Ивана Миљенко, Симић Витомира Станимир, Симоновић Александра Радиша, Симоновић Милуна Радојица, Совиљ Јанка Марко, Спасић Стојана Васо, Степић Милена Предраг, Стојиљковић Владимира Грујица, Стојиљковић Душана Светислав, Стојковић Душана Миодраг, Стојменовић Најка Милорад, Ступар Лазара Милош, Свалина Ивана Ивица, Свркота Милоша Обрен, Шебаљ Ивана Мирко, Шевић Миле Бранко, Шимунца Петра Јосип, Шкорић Јована Илија, Тешановић Рајка Драгољуб, Величковић Кире Миодраг, Вергаш Душана Павлао, Веселиновић Видоја Радован, Живковић Илије Димитрије, Живковић Милорада Љубиша;

заставниците: Бедић Павла Павле, Близнаковски Васила Атанас, Бошковић Ратомира Јордан, Цвијовић Андрије Миљан, Дамјановић Луке Живко, Драговић Тихомира Милољуб, Ђорђевић Данила Ђурђе, Ђурица Шпире Ранко, Грандић Марка Васо, Изевић Радисава Момчило, Косић Радисава Владимир, Марић Слободана Милсав, Мраовић Љубомира Милан, Николић Стевана Радослав, Павловић Јуре Јуре, Стојанац Јована Милош, Шопар Ивана Иван, Сушница Ратка Стојан, Трајковић Милана Србољуб;

постарите водници I класа: Дангубић Јосипа Ђурица, Јовановић Момира Љубиша, Љубишић Бранка Милан, Мађар Раде Вукашин, Малетић Ивана Славко, Мреница Стевана Александар, Николић Боривоја Душан, Радић Рајка Нинко, Стајковић Лазара Добрица, Стаменковић Драгутина Чедомир, Старчевић Живана Драган, Сушник Јанеза Јанез, Шипуш Ивана Мијо, Штиглић Јураја Петар, Радоловић Мира Шељко, Вуковић Душана Нинослав, Вукмировић Дане Божо, Вуковић Алекс Слободан;

постарите водници: Ципот Александра Драго, Лукић Живка Рајко;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Белић Јосипа Валент, Голијанин Данила Савка, Марковић Душана Миливој, Мишић Есада Расим, Симоновић Живана Војислав, Славнић Петра Никола, Вујин Микана Милка, Живановић Славка Александар;

– за примерни заслуги и вештина во работата за развивање на постојаниот полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковниците: Бранковић Добривоја Миодраг, Ивановић Обрада Слободан;

потполковниците: Алексић Тихомира Радојко, Банковић Грге Јосип, Дејановски Софре Ристо, Филиповић Луке Степан, Гавриловић Радована Павле, Каучић Феликса Феликс, Кекић Николе Јован, Клепић Лазара Лука, Ковачевић Јагоша Михајло, Николић Љубомира Јован, Николић Миодрага Зоран, Нижић Јозе Милан, Новаковић Драгољуба Милан, Панов Драгана Радослав, Петровић Вучка Михаило, Поповић Душана Светомир, Седеу Станета Душан, Спахић Шерифа Асим, Шебрек Андрије Винко, Шошкић Новака Радован, Тодоровић Ђурђа Драгољуб, Турак Антуна Иван, Вукомановић Миодрага Тадија, Зец Рудолфа Алдо, Жерављев Косте Тимотеј, Живковић Боривоја Ђорђе;

мајорите: Бајић Јове Милош, Бевц Симона Тибор, Биједић Петра Драгомир, Бизјак Франца Карел, Бошњак Ивана Бошко, Бренчић Јанеза Драго, Бугариновић Петра Валериј, Ѓирић Ивана Перо, Делибашић Васе Милија, Димитријевић Јована Величко, Димов Јордана Кирил, Дујић Шиме Иван, Ђорђевић Михајла Ђорђе, Ђурђевић Момира Бранислав, Гавриловић Видосава Радојко, Јандрић Јове Милован, Јанковић Симе Стојанче, Јеловац Милована Миодраг, Јевтић Животе Миладин, Кијачић Милије Мисрослав, Косановић Тодора Душан, Крстановски Розе Стојан, Курић Есада Цевад, Макљеновић Милоша Никола, Матић Петра Милош, Мијоковић Мартина Лазар, Милић Љубомира Ђорђе, Мирић Михајла Петар, Мраз Милана Љубомир, Мунџан Жива Божидар, Николић Бошка Бори-

воје, Нинковић Ђурђа Живомир, Панчић Мирка Мирко, Парента Пере Вељко, Петковић Лазе Тодор, Петровић Миодрага Александра, Петровић Бошка Бранислав, Петровић Стојана Љубодраг, Пртењача Јосе Ивица, Радаковић Милана Ратко, Радосављевић Јована Никола, Сабол Павла Иван, Стојиљковић Сретена Божидар, Шпиранец Мате Стјепан, Трбојевић Милана Милан, Улрих Вјекослава Зденко, Ваневски Николе Методије, Вукчевић Чедомира Миодраг, Вулетић Слободана Јован;

капетаните I класа: Менићанин Љубана Милан, Милошевић Славмира Добросав, Мишкељић Николе Зоран, Охоровић Антона Иван, Николић Неђа Симо, Поповић Милована Стеван, Стефановић Драгомира Зоран, Томашевић Драгољуба Момчило, Трбовић Марка Никола, Златковић Душана Јован;

заставници I класа: Бабић Боже Томислав, Бакарић Јосипа Филип, Бићанин Вукадина Радман, Браковић Милије Драгомир, Цвијановић Николе Марко, Драгићевић Светолика Бошко, Дрезгић Марка Славко, Џепин Глише Бошко, Голић Саве Добривоје, Хорват Тихомира Владимир, Христов Славка Бранко, Ивањац Симона Радован, Кисин Гојка Борислав, Комљен Дамјана Душан, Кончар Проке Богдан, Косановић Стеве Гојко, Костић Добривоја Љубиша, Ковачевић Вида Марко, Ковачевић Ђуре Раде, Ковачевић Радосава Вукашин, Кузминац Лазара Стеван, Маричић Милета Радоња, Марјановић Павла Никола, Матовић Милије Миломир, Меселија Уроша Ристо, Михајловски Јове Никола, Момчиловић Драгослава Томислав, Нарат Станка Франц, Нешковић Миленка Светолик, Николовски Трајка Живко, Ољача Петра Маринко, Орловић Буда Гојко, Раденковић Сретена Димитрије, Палдрмић Петра Миленко, Пејић Пере Недељко, Перић Петка Милисав, Петковски Санде Данило, Пинтар Марка Драгутин, Пиралић Авдије Мустафа, Покрајац Јове Дане, Пападић Милисав Мирко, Поповић Перка Милисав, Преловић Јанка Гебре, Радовановић Радомира Миливоје, Рађеновић Стевана Никола, Роквић Милана Чедо, Смрак Андрије Алојз, Срдић Павла Сава, Стаменковић Благоја Војислав, Станковић Душана Светислав, Стојановић Михајла Александар, Стрелић Драгутина Видосав, Шајн Јосипа Антун, Шешум Пере Лазо, Симић-Фајин Крсте Давро, Шимуновић Михајла Мирослав, Шпирић Симе Ристо, Шулејић Илије Милорад, Таталовић Михајла Ђуро, Тегелтија Стевана Мирко, Тодоровић Боровоја Милован, Томлиновић Игнаца Антун, Томовић Новака Митар, Тркуља Симе Мирко, Веровић Милосава Милош, Венцељ Леополда Бранко, Возар Драгољуба Божидар, Вучковић Борисава Драгомир, Здравковић Петра Станко, Живојиновић Милана Бранислав;

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорите: Марић Владо Бранко, Томић Бранка Благоје;

капетаните I класа: Арменски Петра Владимир, Ашковић Ђорђа Станоје, Димић Божидара Милорад, Добриловић Радована Радомир, Драгаш Димитра Мирко, Ђорђевић Љубивоја Петар, Филиповић Животе Јован, Грбић Луке Драган, Јањош Бошка Недељко, Лаловић Милана Мирко, Малешевић Ристе Сава, Перковић Петра Стјепан, Праћер Филипа Томислав, Рапић Фране Фране, Ристић Сретена Гојко, Стевановић Василија Драго, Тодоровић Рада Слободан, Васиљевић Милутина Зоран, Видојевић Драгана Зоран;

капетаните: Арсенић Живка Никола, Давидовић Драгослава Драгољуб, Добрић Љубе Славко, Дубаић Саве Петар, Галић Стево Ђуро, Грбовић Јована Милинко, Иконић Раје Славенко, Илић Миливоја Милорад, Јевтовић Љубинка Милан, Јурић Младена Жељко, Манчић Благоја Славољуб, Марковски Коце Благоја, Михаиловић Томислава Здравко, Мишковић Миливоја Борислав, Новаков Радојице Јован, Пеица Ивана Иван, Пријовић Добре Срето, Радосављевић Братимира Новица, Рајковић Стевана Милорад, Срнец Фране Фране, Визичанин Велимира Петар;

поручниците: Цвијић Алексе Благоје, Челић Миленка Јанко, Длакић Светозара Даворин, Милески Танаска Симон, Петровић Миле Иван, Струјић Блаже Тихомир;

заставници I класа: Бодловић Раде Ђуро, Дувњац Драгомира Светозар, Глишић Обрена Љубомир, Икић Константина Миломир, Илић Александра Радосав, Кале-

зић Марка Миладин, Кесојевић Илије Радован, Костадиновић Миодрага Александар, Милић Момчила Драгомир, Милић Илије Србобран, Минчић Гаврила Србислав, Новаковић Мирјана Томислав, Новичевић Митра Саво, Петковић Димитрије Стојан, Раковић Божидара Видосав, Рањеловић Милана Светислав, Савић Обре Миломир, Станковић Станка Душан, Ставрски Спире Димитар, Стојиљковић Чедомира Живојин, Тања Ђуре Драган, Томовић Марка Радован, Величковић Димитра Софроније;

заставници I класа: Блажинчић Драгана Стево, Ђирић Миливоја Душан, Јанковић Бранислава Владета, Јовановић Милана Мирослав, Крстић Драгољуба Ненад, Младеновић Љубисава Радослав, Пауновић Милана Радомир, Прокић Стојана Добривоје, Радосављевић Бранислава Владимир, Симић Драгослава Слободан, Соколовић Љубомира Петар;

постарите водници I класа: Апић Димитрија Млађен, Балабан Раде Коста, Балабан Ђурђа Слободан, Баревачки Ивана Миленко, Белавић Бруна Дамир, Биркић Миће Никола, Благојевић Саве Милутин, Божић Обрада Драгослав, Дошенковић Ранка Славко, Гарић Боже Радомир, Гргурић Јосипа Блаженко, Јакобчи Фране Јосип, Јакшић Ивана Иван, Јакупец Ивана Јосип, Јанчевски Боре Методије, Јанколовски Стојана Љубе, Јанкуловски Томе Петре, Кајић Марка Ото, Керчмар Јожефа Златко, Кљајић Јове Милош, Којадиновић Божидара Драгослав, Ковачевић Јована Бранко, Ланишник Ивана Иван, Лебан Антона Војко, Лепшановић Ђорђа Бранко, Маснећ Милана Јосип, Матијевић Станка Милан, Мичић Милоша Симо, Милеуснић Данила Ђуро, Милеуснић Илије Миле, Миливојевић Јована Милорад, Милковић Николе Јован, Миш Роке Тешимир, Младеновски Благоја Трајан, Молнар Адама Маринко, Мујановић Ешефа Мухарем, Недељковић Душана Милорад, Несторовић Јове Драган, Николић Владисава Милован, Павчећ Катице Никола, Паловић Петра Славко, Петрушевски Трајка Борис, Подлесек Лудвика Мирослав, Рађеновић Блаже Бранислав, Релић Лазе Раде, Савић Милорада Владан, Станковић Љубомира Томислав, Шилњак Мухамеда Хамдија, Тумара Недељка Ненад, Васић Доситија Душан, Вафић Хајре Абдулах, Врбос Ивана Иван, Живојиновић Радисава Миломир, Живковић Чедомира Борисав, Жујевић Милоја Божидар;

постарите водници: Ђуричић Милорада Зоран, Гавриловић Живојина Светислав, Гордић Радоице Миломир, Иванов Ђорђе Петре, Јаковљевић Љубодрага Радиша, Калафатић Стјепана Звонко, Којадиновић Миодрага Радиша, Колар Стипана Марин, Кремић Богдана Милорад, Лесковар Егидија Андреј, Лукенда Ивана Андрија, Љилџак Петра Милан, Матић Јозе Миро, Менони Едварда Далибор, Младеновић Маринка Добри, Петровић Милана Петар, Плешић Владисава Живорад, Плетершек Даворина Марко, Салкић Мехмеда Мехо, Суботић Љубинка Александар, Штимац Стјепана Јосип, Табаковић Суле Шевко, Трбојевић Раде Љубомир, Вучуревић Аладе Саво, Вукосављевић Богомира Милутин, Зафировић Стојадина Томислав;

водникот I класа Станић Милорада Војислав; граѓанските лица на служба во ЈНА: Брозовић Јураја Јанко, Илић Душана Душанка, Јовановић Милуна Бранислав, Кржан Антона Иван, Марјановић Матије Марко, Павић Марка Милка, Радетић Милоша Миодраг;

- за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Ангеловски Ђорђија Душан, Арсенић Обрена Неђо, Баојић Николе Олга, Бакић Косте Флорина, Батковић Николе Анте, Беатовић Благоја Јасминка, Бешевић Средоје Срећко, Бердик Макса Барица, Бешировић Мустафе Ахмет, Божановић Петра Мара, Божидаревић Јорге Љубинко, Будаљић Јове Љубица, Цекић Јована Властимир, Делбијанко Цветка Иван, Ђорђевић Војислава Ковиљка, Франковић Јосипа Фердо, Гарабантин Симе Павле, Хасанбеговић Ибре Нусрет, Идризовић Шабана Малић, Иванковић Димитра Илија, Јовановић Крсте Ксенија, Јовичић Николе Ђуро, Карановић Николе Бранко, Кермавнер Франца Станислав, Крсмановић Глигора Живан, Кузман Душана Дамјан, Кужет Богдана Гојко, Лекић Меда Хајрудин, Лекић Миливоја Милорад, Лемез Алексе Јела, Мандић Томе Миле, Међо Мила-



на Маринко, Мерхар Миодрага Оливера, Мешановић Мустафе Осман, Меших Ахмета Хасан, Мицановски Ангела Благоја, Мише Донка Виенцо, Мишовић Борислава Драгана, Настасић Душана Сергија, Николић Миодрага Драгослав, Остојић Славка Славица, Пејковић Чедомира Ратко, Перић Блажа Марија, Петричевић Јове Жарко, Радичевић Илије Шпиро, Радоловић Ивана Владимир, Рајновац Петра Славко, Рашковић Ђорђа Саво, Режан Анте Мара, Росо Јозе Иван, Савић Александра Драгољуб, Симовић Обрада Викторија, Скејо Алије Нијаз, Спречо Сеида Мухамед, Станчевић Јована Петар, Станић Николе Витомир, Станишић Гаје Симо, Стијешић Мате Фрањо, Стојанов Трајана Крсто, Сулејмановић Шефика Ирфан, Сворчан Николе Гојко, Шимић Мишка Анђа, Томић Младена Слободан, Узелац Тривуна Дане, Вишекруна Ђуре Бошко, Вујић Тодора Душан, Вукчевић Сима Станко, Здравковић Милутина Драгољуб, Злојић Јуре Винко, Зупанчић Јанеза Иванка, Жнидерић Станка Станислав;

- за примерна работа за развивање полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички својства што служат за пример на други

### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните I класа: Еркић Драге Вујадин, Костић Мише Миодраг, Матијашевић Зарија Драго, Петковски Ђорђа Васе, Рудњанин Душана Слободан, Станишић Славомира Милорад, Сутловић Луке Недељко, Валенчик Јана Јан;

капетаните: Бахтијаревић Рамадана Ненад, Богуновић Николе Илија, Чолаковић Владе Јован, Ђорђевић Братислава Богољуб, Гламазић Мила Никола, Јанец Марка Зденко, Козар Виктор Драган, Кришто Рафаила Јозо, Лах Јанеза Звонимир, Ловрић Будимира Предраг, Мариновић Благоја Слободан, Марковић Станисава Слободан, Мијатовић Ђуре Мато, Мулалић Мурата Сакиб, Недељковић Богољуба Слободан, Николић Љубомира Стојан, Николовски Ангела Драги, Одобашић Мате Иван, Поповић Јована Драган, Поповић Јована Ненад, Радетић Емила Радован, Санисло Имре Золтан, Седић Кадира Мирсад, Семе Драге Бојан, Стаменковић Драгише Аца, Станковић Стојана Добросав, Шабанај Бајама Сами, Шипрага Ђорђа Драган, Шмитран Миливоја Момир, Тулек Ализа Авдо, Величковић Драгутина Гојко, Виденовић Ђорђа Славобуљ, Вукојевић Борислава Милош, Жебељан Љубомира Бранислав;

поручниците: Алагић Ибрахима Сеад, Антић Благоја Небојша, Ашанин Александра Зоран, Бабић Радише Милан, Бабић Крсте Радослав, Бановић Славољуба Миливоје, Биочанин Божидара Дарко, Бижић Александра Светозар, Блажић Славка Душко, Цвенић Стјепана Едо, Фелић Јована Ђуро, Делић Абдурахмана Миралем, Докић Александра Гушан, Долашевић Миодрага Ведран, Ђевић Рајка Стево, Ђокић Винка Зоран, Ђорђевић Чедомира Драган, Хашић Милоша Златко, Хрустић Акифа Ердин, Хушкидић Сулејмана Мехо, Јаковљевић Витомира Зоран, Јуришић Миодрага Предраг, Колунија Паје Младен, Кржић Мирослава Руди, Кулаши Јусуфа Агим, Лацковић Славка Славко, Лалић Николе Аркадије, Лукавечки Драгутрина Драгутин, Лукић Милана Зоран, Мачар Неђе Веселко, Марковић Николе Бранко, Марковић Данила Драгутин, Матановић Крешимира Миљенко, Матановић Марија Славко, Мијовић Светозара Рајко, Миличевић Митра Ђуро, Миливојевић Милоша Вељко, Мулај Ибриша Мухамед, Недељковић Милорада Драган, Оџуз Рамиза Сејад, Перовановић Слободана Небојша, Петковић Тривуна Славко, Пикула Милована Радован, Подлесник Цирила Оскар, Ремих Милана Милан, Ристовски Јордана Александар, Салатић Душана Синиша, Скакавац Обрена Миленко, Станар Вељка Владимир, Станков Станислава Станислав, Студен Дане Урош, Судимац Мирослава Раде, Шабовић Акије Омер, Шечић Химзе Мирзан, Шобот Веселина Златко, Штупи Пеја Борислав, Шутић Јосипа Дубравко, Тодоровић Станислава Предраг, Вилић Алије Алија, Вучковић Томислава Србослав, Вуковић Саве Драган;

заставниците: Обрадовић Николе Душан, Живковић Илије Радиша;

постарите водници I класа: Белинчевић Чедомира Слободан, Бијелић Станка Миле, Будимир Недељка Мир-

ко, Цвијић Живка Милан, Ђурић Славка Иван, Кеџман Ђуре Коста, Крахулец Фрање Вехослав, Милетић Јована Стево, Милетић Трифуна Миладин, Наковски Кирила Бранислав, Невешћанин Мате Томо, Павловић Драгољуба Зоран, Репац Миле Бранко, Роквић Марка Бранко, Шутевски Стојана Владимир, Трипковић Душана Десимир, Вучајник Антона Антон;

постарите водници: Бугарски Жива Бранко, Ђојановић Миланка Миладин, Димитријевиќ Стојмира Љубе, Драшковић Југослава Благоје, Филиповић Момчила Звонко, Хрустић Ибрахима Мугдин, Јанкулов Николе Богдан, Коленковић Стјепана Иван, Ковач Раде Момчило, Медфед Милана Стјепан, Милосављевић Момчила Живота, Милутиновић Мирослава Петар, Обрадовић Будимира Бранислав, Овука Момчила Душко, Пешић Лазе Младен, Савков Ивана Светолик, Смолевић Бранка Бранимир, Стаменов Ванча Ђорђе, Старчевић Тихомира Велисав, Стошић Милана Радомир, Шандор Фрање Мирослав, Шљиванчанин Милана Здравко, Тодоровић Миливоја Велимир, Васић Стевана Драган, Виг Иштвана Иштван, Златевски Русе Миле;

водниците I класа: Ампов Саве Злате, Андрејаш Станка Станислав, Бабић Ивана Смиљан, Бекић Богдана Љубомир, Вељуљи Кадрија Музафер, Благојевић Богосава Радосав, Босић Ђорђе Милош, Царић Дмитра Станко, Циндрић Петра Миле, Цветковић Милана Миломир, Чвараг Вељка Анђелко, Чворак Сулејмана Азмир, Драгичевић Петра Бошко, Ђурић Михајла Милорад, Филиповић Јефте Перица, Гаврић Алекс Зоран, Грачић Мухамеда Расим, Црковић Михајла Милан, Хољан Мује Џафер, Хорватић Рудолфа Миленко, Ибрахимовић Мује Фикрет, Ивановић Љубе Мишо, Ивковић Радише Милорад, Једличко Јосипа Здравко, Јовановић Миладина Данча, Кесеги Фрање Фрањо, Коларик Мартина Мартин, Ковачевић Николе Маринко, Кривокапић Милутина Синиша, Ловац Јосипа Андрија, Манасијев Панчета Трајче, Марковић Томе Ивица, Милетић Слободана Никола, Митковски Најдана Љубе, Мраз Самуела Властислав, Мудровчић Николе Чарлес, Мухаремовић Хасана Сауд, Мухибиди Дервиша Есад, Недеј Ђорђа Срето, Никић Јозе Таде, Николић Светозара Перо, Николић Александра Радослав, Нојић Цветка Милорад, Новаковић Војина Рајко, Обрадовић Милана Желко, Павасовић Ратка Стеван, Радовановић Новице Мирко, Релић Самуила Дејан, Ристић Сретена Славиша, Рогић Драгутина Радоје, Седлак Стипана Славко, Сејдовић Шерифа Шефхет, Секуло Анте Ивица, Стефановић Миливоја Зоран, Шарић Хамеда Сенахид, Шереш Имре Жеџеф, Шутковић Благоја Мирослав, Тадић Мирка Бранислав, Томић Животија Зоран, Тодоровић Недељка Славко, Трифунчић Николе Петар, Варагић Јована Велимир, Велагић Хасана Менсур, Вукман Милана Марко, Зубчић Луке Милорад, Живковић Александра Јадран, Жугчић Јосипа Зденко;

водниците: Бера Стојана Миле, Гајовић Вељка Здравко, Медић Душана Милан, Рибица Ђуре Марјан, Спасеновић Предраг;

граѓански лица на служба во ЈНА: Ђокић Бранка Корчагин, Гавриловић Раде Душан, Грба Мане Бранко, Марковић Владимира Јовица, Мухић Лазара Бранка, Симић Миомира Владимир, Вујачић Благоја Ратомир, Цака Смаје Вејсил.

Бр. 127

22 декември 1984 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Веселин Гурановиќ, с. р.

### УКАЗ

### ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковниците: Булатовиќ Ђура Ристо, Кнежевиќ Данијела Никола, Косовац Мане Вељко, Никиќ Вукосава Велимир, Обрадовиќ Светозара Пантелија, Стојановиќ Симе Миленко, Томиќ Методија Наум;

потполковниците: Игњатовиќ Борисава Живорад, Илиќ Младена Здравко;

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Благојевиќ Бојина Милош, Кнежевиќ Рада Мирко, Миловановиќ Рајка Цветко, Удовчиќ Адалберта Владимир;

мајорите: Кнежевиќ Радисава Слободан, Томиќ Михајла Миле;

заставниците I класа: Чикариќ Радослава Живорад, Катиќ Светозара Ђорђе, Секулиќ Марка Светозар, Тадиќ Јоже Марко;

заставникот Мијатовиќ Драге Крсман;  
воениот службеник III класа Цветиќ Петра Зденка;  
воениот службеник IV класа Николиќ Трајка Гордана;  
граѓанските лица на служба во ЈНА: Аничкиќ Душана Славољуб, Стаменовиќ Хранислава Петар;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

ПОЛКОВНИЦИТЕ: Горопек Виџенца Добрислав, Ненезиќ Сава Томислав, Стаменовиќ Алексе Боривоје, Тосцано Ивана Јосип;

потполковникот Јаковљевиќ Бошка Славољуб;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Атанасијевиќ Тасе Тодор, Алексиќ Саве Гаврило, Бошковиќ Мијаила Живомир, Цветиновиќ Милорада Миомир, Ђидера Пашка Милан, Јанковиќ Вукоја Драгомир, Кравиќ Мурата Рефик, Крстиќ Николе Чедомир, Лалиќ Стевана Милан, Михајловиќ Јована Мирослав, Милошевиќ Добривоја Божидар, Миловановиќ Милана Милисав, Одавиќ Ристе Миодраг, Петровиќ Животе Радован, Радојевиќ Велимира Мимчило, Стефановиќ Душана Звонимир, Топалов Живана Васа, Вићовац Михајла Милутин, Влајковиќ Радована Милован, Вучковиќ Богољуба Милорад, Здравковиќ Витомира Петар;

потполковниците: Андриќ Драгољуба Станко, Бузуровиќ Милоша Драгослав, Ђорђевиќ Петра Новица, Хуљак Драгутина Авугуст, Јовановиќ Јована Дико, Мандавиќ Милоша Илија, Мијатовиќ Драгутина Мијат, Милиќ Владимира Душан, Недељковиќ Дмитрија Борисав, Поповиќ Милоша Ђурђе, Примус Матије Срѓа, Раиќеловиќ Радоја Светислав, Стијепиќ Новака Остоја, Тасески Бошка Јован, Урошевиќ Драгољуба Милан, Здравковиќ Вукоја Петар;

граѓанското лице на служба во ЈНА Рециќ Светозара Богољуб;

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Ђокиќ Саве Јован, Џиниќ Муради-фа Мирза, Ердџан Милутина Душко, Обрадовиќ Стевана Душан, Стефановиќ Јована Милош;

мајорите: Аделсбергер Станка Зденко, Булајиќ Миљка Ђуро, Цветковиќ Радисава Љубиша, Дринчиќ Павла

Ратко, Хашимбеговиќ Синана Махмуд, Хрњак Душан Мирослав, Јовиќ Славка Радомир, Максиќ Милоша Радован, Михаиловиќ Зорана, Милан, Ѓерадовиќ Душана Милоје, Рашчанин Алексе Војислав, Стојановиќ Добросава Слободан, Шупут Данијела Никола, Тешиќ Марка Бранко, Вујадиновиќ Радована Слободан, Живадиновиќ Драгослава Петар;

капетаните I класа: Чичин Јосе Шиме, Чуле Бранка Александар, Гордиќ Славе Радомир, Илиќ Милисав Милан, Јелиќ Гојка Недељко, Лучиќ Драгише Бранислав Павловиќ Јордана Светислав;

капетаните: Станковиќ Владимира Раде, Степановиќ Борисава Миломир, Стојковиќ Александар Душко;

поручникот Миловановиќ Александра Миодраг;  
заставниците I класа: Белиќ Остоје Љубоје, Беседиќ Петра Антуан, Којовиќ Бошка Милоша, Ликушевски Ђорѓа Наум, Мехиќ Елмаза Вухарем, Миљковиќ Илије Петроније, Паскота Јована Властимир, Петриќ Стјепана Јанко, Стојановиќ Миливоја Настас, Тодоровиќ Будимира Драгиша, Бучковиќ Душана Станислав;

заставниците: Дунђерски Исидора Ђорђе, Илиќ Милоја Јездимир, Јакшиќ Радомира Мијат, Кос Ивана Јоже, Микац Јосипа Иван;

постариот водник I класа Новитовиќ Милана Слободан;

воениот службеник III класа: Ђорђевиќ Радивоја Олга, Дробњак Душана Ружица, Петковиќ Божидара Радмила;

воениот службеник IV класа Радиќ Остоје Даница;  
граѓанските лица на служба во ЈНА Јазбашкиќ Милана Славко, Каменица Васе Драгица, Летоја Карла Владимир, Пехнец Јакова Маријан, Шпановиќ-Ливада Љубана Драгица;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Бошковиќ Милутина Боривоје, Ѓириќ Милана Сава, Драгославиќ Блаже Видак, Дробњак Милана Радомир, Рељин Севера Радован, Сенцова Душана Косовка, Тадиќ Јована Раденко;

потполковниците: Бекриќ Василија Предраг, Божиновиќ Живка Божидар, Цекиќ Љубомира Слободан, Јовановиќ Милана Војислав, Лилек Карла Бранко, Лучиќ Арсенија Душан, Марчеќ Људевита Иван;

мајорите: Бићаниќ Томе Јосип, Божиловиќ Алексе Лазар;

капетанот I класа Марлот Рудолфа Рудолф;  
заставниците I класа: Стевиќ Јеремије Лука, Тијаниќ Радована Радојко;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бабиќ Велизара Симеун, Кршиќ Јована Никола, Стојановиќ Јована Слободан;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковникот Ђорђевиќ Лазара Предраг  
мајорите: Анђелковиќ Симе Томислав, Јахјефендиќ Ахмета Нурија, Новак Славка Слободан;

капетаните I класа: Драгишиќ Ђуре Чедомир, Конев Бориса Благоје, Мијиќ Вукице Никола, Веселиновиќ Марка Владан;

заставниците I класа: Косовиќ Анте Иван, Марковиќ Аритона Градимиќ;

заставникот: Петрушевски Ђорѓа Ристо;  
постариот водник I класа Рековиќ Меде Адем  
воениот службеник I класа Шурбатовиќ Блаже Весна;  
воениот службеник II класа Витошевиќ Фране Штефанија;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Ајстер Мартина Славко, Бабиќ Мила Рајко, Берица Селмана Адем, Бјелиш Николе Мирко, Бркиќ Јозе Фране, Бузук Нике Анто Цветковиќ Стојана Сретен, Цветковиќ Николе Мато, Чизмек Стјепана Јанко, Драговиќ Стеве Милојка, Дробац Душан Раде, Добривојевиќ Немање Илија, Ђорђевиќ Петки Драгомир, Ђурђевиќ Боривоја Александар, Фантинатс Ивана Силва-Мартина, Габрек Фабијана Владо, Галиќ Алоја Иван, Гаврен Петра Стјепан, Хадјер Јосипа Мирко, Херак Стјепана Велим, Јерковиќ Стеве Миле, Јовановиќ Рада Босиљка, Јовановски Наум Петре, Клаиќ Илиј Милан, Кнежевиќ Милоша Станко, Кољеншиќ Горчин

Радислав, Ковачевић Сретена Момир, Ковачевић Светомира Живојин, Козић Обрена Анђелко, Крстић Стојадина Драгомир, Крстић Тихомира Мирјана, Лалић Душана Славко, Лазовић Илије Вероника, Леванић Јосипа Стјепан, Луковњак Крсте Верослава, Марковић Добросава Богдан, Матић Богољуба Милан, Машић Макевије Радован, Михајловић Ђуре Миле, Миловић Пауна Предраг, Милошевић Станка Јованка, Миладиновић Слободана Агница, Миленковић Владислава Александар, Милетић Милована Александар, Мојсиловић Димитрија Божидарка, Ножица Мирка Мирко, Пајовић Андрије Миладин, Плавшић Ђорѓа Милан, Павловић Михаила Гордана, Петровић Лазара Милан, Радосављевић Антона Јадранка, Радоњић Станоја Лепосава, Роџијаш Рудолфа Никола, Роје Станка Нинка, Станишић Цветка Божидар, Стојановић Живка Никола, Стојковић Марка Радован, Струхар Јаноша Карло, Шакић Фране Драго, Шкворц Стјепана Стјепан, Трибушон Матије Весна, Угљешкић Саве Милева, Вилоћ Јосипа Витомир, Вукојев Паје Бранко, Златар Вује Матија, Животић-Вановић Миленка Мирјана, Жунић Данила Гордана;

- за примерни заслуги и умешност во работата врз развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на особено добри успеси во своите единици и установи

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковниците: Божин Ђуре Димитрије, Драгашковић Благоја Љубиша, Шћекић Данила Момчило, Лукић Мирослава Радисав, Савковић Светолика Верољуб, Војводић Илије Љубомир;

потполковниците: Анђелковић Трајка Драгољуб, Арсенијевић Милана Момир, Билбија Бошка Михајло, Цветковић Благоје Милоје, Ђирић Трифуна Миодраг, Ђојбашић Љубомира Мирослав, Чук Михајла Томислав, Добрић Богдана Никола, Дошњак Дмитра Миращ, Дотлић Илије Ђуро, Дридаревић Милана Душан, Гедер Франца Франц, Горановић Милутина Ђорђе, Јаковљевић Михајла Јанко, Јоксимовић Милана Никола, Јовановић Косте Димитрије, Јовановић Живојина Миомир, Јовичић Добримира Аца, Јовановић Радмана Милун, Кнежевић Марка Илија, Колунџија Петра Ђорђе, Ковач Јанка Јосип, Ковачевић Васе Јово, Кукић Михајла Ратко, Купрешанин Стеве Душан, Лишанин Милоја Љубомир, Марић Владимира Вићо, Маринковић Милана Владета, Миловановић Павла Душан, Милутиновић Матије Светислав, Михаиловић Михајла Маринко, Мирић Милутина Рајко, Митровић Владимира Деспот, Николић Михајла Александар, Павловић Александар Славољуб, Рајић Стевана Љубиша, Ралић Михајла Живојин, Савић Ратка Синиша, Симић Александра Витомир, Срша Јосипа Иван, Станковић Стојана Милован, Шефер Саве Стеван, Теодосић Велимира Вукадин, Васовић Драгољуба Павле;

мајорите: Алемпијевић Радоја Станимир, Бугарски Стевана Лазар, Драгшковић Јове Стево, Хамзић Хамида Јусуф, Мијајловић Стојана Тодор, Миражић Вукашина Антун, Обрадовић Јосе Александар, Петровић Божидара Драгољуб, Поповић Светомира Миодраг, Рајковић Бори-воја Милан, Ристић Петра Лабуд, Жунић Радомира Слободан;

капетани I класа: Ѓинић Радосава Петар, Коџијан Ферде Драгутин, Милић Станимира Драгољуб, Пановски Стојана Методија, Мимић Марка Драго, Станић Милана Драгољуб;

заставниците I класа: Анђушић Михајла Јагош, Матејић Антанасија Растимир, Обреновић Милије Радивоје; воените службеници I класа: Смиљанић Тихомира Соња, Вуков Благоја Надежда;

воените службеници II класа: Цибин Лазара Десанка, Глишић-Нанушевић Радоја Олга, Ивановић Богдана Надежда, Мандић Јована Роксанда, Трајковић Влајка Златија;

воениот службеник III класа Маркић Тимча Круна; граѓанското лице на служба во ЈНА Пејић Јанка Василије;

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорите: Арлов Ђуре Симо, Ивковић Хранислава Зоран, Јовановић Стевана Крсте, Јовановић Радована Миломир, Лако Лазара Бранислав, Мијић Момчило Рајко; капетанитет I класа: Бојчић Петра Драгољуб, Бркић Сретена Љубиша, Иванушевић Милана Милан, Керкез Лазе Желько, Миленовић Љубише Славиша, Младеновић Драгана Љубиша, Ранђеловић Љубомира Бошко, Шегрт Луке Марко, Зелић Марка Винко, Здравковић Мирка Зоран, Зорић Ђуре Никола, Живковић Марка Бранислав; капетанот Кузмановски Пере Тасе; заставникот Којић Александра Милован;

постарите водници I класа: Ђуричић Славка Петар, Радовић Војислава Предраг;

постарите водници: Милев Арсеније Аца, Пејак Миливоја Димитрије;

водникот I класа Делић Славка Милан

воениот службеник III класа Лончаревић Новице Нада;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бајић Душана Тривун, Баковић Јакова Мирко, Бећировић Фехима Адил, Цигула Мије Јурај, Црнић Мије Катица, Чаушевић Расима Асим, Ѓитић Рађена Радиша, Дервишић Суље Хакија, Дежелак Јанеза Марија, Дозет Николе Мирко, Дурдов Мате Иван, Гошев Николе Александар, Хаџи-Вељковић Николе Александар, Игњатовић Илије Богољуб, Икач Славка Миргој, Јовановић Јове Јелисавета, Јакић Анте Јозо, Карић Станоја Загорка, Катић Јеронима Ана, Клисуре Милсавица Новица, Којић Михајла Цвијан, Костић Јова Бранко, Котевска Трифуна Нада, Крајишник Пере Бошко, Матијевић Дује Јосип, Милановић Радисава Радован, Обрадовић Косте Ђорђе, Оргњевић Танасија Милан, Пауновић Боривоја Мирјана, Пистор Јосипа Јосип, Пеић Владимира Радмио, Пејовић Влатка Петко, Петковић Миливоја Богдан, Петровић Љубише Вера, Пључо Гојка Стеван, Пољак Анте Љубо, Радојевић Петронија Милорад, Радовановић Божидара Бранислав, Ракуљ Мила Радмила, Салман Бећира Мухамед, Семерад Милоша Милика, Станојевић Светомира Ђорђе, Товирац Стојана Илија, Влаховић Мила Бранко, Врањевац Светозара Сретен, Вучуровић Гојка Бранко, Вуловић Марка Љубомир, Вукашиновић Љубоја Милован, Шћепановић Радомира Радмила;

- за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба на ЈНА: Аганбеговић Муниба Шаџир, Агић Фехима Мехмед, Адамовић Дмитра Радојко, Алебић Анте Мате, Алуновић Ивана Марија, Андрија Јосипа Катица, Андрић Милана Милован, Андрић Синише Момчило, Арсенић Мила Новица, Атељ Гојка Илија, Бачелић Ивана Марија, Бајић Ивана Петар, Бећировић Марина Анка, Белошевић Павла Франо, Берчић Јосипа Јосип, Берош Јуре Алберт, Биљић Стојана Ђорђе, Битунџа Јозе Марко, Благојевић Милосава Драга, Благојевић Мирослава Јелена, Бобан Мартина Мате, Босанац Фелипа Марија, Бошковић Гаше Даница, Бошковић Добрице Мирослава, Бошњак Николе Ана, Бошњакковић Тахира Асим, Брачанов Рока Круно, Будимир Мирјана Јаков, Бузић Милоја Љубиша, Циглар Андреја Сајмоллов, Циглар Каролине Владо, Џејић Војкосава Катарина, Цветковић Албина Соња, Цветковић Вуксана Радојко, Свијановић Мила Милан, Цвијетић Стеве Јованка, Чорхоџић Мухамеда Мунир, Чечо Абдурахмана Јасминка, Чизмић Уззира Дервиш, Чолић Душана Драгослав, Човић Остоје Реља, Чуровић Станислава Ружица, Данчетовић Милана Миодраг, Давидовић Љубомира Жарко, Дебелачки Ђуре Смиљана, Делић Павла Јованка, Димитријевић Велисава Павле, Димитријевић Љубомира Раденка, Долес Јосипа Иван, Драча Павла Борислав, Драшко Тодора Душан, Дробњак Спасоја Ђурђе, Думановић Владимира Босилка, Дутина Пере Душан, Ѓоѓић Салихе Едхем, Ѓокић Животе Славиша, Ѓорђевић Јосифа Рајка, Ѓокић Предислава Дојчило, Ѓурић Ковилка Марко, Ѓурић Милорада Гордана, Ѓичмовић Петра Алекса, Ѓлез Владе Милош, Ѓсах Ернеста Драгослав, Ѓерк Александра Милијада, Филиповић Милана Верница, Фишо Абида Решид, Фордрен Кристине Звонко, Фреце Франца Габријела, Фригула Станка Руди,

Галијашевић Бојана Љубица, Гаврановић Стојана Тиро, Гавриловић Милана Љубаша, Гемаљевић Миломира Викторија, Генго Јове Боро, Глишовић Милана Драган, Глишовић Милорада Сретен, Гојковић Светомира Радмила, Грацин Мирка Миливој, Гргат Ивана Вера, Гргос Фране Маријан, Грујичић Живорада Милан, Гуја Неђе Божо, Хамити Тахира Ујур, Хаџић Исмета Мухемед, Хасић Ибре Енвер, Хаџалић Хасана Мухарем, Хргић Јована Бранко, Хусић Јусуфа Решид, Илић Петра Јованка, Илинчић Лазе Перо, Инић Јована Бранко, Ђуровић Борислава Гордана, Јахић Салка Асиф, Јакшић Радашина Перица, Јандриш Јове Никола, Јанковић Миливоја Милена, Јанковић Радоша Слободанка, Јањић Милана Нада, Јањић Петра Видосава, Јелковић Стјепана Гордана, Јерковић Тоде Чедо, Јерковић Војина Љилана, Јокановић Марка Миле, Јованов Гиге Саво, Јовановић Благоја Зорица, Јовановић Милана Трифун, Јовановић Османа Мина, Јовановић Стојана Миладин, Јовашевић Видосава Вера, Јовишевић Павла Маринко, Јукић Ивана Никола, Јурјевиш Шиме Анте, Калем Рама Захид, Карановић велимира Радмила, Карас Ставана Јован, Карловић Јуре Марица, Кебер Мије Даница, Кешић Душана Богомир, Кестен Милка Љубица, Кнежевић Главре Бранислав, Кокир Мила Петар, Колар Рада Милош, Комадина Јосипа Недељка, Комарчевић Стјепана Јосип, Ксуми Сефа Хетем, Коачевић Драгутина Љубинка, Ковачевић Максима Бранко, Крајишник Пере Ненад, Краљевић Илије Мара, Крижанац Ивана Иван, Кумерички Фране Алојзије, Куница Николе Гордана, Куртовић Дује Мирко, Кусмук Милана Мирко, Кушанић Стипе Славко, Кутлача Стеве Миле, Лазич Бранислава Љилана, Лазич Јеврема Милија, Лончар Бојина Живка, Лубурић Аугуста Емилија, Лужајић Михаила Ана, Мачужић Миодага Милинко, Мадић Владимира Христина, Махић Хасана Ахмед, Малешевић Војина Јела, Малешевић Мирка Петар, Манчић Славка Бранка, Мандић Буре Миле, Манојловић Бранка Марија, Маравић Милана Раде, Маразовић Стипе Мато, Маринковић Лазара Угљеша, Мркоvsка Љубомира Десанка, Матић Аритона Благојка, Мартинов Мате Божо, Мартиновић Јосипа Злата, Матаија Звонка Миховил, Матијевић Богдана Милка, Меденица Николе Радован, Мемовић Шешира Нашид, Мићуновић Милована Милорад, Михајловић Мите Трајанка, Мијач Боже Петар, Мијић-Стојковић Драгана Јасминка, Микановић Живка Оливера, Милачић Ранђела Милева, Миленковић Светомира Спасенија, Милетић Цвије Радомир, Милеуснић Изидора Катарина, Милеуснић Кузме Татијана, Милојевић Чедомира Божидр, Милосављевић Живојина Будимир, Милошевић Живојина Мирослав, Миловић Вукмира Милојко, Митић Љубомира Војиславка, Митровић Стојана Љубинка, Момчиловић Воина Вера, Мраовић Буре Срећко, Мрда Спасоја Момчило, Мујезиновић Арифа Бешир, Мутапчија Свете Васо, Муждало Саве Мирослав, Накарадић Станка Драгутина, Недељковић Уроша Божидар, Николић Чедомира Момир, Нинић Миливоја Здравко, Нинковић Добросава Сретен, новаковић Владана Оливера, Новосел Мије Иван, Обровац Јанка Мирослав, Пентовић Драгића Братислав, Папаш Игнаца Антон, Пашинчић Мила Даница, Павић Стјепана Аића, Павловић Мате Стана, Павловић Љубе Миодраг, Пауновић Глигора Дојчило, Пећник Јосипа Роберт, Пејчић Мила Даница, Петковић Душана Радмила, Петровић Драгића Марко, Петровић Душана Благоша, Петровић Чедомира Илинка, Петровић Лазара Војислав, Пицак Мије Младен, Покимића Славка Радољуб, Полић Младена Дубравка, Пољо Фехима Ахмед, Поњевић Јове Љубомир, Поповић Петра Вера, Продановић Станка Душан, Прошић Миомира Радмила, Потурчић Милоша Милан, Пухач Мила Милан, Радаковић Милана Никола, Радевић Милије Здравко, Раденковић Радисава Љубица, Радивојевић Милорада Раденко, Радовић Чедомира Милан, Ранђеловић Давида Петар, Ратковац Савице Раде, Реба Јанка Јанко, Рељић Михајла Љубомир, Решовић Бајрама Фарук, Ристић Љубомира Петар, Ристић Тодора Нада, Салкић Велије Алија, Самарчић Миодрага Радмило, Санковић Шиме Ика, Савић Богића Радоша, Савић Велимира Перо, Савић Мила Даница, Савићевић Милана Драгица, Сеферовић Хакија Мухамед, Сегић Бранка Радислав, Симеоновић Мартина Марија, Симеуновић Радована Младомир, Симић Лука Тихомир, Симон Драгутина Стојанка, Славковић Вукашина Зоран, Снелец Стјепана Павао, Соколовић Ивана Јосип, Станојевић Драга Звонимир, Спаравало Теодора Миља, Спасојевић Луке Михајло, Спасоје-

вић Митића Бранимир, Станар Грге Ана, Станичић Јосипа Зорка, Станишић Данила Живко, Старчевић Светозара Светозар, Стефановић Ранђела Деспот, Стевић Марка Милан, Стјепановић Будимира Бранимир, Стојановић Богољуба Мирјанче, Стојановић Милисав Загорка, Стојић Јована Вера, Стојнић Спасоја Ђорђе, Стокић Драгољуба Драгица, Сузић Лазе Слободан, Шарац Николе Божо, Шарич Душана Петар, Шево Марка Гордана, Шолаја Пере Никола, Штефко Буре Андрија, Шута Николе Иван, Шутлиновић Свије Рајко, Шушњара Боже Ана, Таборовић Бранка Милош, Тараш Петра Дује, Татомир Саве Невенка, Таушан Станка Мира, Телебак Вајкана Јованка, Тодић Милана Владимир, Тодоровић Симе Мијат, Тодоровић Стеве Перо, Томан Алберта Анка, Томаш Ивана Иван, Топић Мате Јелка, Трифунувић Обрада Радош, Турк Фране Фране, Турсуновић Назифа Расим, Урошевић Радосава Василије, Усановић Петра Бара, Варинац Мирослава Милан, Вешковић Љубана Милијанка, Витор Саве Славко, Влајчић Хилме Адем, Вудраговић Марка Јово, Вујановић Радивоја Никола, Вујовић Илије Милош, Вукадиновић Љубивоја Бранка, Вукелић Драгоја Милка, Вуквоић Мила Томо, Вуковић Драгољуба Живадин, Зајц Јуре Владимир, Зећ Мила Здравко, Здравковић Душана Драгица, Златарић Бориса Данијел, Зобарић Антона Богомир, Здијк Косте Саво, Живановић Младена Вера, Живановић Милутина Велинка, Живковић Обрада Босилка;

– за примерна работа врз развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и покажување на старешински и војнички особини што служат за пример на другите

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетанот I класа Матијашчић Петра Зденко;  
капетаните: Гишић Миленка Драшко, Латиновић Петра Александар, Мотика Велка Крсто, Николић Станка Славко, Петровски Јордана Миле, Радивојевић Радмила Слободан, Радоњић Николе Душан, Сламић Мартина Мирослав, Танчић Камена Љубиша, Васин Томислава Љубисав;

заставникот I класа Радовановић Ђоке Радивоје;  
постариот водник I класа Калемен Фердинанда Бела;  
постариот водник Станковић Трифуна Милорад;  
водниците I класа: Ситаревевић Реде Амир, Винић Јосипа Маријан;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Антуновић Јозе Жељко, Ашћерић Ранка Крсто, Ашовић Бранка Милан, Бабић Милосва Миленија, Ђаса Анте Здравко, Башчаревић Милоша Даринка, Беговић Живана Бошко, Белић Радована Винка, Блажевић Стјепана Мартин, Бошанин Косте Ђорђе, Борота Буре Јово, Бошњак Павла Мијанло, Божић Данка Милорад, Бурак Мехе Авдо, Џабунац Милана Жарко, Цигановић Станка Марија, Цинтауер Марије Славко, Чуковић Будимира Зоран, Гомбош Мише Андрија, Гајовић Тихомира Милорад, Ђирковић Милорада Милко, Ђурковић Станка Симо, Дамљановић Аноке Драгован, Демић Јована Живко, Душанић Ђуре Милан, Ерак Бранка Вlado, Гајић Милована Драган, Гајовић Предрага Миланка, Главан Ивана Тонко, Грошоња Хаида Ибро, Гудељ Филипа Ана, Губај Живе Нада, Хасаница Хасана Мухмуд, Хаџиабдић Хусрета Сеад, Хорват Ивана Бранко, Хорват Мије Иван, Хошић Хасана Расим, Ибришимовић Рама Џафер, Иванковић Шимуна Иван, Јахић Рама Рецо, Јањић Живојина Дивна, Јевтовић Љубомира Александар, Јовић Чедомира Светислав, Керлец Николе Раде, Кесер Петра Катица, Кљаић Јанка Маца, Кнежић Мирка Слободан, Кнежевић Анте Ивица, Којан Влаха Никола, Коретић Томе Станко, Косановић Драгана Миодраг, Кривокућа Тадије Радован, Крмек Ђоке Љубица, Крстичић Миладина Милева, Крупеж Милана Станиша, Куко Јакова Слободан, Лазаревић Јована Предислав, Лазич Јоведена Раденко, Макитан Вукана Славко, Манојловић Бранка Сениша, Марјановић Фране Борислав, Марјановић Јове Дубравка, Масловарић Михе Ковилка, Матковић Спасоја Јован, Матулић Јове Неђа, Мекић Рама Рамиз, Мићановић Аксентија Милоје, Михалус-Дијановски Лајоша Карло, Миленковић Живка Душан, Миодраговић Љубодрага Биљана, Недељковић Драгољуба Слободан, Пачура Недељка Стојан; Пантелић Живана Вишња, Пантелић Мирослава Јагода, Плављанић Николе Ранко, Плавотић Илије Анте, Радоји-

чиѝ Крсман Томислав, Радуко Душана Милан, Ристиѝ Панте Јордан, Рогии Милутина Љуба, Русо Петра Драган, Селоковиѝ Миленка Јела, Симоновиѝ Петра Слободан, Симоновиѝ Радоја Влада, Сивачки Славка Владимир, Сободиѝ Густава Звонко, Соковиѝ Чедомира Миодраг, Стајиѝ Трише Миленко, Станишиѝ Доборсава Жарко, Стајаѝчиѝ Милована Ђорђе, Стојковиѝ Миливоја Миломирка, Субан Франца Божо, Султиѝ Темала Вејсил, Сушак Момчила Нада, Сузабо Мије Алојзије, Шабета Мује Ибро, Шкориѝ Миѝ Милан, Шлогар Људевита Маријан, Шпановиѝ Бранка Милка, Табаковиѝ Алије Хусо, Татаревиѝ Николе Мара, Тешиѝ Благоја Дејан, Тодоровиѝ Бошка Милорад, Томовиѝ Раденка Тихомир, Васковиѝ Пере Митар, Вујичиѝ Лазара Миленко, Вујиновиѝ Мирка Љубица, Вујошевиѝ Веселина Лепосава, Вукојев Марка Ђорђе, Зеѝ Луке Дубравка, Зиндовиѝ Василија Никола, Зѝелар Милиѝна Милош, Зоричиѝ Лазе Нада, Жалер Мартина Маријан;

- за особено истакнување во познавањето и вршењето на војнички должности и за примерно војничко држање

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

питомниците - помлади водници: Острички Ивана Бранко, Радојчиѝ Слободана Драган;  
питомецот - десетар Ђурђевиѝ Богдана Драгољуб.

Бр. 128

22 декември 1984 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Веселин Ѓурановиѝ, с.р.

#### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

#### одликуваат:

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковниците: Булатовиѝ Бошка Саво, Такиѝ Саве Милан, Стојковиѝ Радована Драгутин;  
мајорот Јововиѝ Васиља Стеван;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Џанкиѝ Мата Миомир, Микиѝ Велимира Момчило;

потполковниците: Бакиѝ Митра Бранислав, Драгиѝевиѝ Баја Миодраг, Перишиѝ Ѓура Милорад, Савелиѝ Вукашина Рајко, Симоновиѝ Светозара Василије, Жижиѝ Видоја Чедомир;

мајорите: Дедиѝ Ђорђија Драгољуб, Димитријевиѝ Станише Благоје, Дукиѝ Николе Томо, Крсмановиѝ Чедомира Радомир, Павиѝевиѝ Вида Димитриј;

заставниците I класа: Савовиѝ Сима Јован, Вукчевиѝ Благоге Митар;

граѓанското лице на служба во ЈНА Вуковиѝ Миаила Божо;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковникот Јевтовиѝ Милета Слободан;  
мајорите: Гајиѝ Драгутина Слободан, Тасиѝ Стојана Божидар;

капетанот I класа Јовановиѝ Стојана Мирослав;  
заставниците I класа: Анђелиѝ Јована Миомир, Бакиѝ Николе Миомир, Бошковиѝ Милоша Момчило, Почиѝ Бошка Драгиша, Драгојевиѝ Милована Жарко, Шимурина Јосе Анте, Вујовиѝ Николе Милорад;

заставниците: Драговиѝ Јована Бранко, Голубовиѝ Николе Јован, Крковиѝ Лазара Јово, Разиѝ Петра Слободан, Станојковиѝ Видосава Миодраг, Петровиѝ Здравка Јанчо, Тошиѝ Обрена Душан;

постарите водници I класа: Дивниѝ Душана Миле, Јовановиѝ Богиѝа Љубислав, Раѝеновиѝ Даке Милорад, Ташевски Петра Стојан, Туропољаѝ Боже Станко;

постариот водник Контар Милорад Новица;  
воениот службеник V класа Сучиѝ Антона Драго;  
воениот службеник VI класа Атанасковиѝ Пере Звонимир;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Божовиѝ Вида Љубомир, Радовиѝ Филипа Душан, Стијепчевиѝ Николе Ђорђије;

- за примерни заслуги и умешност во работата за развивање на постојаниот полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање на услови за постигање на исклучително добро успеси во своите единици и установи.

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковниците: Ђоровиѝ Милоѝе Рајко, Костиѝ Владимира Радивоје, Милачиѝ Петра Данило, Милачиѝ Давида Миодраг, Зечевиѝ Раде Војислав;  
мајорите: Арсенијевиѝ Бранка Марко, Ђериѝ Богдана Крсто, Игњатовиѝ Десимира Милан, Лабовиѝ Милете Радош;

капетаните I класа: Дробњак Остоје Милинко, Ѓуровиѝ Луке Слободан, Младеновиѝ Недељка Петар;

заставниците I класа: Бељан Стипе Иво, Јовановиѝ Карла Миле, Милатовиѝ Миѝуна Марко, Влаховиѝ Радоѝе Велимир;

заставникот Кривокапиѝ Боже Војислав;  
воениот службеник III класа Пејовиѝ Илије Јован;  
воениот службеник IV класа Жупиѝ Данила Никола;

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорот Враѝеш Миле Дане;  
капетаните I класа: Шабан Блаже Гојко, Војиновиѝ Душана Живко;

капетанот Плужариѝ Томе Бранко;  
поручниците: Савиѝ Славка Милорад, Шимурина Марко Данко;

заставниците: Асановиѝ Ђуре Милан, Владисављевиѝ Љубисава Тодор, Вујошевиѝ Веља Мирко, Жижак Марјана Мате;

постарите водници I класа: Баловиѝ Миомир Драган, Машовиѝ Шабана Халил, Штрбаѝ Николе Божо;

водникот I класа Јевтиѝ Милоша Драгиша;  
воениот службеник VI класа Петровиѝ Марка Адам;  
граѓанското лице на служба во ЈНА Лазаревиѝ Миѝо Јово;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајорите: Јовановиѝ Стојадина Бранислав, Радаковиѝ Ѓураѝа Илија;

капетаните I класа: Катниѝ Шалета Радомир, Мартиновиѝ Стевана Радоје;

заставниците I класа: Ивановиѝ Јока Мирко, Нововиѝ Јордана Владимир;  
заставникот Милашевиѝ Душана Марко;

- за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Јауковиќ Ђура Шпиро, Костиќ Ђура Митар, Костиќ Милоша Божидар, Лајовиќ Душана Веселин, Лалевиќ Драгутина Милијана, Лековиќ Стојана Милена, Маговчевиќ Јована Вера, Маловразиќ Момира Драган, Марковиќ Васа Момир, Миљунковиќ Јована Љубица, Никиќ Лаза Василка, Раковчевиќ Николе Момчило, Врјиновиќ Милинка Радмила, Војводиќ Илије Василије, Вукасовиќ Новака Војислав, Вуковиќ Водосава, Вуликиќ Богдана Бранка, Ускоковиќ Мићуна Божиќ, Ускоковиќ Стана Славко;

- за примерна работа во развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини кои служат за пример на другите.

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните: Драгишиќ Станка Бранко, Ђуретиќ Блажа Миодраг, Милосављевиќ Мирослава Милоше, Перишиќ Гојка Борислав, Петровиќ Мирка Томислав, Живковиќ Александра Горољуб;  
поручниците: Ђукановиќ Ђура Жарко, Елезовиќ Дануша Ђазим, Грновиќ Душана Милан, Ристиќ Владе Милан;  
постариот водник I класа Милиќ Радована Бранислав;  
постарите водници: Бошковиќ Милана Добривоје, Дедиќ Драге Жељко;  
водниците I класа: Бајриќ Незира Мухамед, Делиќ Хусеина Рамо, Кљајиќ Тодора Миленко, Кошуловиќ Душана Милош, Лазиќ Саве Драган, Потпара Миленка Милан, Сопрениќ Боже Жељко, Тановиќ Мирка Миленко, Удовчиќ Гојко Милорад;  
воениот службеник VII класа Станковиќ Ђорѓа Срба;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

потполковникот Милетиќ Миле Рајко;

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковникот Станиќ Глига Милош;  
мајорот Петровиќ Драгише Душан;  
капетанот I класа Ристиќ Душана Милутин;  
заставникот I класа Милосављевиќ Ранка Зоран;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Ђуиќ Николе Милош, Грујиќ Јаћима Милан, Филагиќ Стјепана Иван, Петровиќ Николе Миливоје;  
потполковникот Картал Мехмеда Малиќ;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Андриќ Душана Милорад, Бојиќ Драгољуба Миливоје, Цветановски Донче Стојан, Јанев Ристе Пантелеј, Јелиќ Ранислава Властимир, Јоциќ Светолика Светомир, Јокановиќ Васа Предраг, Михајловиќ Гује Никола, Несторовиќ Драгомира Живомир, Николиќ Драгу-

тина Илија, Остојиќ Стевана Радивој, Поткоњак Бранка Ђуро, Старчевиќ Милосава Милош;

капетанот на боен брод Арсенијевиќ Ђорѓа Никола;  
потполковниците: Бан Андрије Јосип, Црвенковиќ Михаила Јовиша, Кукулеча Мирка Милан, Смолиќ Стјепана Стјепан, Спасојевиќ Божидара Никола, Томашевиќ Марка Милан, Петровиќ Сретана Живота, Поповиќ Николе Стојан, Прља Јована Божиќ, Вучковиќ Јефта Обрад, Живановиќ Борислава Предраг;

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Ивановиќ Цветка Драгомир, Јакшиќ Миљка Вучко, Прошевски Михајла Јован, Жујиќ Пане Милан;

мајорите: Барлов Жарка Живота, Букарица Саве Ђуро, Цвитанушиќ Анте Здравко, Чамиќ Селима Мујо, Чучак Милета Раде, Дејановиќ Милоша Никола, Грбиќ Илије Рајко, Гргуриќ Славко Здравко, Хашиќ Суљемана Мустафа, Јовановиќ Радоја Милосав, Килибарда Живојина Зоран, Маљковиќ Митра Јово, Мамула Саве Јово, Обрадов Гојко Томислав, Перовиќ Семе Јован, Васиљевиќ Ратка Живан, Живковиќ Јована Верољуб;

капетаните I класа: Чабрило Анђелка Милан, Допуѓа Никице Мане, Јовановиќ Живојина Миодраг, Павчиќ Ивана Фрањо, Петровиќ Марка Живко, Радојевиќ Стеве Петар, Раичевиќ Заке Гојко, Ркман Мирка Илија, Топузовиќ Витомира Ђорђе;

капетаните: Бокиќ Славка Богдан, Кесиќ Богдана Симо, Муждека Васкрије Жарко;

заставниците I класа: Брезо Неђе Рајко, Делибашиќ Стеве Милан, Ђорђевиќ Николе Крсто, Хогач Ивана Рудолф, Касратовиќ Авре Миомир, Кеџман Пере Трифун, Мандиќ Лазара Радован, Мијаиловиќ Драгутина Милисав, Хого Благоја Мирослав, Павловиќ Маринка Томислав, Петронијевиќ Косте Миодраг, Ратковиќ Бега Алија, Срдиќ Гавре Стеван, Узелац Стевана Божидар;

заставниците: Драговиќ Видака Војин, Михајловиќ Сарафина Добривоје, Рапајиќ Семе Миле, Симоновиќ Бранислава Милентије, Соколовиќ Србислава Жика, Шабвиќ Јусуфа Мамед, Шујдовиќ Милорада Миленко;

постарите водници I класа: Црнковиќ Илије Звонко, Николиќ Луке Станомир, Видовиќ Ивана Динко;

воениот службеник IV класа: Дончиќ Ђуре Лука;  
граѓанските лица на служба во ЈНА: Божиновиќ Љубомира Мирослав, Јанчијевиќ Јанићија Слободан;

- за особени заслуги во развивањето на меѓународните односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји и за истакнати заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави

#### СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

полковникот: Милошевиќ Бранка Новак;  
потполковникот: Николиќ Јован Војислав;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

потполковниците: Глигоријевиќ Глигорија Божидар, Јефтиќ Јована Слободан, Лончар Милана Душан, Манчиќ Тодора Саво, Обрадовиќ Радисава Саво, Стојановски Стеве Драган, Шебениќ Гранца Иван, Војводиќ Николе Пуниша;

мајорите: Бошњак Вјекослава Звонимир, Ѓосиќ Душана Драгутин, Родиќ Глише Драго, Телебак Љубана Мирослав, Вуњак Луке Милан;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

заставниците I класа: Дуковиќ Велимира Радован, Ђорђевиќ Миладина Живко;

заставникот: Милошевиќ Станка Саво;  
воениот службеник V класа: Лаловиќ Илије Мирослав;

граѓанските лице на служба во ЈНА: Бекташ Ибрахи-ма Смаил, Бобиќ Петра Дивна, Јурчевиќ Скипе Станко, Лекиќ Ибрахима Халид, Мишиќ Гавре Ђорђе, Николиќ Спасоја Живојин, Радмановиќ Дане Душанка, Радовиќ Раде Мирослава Росандиќ Димитрија Смиљка Савиќ Миливоја Недељко, Смиљановиќ Јове Душко, Страјнер-Пучар Исидора Радмила, Табор Рафаела Татјана;

- за примерни заслуги и умешност во работата за развивање на постојаниот полет и заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање на услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковникот: Гргиќ Стјепана Мијо;

потполковниците: Црковиќ Милутина Мићо, Дамјановиќ Уроша Драгомир, Десница Петра Бранислав, Ђорђевиќ Момчила Зоран, Кнежевиќ Николе Милутин, Љубиќ Стојана Добровоје, Маринковиќ Недељка Градимиќ, Матијашевиќ Витомира Драгиша, Мехмедбашиќ Исмета Мирзад, Остојиќ Бошка Секула, Павловиќ Чедомира Милан, Пејчиќ Ивана Здравко, Пекиќ Миле Јанко, Петриќ Милојице Добрица, Радман Иве Винко, Рудиќ Косте Владо, Спасиќ Александра Зоран, Спасојевиќ Петра Петар, Станимировиќ Чедомира Милорад, Станковиќ Василија Илија, Томашевиќ Тодора Војислав, Умек Флорјана Иван, Урошевиќ Светомира Томислав, Випотник Матије Леополд, Вујадиновиќ Радована Милош, Вуковиќ Душана Славиша, Живковиќ Драгана Петар;

мајорите: Бјеговиќ Гојка Милан, Божиновски Витана Радован, Чукиќ Душана Богољуб, Дераќи Душана Жарко, Ерцеговиќ Митра Јован, Граховац Максима Мимчило, Хасотиќ Хашима Месуд, Ивановиќ Цветка Миодраг, Ивковиќ Милана Љубан, Јовановиќ Станимира Бранислав, Кнежевиќ Милана Мићо, Коциќ Стојана Будимир, Лубуриќ Миливоја Крсто, Милојевиќ Драгутина Миленко, Њилицај Стјепана Стјепан, Поповиќ Драгана Борислав, Радусин Раде Драган, Ракиќ Рајка Трајко, Савиќ Драгића Радослав, Станковиќ Раде Борис, Шувалиќ Тамилла Рамиз, Тањга Обрада Драган, Тимиќ Никодија Живко, Вучковиќ Милоша Јован, Вуковиќ Миливоја Матија, Вуковиќ Марка Слободан, Журе Јосипа Милан;

капетанот на корвета: Петровиќ Душана Никола;

капетаните I класа: Антиќ Николе Мирослав, Нешиќ Маринка Бранислав, Поштиќ Ранка Драган, Симвиќ Васе Божо, Зориќ Василија Мићо;

заставниците: Бојовиќ Веселина Миладин, Црногорац Васе Петар, Докман Љубице Милан, Ковач Јакова Владо, Огризовиќ Илије Никола, Остојиќ Љубана Алекса, Петровиќ Љубомира Данило, Станојевиќ Живадина Љубиша;

воениот службеник II класа: Шиљ Косте Цветко;

воениот службеник III класа: Остојиќ Недељка Велко;

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорите: Бено Барка Фабијан, Гужвиќ Богдана Славко, Јовановиќ Миодрага Милисав;

капетаните I класа: Дудаковиќ Омера Атиф, Екерт Фрања Фрањо, Лаловиќ Видоја Милорад, Лукиќ Бранка Марко, Медиќ Гојка Раде, Радојиќ Тодора Лука, Сабо Стјепана Стјепан;

капетаните: Бориќ Иве Мато, Гариќ Живана Миливоје, Марковиќ Јанка Саво, Шарчевиќ Миленка Радован, Тодоровиќ Бранка Петар;

заставниците: Шурђевиќ Стеве Бранко, Петровиќ Владимира Боривоје;

постарите водници I класа: Врдар Ивана Душан, Дрча Владе Миле, Јовиќ Радивоја Саво, Комазец Стевана Ђорђе, Краџ Анте Станислав, Ловриќ Ратка Сретко, Мунѓан Светозара Иван, Рушнов Ђуре Миле, Шиљак Милана Јово;

постариот водник Ковач Луке Јосип;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Ђениќ Бранка Недељко, Глувајиќ Јована Бранислав, Мијатовиќ Миодрага Чедомир, Миљевиќ Луке Вицо, Миљевиќ Михајла Зора,

Петровиќ Богдана Синиша, Смолчиќ Томе Мато, Врховски Ивана Стјепан, Вуковиќ Обрена Момир;

- за заслуги стекнати во борбата против непријателот за ослободување на нашата земја, како и во изградбата и развојот на самоуправниот социјалистички развој

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

граѓанските лица на служба во ЈНА: Костиќ Радоја Мирослав, Петровиќ Вукашина Милан;

- за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Абазовиќ Раде Момир, Алекскиќ Бранка Гордана, Бабовиќ Заима Калија, Цакиќ Борисава Станиславка, Ѓора Саве Љубица, Деспотовиќ Радована Зорка, Галовиќ Антона Лазар, Главаш Спасоја Миливоје, Исаилов Миливоја Милица, Јеремиќ Ивана Иванка, Јошило Глише Јока, Камбер Ђуре Душан, Кнежевиќ Душана Марија, Корица Љубомира Миодраг, Косановиќ Станка Драгица, Лаловиќ Алексе Неда, Милековиќ Сртена Трифун, Миловановиќ Миодрага Јован, Негиќ Миле Верица, Новаковиќ Светислава Росанда, Обучина Марка Саво, Пантиќ Вукадина Јагода, Релиќ Бранка Милан, Танацковиќ Петра Ђорђе, Таушан Николе Ратко, Удовиќ Светка Војислав, Ужаревиќ Рајка Анкица, Вујовиќ Рада Данило, Зуковиќ Алије Шемса, Целатовиќ Шпире Видосава;

- за примерна работа во развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини кои служат за пример на другите

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните I класа: Биочанин Ратка Радомир, Бранковиќ Миодрага Душан, Пендиќ Тимотија Миливоје

капетаните: Бајриќ Шабана Осмо, Ђелица Марка Милан, Бројчин Живка Бранислав, Чернели Луке Берислав, Ѓатиќ Химзе Мирсад, Игиќ Славка Драган, Јаковљевиќ Божидара Драгослав, Кебер Ивана Бранко, Ковачевиќ Петра Небојша, Мирчески Петра Пане, Мишиќ Бранка Милутин, Мишљеновиќ Илије Душан, Момчиловиќ Добросава Јовица, Мрвиќ Николе Радован, Мутиќ Илије Миле, Маниќ Тодора Миливој, Пејиќ Санила Драган, Пежиќ Дамјана Слободан, Петковиќ Богдана Драган, Радановиќ Дамјана Жељко, Радиќ Стевана Борис, Суботиќ Василија Душан, Шокац Ивана Жељко, Тешиќ Ивана Боривоје, Топалов Тодора Зоран, Војновиќ Тодора Ђурица, Зоре Ивана Иван, Живановиќ Милована Драган;

поручниците: Аночиќ Томислава Бранислав, Барашин Петра Остоја, Дениќ Вукашина Милорад, Грубешиќ Марка Жељко, Ивановиќ Среќа Драгомир, Колунија Миленка Драган, Павловиќ Здравка Благота, Пауковиќ Милана Милисав, Посавец Стјепана Златко, Стојанов Јована Митре, Шумоња Раде Милан;

постарите водници: Баришиќ Драгутина Петар, Николиќ Радисава Драган, Шипка Милана Миленко;

водниците I класа: Главаш Милорада Раденко, Ковачевиќ Милоша Стеван, Манасиев Трајана Спасе, Миљковиќ Стојадина Драгиша, Петровиќ Петра Мато,

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бутиган Мартина Иван, Букиќ Обрана Трипка, Отовиќ Дамјана Љубинка;

- за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

постариот водник Ђуриќ Анте Јозо;

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави, како и за особени заслуги во работата за развивање на свеста на граѓаните во борбата за независност на земјата

### СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Милутиновић Чедомира Бошко, Пе-  
рић Властимира Драган;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата  
од значење за социјалистичката изградба на земјата

### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковниците: Бакић Петра Милорад, Кнежевић Бо-  
гољуба Милун;

### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

граѓанското лице на служба во ЈНА: Петровић Ђурђа  
Мирослав;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на  
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-  
ности

### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Божић Драгољуба Витомир, Денда  
Михајла Божо, Стојковић Милутина Петар;

потполковниците: Тодоровић Милојка Александар,  
Поповић Блажа Светислав, Танаш Ивана Марио;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-  
оружените сили и за особени успеси во раководењето со,  
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-  
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување  
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка  
Федеративна Република Југославија.

### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Брковић Милића Радомир, Ђурлић  
Ђорђа Ивко, Хумар Рудолфа Рудолф, Кордић Мате Јосип,  
Марковић Цветина Радивој, Милановић Бранка Бранисла-  
в, Недељковић Властимира Драгиша, Пилижота Шиме  
Анђелико, Петковски Трајка Ђорђе;

потполковниците: Аврамовић Добрице Драгољуб,  
Благојевић Миленка Ђорђе, Цвијетић Анте Милан, Ѓутко-  
вић Драгана Богдан, Драгосавац Милоша Чедомир, Ђор-  
ђевић Душана Станимир, Ивановић Милутина Милорад,  
Ловрић Милана Јован, Петровић Драгољуба Милан, Симо-  
вић Владислава Ненад, Стругар Боре Бранко, Тица Јована  
Жарко, Жигурски Радована Светозар

### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Ѓирјановић Селимира Миленко,  
Дебељковић Милорада Благоје, Малешевић Михајла Ми-  
лош, Пановски Ратка Тодор;

мајорите: Бојанић Живка Богољуб, Бојанић Симе Ра-  
домир, Голубовић Јосе Јосо, Лукић Милутина Драгослав,  
Љубичић Богдана Никола, Милутиновић Момира Бранисла-  
в, Мунишић Влајка Лазар, Нонковић Бруна Владимир,  
Остојић Недељка Милан, Пијетловић Симеуна Недељко,  
Поробић Милана Јован, Ранковић Василија Милан, Родић  
Живка Слободан, Видић Теодора Благоја;

капетаните I класа: Боцковић Милана Зоран, Бучевац  
Јефта Арсо, Грчић Душана Радосав, Јовановић Драгољуба  
Станислав, Кресојевић Гавре Богдан, Матуловић Анте Зо-  
ран, Саксида Вида Стојан, Вечерник Ивана Здравко;

капетаните: Товиловић Рајка Радован, Загоршек Фло-  
ријана Флоријан;

заставниците I класа: Беговић Николе Марко, Ѓирић  
Душана Синиша, Глигоров Крсте Ђуро, Јакшић Дамјана  
Милош, Јакшић Јована Радомир, Јашић Хасана Хасан,  
Мачар Миливоја Десимир, Марковић Светозара Миодраг,  
Мичић Сотира Томислав, Радовић Петра Славко, Секер-  
еш Винка Фрањо, Станковски Михајла Драган, Шалипу-  
ровић Милојице Милорад, Шантрић Филипа Божидар, Та-  
шић Александра Михајло;

заставниците: Божић Радована Томислав, Чоп Ивана  
Фрањо, Јанковић Милоја Мирослав, Миловац Илије Ристо,  
Модић Рајка Раде, Пало Христема Адем, Поповић  
Боже Видосав, Родић Бранка Душан, Симчић Антона Са-  
вел;

постарите водници I класа: Лукић Милосава Миле,  
Момчиловић Душана Јован;

постариот водник Спасовски Трајана Круме;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата  
од значење за напредокот на земјата

### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковникот Живановић Сретена Милутин;  
потполковниците: Пенне Ловре Антон, Рељан Пере  
Божо, Ристић Бранислава Милош, Родић Миле Светозар,  
Стефановић Петра Љубиша, Томић Миљка Драгослав, Ве-  
лимир Владимира Ненад;

капетанот на фрегата Секулић Радована Александар;  
заставниците I класа: Антић Раде Милован, Јовичић  
Јована Ратко, Радонић Јована Славко;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Хоцић Нума Ах-  
мед, Будимир Петра Пајо, Кундачина Милана Радомир;

### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

капетаните I класа: Миленковић Милована Драгос-  
лав, Покорни Јосипа Славко, Сокановић Војислава Саво;  
заставниците I класа: Боснић Андрије Ђура, Дукић  
Шпире Петар, Галовић Антона Јосип, Лозеј Жожефа Драго,  
Недић Јована Ђорђе, Петровић Јована Бошко, Пиперко-  
вић Стојана Цветко, Велемир Ђуре Димитрије, Жерајић  
Ристе Новица;

заставниците: Богичевић Милицава Богич, Лонтош  
Милана Милан;

постарите водници I класа: Прица Ђуре Милован, Зе-  
бић Милутина Радислав

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бановић Танаси-  
је Момир, Бећар Хасана Осман, Брадарич Томе Љубо,  
Џимбурек Јосипа Адолф, Ферхатбеговић Ферхата Џемал,  
Глишић Божидара Зорица, Илић Милутина Зоран, Иван-  
чевић Косте Богдан, Ивановић Андрије Миле, Јеринић  
Велка Смилка, Јокић Петра Драгоја, Крумпак Јосипа  
Божидар, Крунић Уроша Милован, Лакић Уроша Ратко,  
Миљевић Петра Душан, Мичић Јове Рајко, Мичић Јована  
Реља, Мијатовић Гавре Реља, Мирковић Јове Мирјана,  
Пијетловић Лазе Веселко, Сретинек Стјепана Стјепан,  
Штековић Боже Драго, Шукало Дервиша Џевад, Веѓ Фра-  
ње Фрањо, Величковић Љубомира Мирослав, Вукичевић  
Милоша Петар;

- за примерни заслуги и умешност во работата за  
развијање на постојаниот полет заради остварување на  
поставените задачи во единиците со кои раководат, како и  
за создавање на услови за постигање на исклучително до-  
бри успеси во своите единици и установи

### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковникот Мијовић Велимира Слободан  
потполковниците: Гроздановић Стеве Берислав, Ив-  
ковић Милоша Драгиша, Јанићијевић Живана Угљеша,  
Јашић Стојадина Станко, Крилић Фадила Менсур, Латко-  
вић Луке Велимир, Мектеровић Лазара Влајко, Миливоје-  
вић Серафима Драгослав, Павић Михајла Радосав, Пејчић  
Чедомира Томислав, Петковић Петронија Радисав, Радов-  
чић Јуре Јакша, Терзић Светомира Чедомир, Трифуновић  
Светомира Милош, Вукадиновић Драгољуба Предраг, Зи-  
моњић Николе Раденко;

мајорите: Атанасијевић Добросава Богољуб, Башић  
Лазара Драган, Цвјетан Миливоја Љубомир, Даутовић  
Саве Миодраг, Ѓуковић Ристе Лазар, Филиповић Милана  
Миодраг, Главач Милана Јосип, Ханушић Алије Сакиб,  
Јанковић Божидара Предраг, Кнежевић Божидара Сретен,  
Крстић Мирослава Ненад, Лакичевић Јанка Милан, Латин-  
ичић Стјепана Иван, Личина Илије Љубинко, Маравић  
Николе Петар, Масић Миланка Радољуб, Мемишевић Су-  
ље Фуад, Микулић Живка Јерко, Миленковски Спасе Бла-  
гоје, Милетић Митра Радивоје, Новаковић Вукосава Ѓо-



рфе, Станојевић Бошка Драгослав, Шапо Симо Бранко, Шумановац Марко Владимир, Туличкић Владимира Јосип, Вејновић Ђурађа Илија;

капетаните I класа: Јокановић Васе Јово, Митев Бориса Димитар, Радовић Пауна Драгиша;

заставниците I класа: Бабић Алексе Вујица, Балабан Михајла Милош, Церовић Франца Марс, Јереб Франца Макс, Јевремовић Богдана Радомир, Лукић Гвоздана Добриче, Марковић Милутина Видоје, Мартиновић Јоке Саво, Осилић Крсте Слободан, Поповић Ђуре Бранко, Радловић Илије Душан, Ранић Николе Милан, Смиљанић Ђорѓа Вукашин, Стошић Трајка Миладин, Василић Обрена Томислав, Вучићевић Вучића Стаменко;

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорите: Ковачевић Миле Миланко, Милисављевић Живана Милутин, Павловић Милана Слободан;

капетаните I класа: Бошњак Ференца Ференц, Цетица Рудолфа Роберто, Чук Петра Мијо, Франак Мате Мато, Филиповић Славољуба Душко, Коман Ристе Драгољуб, Крагујевић Милана Саво, Пакић Младена Љубиша, Савић Душана Александар, Спасић Душана Новица, Стефановић Стојана Момчило, Радуљ Вида Зденко, Жикић Драгослава Предраг;

капетаните: Челиковић Мирослава Тихомир, Даничић Матије Цветко, Главаш Славко, Грбић Јове Славко, Јакимовић Раде Бранислав, Нешовски Благоје Драго, Николић Луке Радован, Пилиповић Пилипа Боро, Саболић Драгутина Душан, Секулић Петра Дарко, Станојевић Борисава Томислав, Шута Зулфе Асим, Томић Боже Анто, Змић Станислава Звонимир, Зрна Стјепана Звонко, поручниците: Цричан Анте Томислав, Хајдари Ахмета Тахир, Тодоровић Милоша Драгомир;

заставниците I класа: Голубић Стјепана Јосип, Илинич Радојице Борислав, Каровски Методија Ристо, Перич Петра Иван, Ристић Стојана Арсо;

заставниците: Бајовић Драгољуба Љубинко, Дојчиновић Трајка Светислав, Кнежевић Милоша Стево, Марковић Миломира Радмило;

постарите водници I класа: Брадетић Винка Борис, Чуде Миле Јован, Грујић Станоја Ралић, Коларић Андрије Станислав, Марковић Властимира Станимир, Милуровић Боривоја Жикица, Младеновић Душана Ђоко, Путац Стјепана Иван, Слијепчевић Јоце Душан, Стојановић Вулете Милинко, Рашић Живка Гојко, Жужељ Виктор Антон, Вучен Богдана Милан;

постарите водници: Бајић Јована Мирко, Чуљат Милка Мирко, Глишић Станимира Миломир, Хорват Мартина Маријан, Јанчевић Милана Јован, Поповић Сретка Петар, Спаић Мустафе Ахмет, Томић Лутка Драган;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Боснић Тодора Чедомир, Бујић Миле Душанка, Хорват Стјепана Звонимир, Гајић Стевана Миле, Мацић Милосава Бранислав, Мешановић Суље Хајро, Мирковић Глише Илија, Петровић Саве Петар, Плепелић Мије Јурај, Радовановић Бранка Ђорђе, Сарагинов Наце Љупчо, Спасић Мате Милица, Тодоровић Илије Павле, Трговец Ивана Иван, Тушевљак Тодора Спасоје, Тулек Идриза Мухарем, Вујић Маринка Живко, Вукобрат Милоша Јован;

– за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

постариот водник Јенко Владимира Иван;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Абинун Самуела Силвио, Арбанац Алоја Јурај, Арбанац Стјепана Стјепан, Босић Лазара Драган, Боснић Ивана Миланка, Бритвић Фране Павао, Будимир Ратка Борка, Црноврашанин Садика Есад, Булим Момчила Драгољуб, Деспот Милана Брацо, Дражијанић Стипана Мијо, Дуванчић Ивана Александар, Дворнековић Мирка Марија, Грујић Алексе Пејча, Јагњач Бајре Хусеин, Јакунић Ивана Јосип, Јелић Лазе Петар, Јекић Живомира Спасоје, Јовановић Видоја Милена, Косић Вида Новак, Ковачевић Милована Раде, Ковачић Ивана Стјепан, Куленовић Химзе Енес, Кулина Далина Бобан, Ленер Фране Аца, Милић Саве Радомир, Николић Петра Милован, Османчевић Зајима Јакуб, Петровић Јова-

на Богдан, Пијучковић Марка Стеван, Радишић Момчила Радован, Рогинић Јосипа Мирко, Сладек Ивана Иван, Стевић Дане Бранко, Шева Бранка Рајко, Шобат Душана Радомир, Шух Рудолфа Радослав, Табаков Стојана Вера, Тресканица Данила Радојка, Звиздић Хусе Златка;

– за примерна работа во развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини кои служат за пример на другите

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните I класа: Смердел Радована Јурица, Воркапић Илије Бошко;

капетаните: Бабић Милоша Зоран, Бањари Јаноша Антун, Богуновић Душана Дане, Буторац Томе Јурај, Филиповић Младена Мирослав, Филиповић Љубисава Зоран, Хрговић Мате Јосип, Карић Петра Зоран, Крилић Фадила Среќко, Кудељнак Јосипа Стјепан, Лазић Љубомира Живоин, Мандић Николе Радивоје, Марјановић Живорада Зоран, Митровић Банета Душко, Нешовић Светислава Мирослав, Николовски Славимира Љубомир, Поповић Јевте Милко, Ранѓеловић Борисава Милован, Ристевски Трајче Благојче, Самарић Војина Боро, Савановић Саве Горан, Сегедински Симе Стеван, Сладоје Букона Рајо, Станековић Петра Милан, Стефановић Драгољуба Радиша, Весановић Вишка Анте;

поручниците: Бечић Хашима Сенаид, Бербић Ибрахима Екрем, Допуца Николе Ратко, Гајић Војислава Свето, Гуљаш Имре Золтан, Хасовић Абдурахмана Сауд, Илић Неђе Рајко, Јаковљевић Саве Душан, Јелинић Јосипа Анто, Јовановић Душана Милош, Јовић Милана Светислав, Каран Мирка Раде, Лазаровски Цане Владе, Малкић Мехе Ђемал, Милетић Уроша Јован, Новићевић Драге Ненад, Ољача Бранка Славко, Пап Ота Иван, Ребиhiћ Зеира Есад, Ромшић Јосипа Стјепан, Старовешки Божицара Дубравко, Терешак Богумила Далибор, Терзић Чедомира Момир, Томас Јозе Златан, Томаз Петра Славко, Вуксан Николе Ђуро, Жабчић Ивана Стјепан;

заставникот Ферати Адема Ђемали;

постариот водник I класа Цветић Ивана Милан;

постарите водници: Бајрамов Шабана Селајдин, Грбић Слободана Предраг, Хорват Михајла Михајло, Ивановић Драгослава Миодраг, Иванковић Крстана Среќко, Ковачевић Јозе Мирослав, Михалец Ивана Маријан, Радловић Радосава Драгослав, Шкорак Драгутина Јосип;

водниците I класа: Ќирковић Милошка Душан, Денић Јована Борислав, Ђокић Адема Бранимир, Фесовић Милоја Ненад, Грођајевић Милево Милош, Граховац Андрије Момчило, Имамовић Ешрефа Сеад, Јашаревић Јусе Авдо, Коцић Фадила Салим, Мишкељин Милана Иван, Поповић Богдана Живко, Поповић Данила Сретен, Ракић Драгољуба Славомир, Ратајец Ивана Јосип, Ристић Живорада Зоран, Узелац Ђуре Вујадин;

водниците: Дакић Петра Ранко, Љубоевић Миленка Јордан;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Арнаут Стевана Душанка, Бојковић Милована Милосав, Диздаревић Тахир Ахмет, Довхањ Ромка Стјепан, Чапо Шиме Мирослав, Чубрак Николе Анка, Компес Стјепана Ивица, Ковчић Владимира Новак, Крижанић Вида Жељко, Дупрешанин Николе Душан, Лукинић Јосипа Фране, Марковић Милована Милан, Матовић Обрада Радослав, Мијатовић Мирка Зоран, Нешић Миодрага Предраг, Нешковић Светолика Рајак, Пепић Гојка Стоја, Пожгај Фране Бисерка, Смолчић Стјепана Иван, Степанић Мије Јурај, Суботић Данила Милена, Шкутин Томе Томо, Вуканић Видоја Благомир, Живковић Вујице Јован;

– за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави, како и за особени заслуги во работата за развивање на свеста на граѓаните во борбата за независност на земјата

#### СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Николић Захарија Александар, Секулић Радивоја Миливој;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
ЗЛАТНА СВЕЗДА**

мајорите: Чук Владимира Данило, Стојаковиќ Миће Божо;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

граѓанското лице на служба во ЈНА Рабреновиќ Љубомира Саво;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО  
СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ**

полковниците: Бундало Спасоја Стојан, Ђукиќ Дане Миле, Филимоновиќ Милутина Душан, Марчеља Ивана Звонимир, Томиќ Драгића Чедомир, Виличиќ Мирка Јанко;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН  
ВЕНЕЦ**

потполковниците: Попесков Пере Митра, Сајкар Антона Мартин;

потполковниците: Бранковиќ Драгомира Чедомир, Јакшиќ Јурија Желимир, Јанковиќ Љубомира Бориша, Каргановиќ Милорада Бранислав, Звечиќ Живе Војислав; заставникот I класа Косовац Симе Петар;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

**СО ОРДЕН НА НААРОДНАТА АРМИЈА СО  
ЗЛАТНА СВЕЗДА**

полковниците: Ашанин Милик Петроније, Бошковиќ Драгољуба Богдан, Божиќ Славка Александар, Гвозденовиќ Јована Радивоје, Катиќ Стевана Душан, Круниќ Алексе Велимир, Стокиќ Илије Урош;

потполковниците: Цветковиќ Миодрага Хранислав, Митровиќ Милете Милан, Плећаш Душана Милош, Шпариша Петра Шиме, Тодоровиќ Милорада Александар, Томиќ Душана Драгољуб, Заклан Јована Милан;

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО  
СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

потполковниците: Јанковиќ Мије Божо, Миловановиќ Среќка Радош;

мајорите: Басариќ Станка Милан, Бојаниќ Радоја Драган, Цетина Јосипа Здравко, Цикиќ Светозара Божидар, Дошен Раде Миле, Ијачиќ Спасоја Обрен, Јанковиќ Љубомира Радомир, Марковиќ Радивоја Милорад, Миленковиќ Петра Радован, Митровиќ Остоје Новак, Николовски Петра Вангел, Новаковиќ Косте Душан, Обрадовиќ Марка Радивоје, Пављук Петра Славко, Пилиповиќ Миле Јово, Радиќ Илије Анте, Стојанов Александра Борис, Шапоњиќ Милорада Бранко, Шеќекиќ Милована Слободан, Шоронда Николе Војислав, Вукмировиќ Велимира Вук, Живојиновиќ Добривоја Светислав;

капетаните I класа: Биочиќ Стипе Јосип, Милошевиќ Богољуба Миролуб, Нанут Томаша Томислав, Нефовски Лазара Томе, Рукавина Карла Јурај, Симиќ Стојана Родољуб, Војводиќ Томе Мирко;

капетанот Јелисавчиќ Симеуна Љубомир; заставниците I класа: Станковиќ Милутина Божидар, Старчевиќ Ратка Ђуро;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Божовиќ Јована Душан, Дујмовиќ Маријана Михајло, Мирковиќ Васе Ђорѓо;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

полковниците: Богуновиќ Милана Милан, Галебовиќ Јована Петар, Кос Пере Радомир, Момчиловиќ Ђорѓа Душан, Радовановиќ Владимира Миодраг;

потполковниците: Чурѓиќ Ђоке Стеван, Димитријевиќ Петра Драгослав, Милановиќ Перка Владета, Ратковиќ Стјепана Радован, Шафарик Едуарда Јарослав; капетанот на фрегата Маркуљ Мије Петар; воениот службеник I класа Мијатовиќ Ристе Јово; граѓанското лице на служба во ЈНА Ryslavy Јосипа Бранимир;

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

потполковникот Марчетиќ Глигорија Илија; мајорите: Гајиќ Цвијана Ањелко, Кисиќ Велимира Деспот, Милојевиќ Живадина Милан, Ристановиќ Радојице Миладин, Стојиќ Душана Радослав;

капетаните I класа: Кнежевиќ Луке Драган, Радивојевиќ Владимира Добривоје, Роковиќ Бранка Јадранко; заставниците I класа: Држај Славе Владо, Хркиќ Васе Душан, Милинковиќ Живана Миленко; воениот службеник II класа Мијатовиќ Ивана Катарина;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бојаниќ Саве Милош, Недељковиќ Бранислава Спасоје, Протиќ Јована Милица, Талајиќ Мате Драгица, Враниќ Јове Бранко;

- за примерни заслуги и умешност во работата за развивање на постојанот полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање на услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ  
МЕЧЕВИ**

полковниците: Лончариќ Стјепана Иван, Пепиќ Ђорѓа Маринко;

потполковниците: Божичковиќ Јове Младен, Букарица Јована Милорад, Чорбиќ Миљка Мирослав, Глишовиќ Миодрага Драган, Јерич Ивана Вилем, Јовановиќ Живојина Десимир, Илиќ Млађена Видосав, Лукман Леополда Бошко, Мијановиќ Марка Милош, Нинковиќ Милутина Бранислав, Новаковиќ Крсте Милорад, Новаковиќ Николе Лука, Пецкир Николе Бранко, Радан Алексе Радован, Радониќ Шимуна Петар, Савиќ Мирослава Љубиша, Станковиќ Ђуре Гојко, Стевановиќ Уроша Жарко, Ратковиќ Живка Ђорђе, Вранеш Шлире Борислав, Жагар Ивана Виктор, Ждрња Стојана Војин, Живковиќ Божидара Првослав;

мајорите: Ивезиќ Божидара Чедомир, Калојевиќ Петронија Милош, Милановиќ Драгослава Милосав, Николиќ Живојина Сретен, Пантелиќ Станка Миливоје, Стошовиќ Ивана Милосав, Умљеновиќ Милана Страхиња;

капетаните I класа: Фрањиќ Алојза Борислав, Милвојевиќ Милвоја Милутин;

заставниците I класа Илиќ Петка Вујадни; граѓанското лице на служба во ЈНА Белачевиќ Светозара Милорад;

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ  
МЕЧЕВИ**

мајорот Зориќ Николе Никола; капетаните I класа: Бајиќ Јована Драган, Димчиќ Милојка Зоран, Литера Мије Франьо;

капетаните: Цвијетиќ Момира Милорад, Чајетина Радослава Станимир, Кундачина Мирка Радослав;

заставникот I класа Калабиќ Цвијетина Милорад;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Гланка Ивиќ Зоран, Кричковиќ Михајла Душан, Лазиќ Милутина Јово Малецки Владимира Владимир, Поповиќ Стевана Раде Радониќ Живка Душан, Ранѓеловиќ Светомира Душан Шуљиќ Младена Младен;

- за залагање и постигнати успеси во работата

### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Атанасковиќ Бранка Александар, Божилов Стратије Стојадин, Бугарчиќ Љубисава Смиљана, Цветиќ Милована Никола, Цветковиќ Рајка Љилана, Чоп Јосипа Нада, Чорак Раде Слободан, Чориќ Јована Мирко, Чосиќ Жарка Драган, Дебелиќ Симе Винка, Достаниќ Јована Живка, Дошен Милентија Десанка, Ђорђевиќ Радмила Милосав, Гилиќ Ивана Јосип, Глигоријевиќ Животе Радомир, Григиќ Павла Марко, Ивониќ Јосипа Бошко, Јеленковиќ Анте Боже, Каличанин Милана Нада, Кордиќ Стевана Раде, Кородија Ђуре Славко, Крошлин Људевита Карло, Косовац Гојка Александар, Лазиќ Раденка Живорад, Махниќ Едварда Славко, Максимовиќ Ђорѓа Милорад, Манојловиќ Јанка Лепосава, Маровиќ Саве Радмило, Мардешиќ Павла Мирослав, Матиќ Митра Нада, Машиќ Милоша Веселинка, Мијаловиќ Зорана Радован, Миленовиќ Божицара Животије, Милановиќ Драгомира Мирослав, Милојевиќ Јована Миодраг, Милошевиќ Милана Братислав, Митриновиќ Светислава Драгомирка, Пашоски Душана Драга, Пековиќ Вељка Ђорђе, Петриќ Бранка Андреј, Петровиќ Николе Милева, Потивиќ Драгољуба Смиљка, Презел Алберта Павла, Прерадовиќ Милоша Ђура, Радоња Радомира Борка, Радовановиќ Милосава Катарина, Рајковиќ Николе Ђорђе, Ракоњац Живка Велибор, Ратковиќ Гојка Зоран, Рогољиќ Каје Ивица, Рудаш Миодрага Радмила, Станиќ Фране Марија, Станковиќ Петра Радмила, Тодоровиќ Велимира Иван, Томашевиќ Симе Нада, Витиќ Милана Александар, Влајиќ Светозара Душан, Вучиќ Александра Зоран, Жигиќ Милана Мирјана;

- за примерна работа во развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини кои служат за пример на другите

### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните I класа: Алексиќ Јована Љубомир, Јанковиќ Светислава Љубиша, Костиќ Бранислава Бобан, Лулиќ Петра Миодраг, Томиќ Јордана Веља;

капетаните: Бахановиќ Арифа Мирсад, Бакија Спахе Санко, Бјелогриќ Крете Зоран, Димитријевиќ Димитрије Драги, Ђурица Ђуре Милосав, Ериќ Милана Миљко, Ѓиорѓи Бруна Ѓиорѓио, Хомеровиќ Касима Ахмет, Илиќ Петра Томислав, Килибарда Петра Бранко, Кресо Мухамеда Мехмед, Лаловиќ Бруне Валерио, Миладиновиќ Трифуна Витомир, Милошевиќ Радисава Дренко, Новаковиќ Стевана Жарко, Обрадовиќ Драгана Млаѓен, Пантиќ Драгише Младен, Периќ Ђуре Жарко, Перезиќ Гавре Влатко, Петровиќ Топлице Братислав, Раданов Живана Миленко, Селниќи Ибре Енес, Стојановиќ Милана Радислав, Шатара Драге Милан, Шеховиќ Мехмеда Мехо, Шиканиќ Милана Ацо;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бајан Мартина Никица, Бакалиќ Вида Љубинка, Диниќ Сретена Зоран, Добричанин Радомира Милан, Дуган Милана Милан, Лазиќ Луке Добрица, Миланко Станка Олга, Муштериќ Петра Иван, Пантелиќ Раденка Даница, Павловиќ Ненада Драгољуб, Рњак Уроша Чедомир, Смиљаниќ Слободана Бранимир, Смољан Мирка Бранко, Стошиќ Мате Часлав, Зубер Михајла Миленко, Жежел Николе Владимир.

Бр. 129  
22 декември 1984 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Веселин Гурановиќ, с. р.

### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучи да се

#### одликуваат:

- за особени заслуги во развивањето на меѓународните односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други земји и за истакнати заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други држави

#### СО ОРДЕНОТ ЈУГОСЛАВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН- ВЕНЕЦ

полковниците: Стојчиќ Михајла Стојанче, Вишњиќ Милоје Петар;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

полковниците: Бадњаревиќ Милан Милорад, Брдарски Јован Васил, Цигарчиќ Божицар Драгутин, Денда Алексо Новица, Драшковиќ Крсто Урош, Гулан Петар Бранко, Илинчиќ Радош Влајко, Јанковиќ Драгослав Драгослав, Јоветиќ Радивоје Љубомир, Јураш Андрија Никша, Крвавац Ратко Милован, Машала Никола Драган, Мојсовски Илија Јордан, Пуцар Ђуро Милош, Рибич Јанко Драго, Станковиќ Димитрије Вељко, Шепиќ Томо Миљинко, Видаковиќ Јосип Јосип, Збиљски Станко Ивица; капетанот на боен брод Костиќ Раке Милосав;

- за примерни заслуги и вештина во работата на развивањето на постојан елан заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање исклучително добри успеси во своите единици и установи

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

полковниците: Алиќ Салиха Мујо, Анѓелски Анѓелко Алимпие, Антиќ Радисав Милован, Апостолски Лазара Аристократ, Арнериќ Рафаела Славко, Баста Милана Никола, Бријешка Марка Милан, Булатовиќ Новака Петар, Бурѓер Ивана Јанез, Црнојевиќ Љубана Милан, Чад Франца Маријан, Чановиќ Гаврила Жарко, Даничиќ Димитра Велимир, Дејановиќ Илије Остоја, Делин Луке Пери, Динчиќ Миодрага Стојан, Дивљаковиќ Ристе Будимир, Ђорђевиќ Јефта Душан, Ђуриќ Алексе Мирко, Грујиќ Николе Милан, Хрлец Фране Петар, Јакша Аугуста Павле, Јовановиќ Саве Верољуб, Јовановиќ Николе Живко, Јовичиќ Јована Светозар, Кенковски Андреје Димитрије, Коњевода Анте Миле, Ковачиќ Јосипа Радко, Ковачевиќ Велизара Миодраг, Ковачевиќ Ђуре Никола, Ковачевиќ Лазе Стеван, Лабан Вукмана Братислав, Лонцовиќ Мирка Војислав, Малиќ Николе Антун, Мандариќ Марка Јован, Медиќ Раде Мирко, Мијовиќ Вука Мирко, Милутиновиќ Петра Ђорђе, Миљаниќ Јакова Гојко, Мишетиќ Николе Живан, Момчиловиќ Ђуре Стево, Николиќ Бранивоја Миодраг, Нинковиќ Јована Ђорђе, Новаковиќ Боже Недељко, Новаковиќ Ђуре Владимир, Пејушковиќ Братиќа Божицар, Пешиќ Младена Радивоје, Петковиќ Андрије Радомир, Петровиќ Јанка Никола, Поповиќ Војислава Бранислав, Прелевиќ Зарије Милош, Радовановиќ Сретена Томислав, Ристојевиќ Мирка Гојко, Сипиќ Павла Душан, Скендер Боже Бранко, Средојевиќ Вукосава Живота, Стамениќ Милана Александар, Старчевиќ Милоша Драган, Стојичиќ Николе Бранко, Шево Боже Славко, Шобат Лазара Милан, Терзиќ Чедомира Милутин, Тешановиќ Владе Миле, Толмачев Максима Звонимир, Тодоровиќ Радивоја Бошко, Томашевиќ Велисава Милорад, Тврткивиќ Хилме Смајло, Васиљевиќ Миливоја Владо, Видаковиќ Среќка Александар, Вујучиќ Вујице Славољуб, Вукадино-

ви Лазара Милан, Вукосављевић Стевана Рајко, Вукотић Жарка Радивој, Вуковић Уроша Андрија, Вулић Душана Предраг, Звицер Стевана Ђорђевић, Жабић Дмитра Живко; капетаните на боен брод: Мирковић Ненада Милан, Живковић Лала Милорад  
 потполковниците: Ђукановић Милоша Васо, Егри Франо Франо, Мићуновић Петра Љубо, Радановић Стеве Спасоје, Раљић Богдана Душан, Утјешиновић Стојана Душан;

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Бабић Јована Манојло, Грабовач Петра Милан, Кодеља Јосипа Лиљан, Опачић Луке Петар, Пашалић Марка Томислав, Петровић Петра Михајло, Радловић Милована Васо, Русо Гришпинијан Алекса;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковниците: Брунец Фердинанда Иван, Кухта Јосипа Франко;  
 потполковникот Николић Јован Миливоје;

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

полковникот Грковић Томо Светозар;  
 потполковниците: Барлески Крсте Ђорђе, Гашић Милош Данило;  
 капетаните I класа: Лабаш Марка Иван, Малешкић Мартина Јожеф Тсфобснобић Милована Бошко, Смиљанић Новака Љубисав;  
 заставниците од I класа: Митровић Иван Томислав, Земљић Стјепана Мирко;

за особени заслуги во создавањето и ширењето на братство и единство помеѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Божичевић Николе Владо, Новаковић Јосипа Димитрије, Орландић Анте Радош, Ристић Влајка Боривоје;  
 потполковниците: Јоксимовић Миодрага Велимир, Кржић Томе Симо, Микић Богосава Никола, Опачић Луке Радомир;  
 воениот службеник од II класа Миленковић Саве Александар;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени заслуги во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Бановић Блажа Милинко, Беатовић Симе Стојко, Белић Недељко Милан, Бошковиќ Јована Александар, Бозеревски Димитрија Драган, Димитријевић Александра Ѓирило, Ѓерић Дане Душан, Ераковић Игњата Раде, Лончаревић Витомира Игњат, Мијатовић Паје Драго, Розић Петра Владимир, Ступар Петра Максим, Велковић Митра Тоде, Живковић Ђуре Марко;  
 потполковниците: Бановачки Божидара Јован, Чехаја Бајтара Рамадан, Голубовић Јакова Васо, Грбић Јове Срето, Гушавац Јована Бранко, Јовановић Станислава Бори воје, Каровски Ивана Александар, Комадина Михајла Бранко, Ковач Васе Марко, Машановић Павле Марко, Милић Петра Саво, Петров Драгише Милан, Стојановић Миодрага Миливоје, Стојшин Емил Душан, Шостар Јосипа Јосип, Вукотић Крчуна Павле;

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Доленец Јурај Крсто, Лакичевић Милорада Момчило;  
 мајорите: Кузмановић Кузмана Слободан, Мицевски Павле Миле, Шобот Милана Љубо, Бојовић Миладина Слободан;  
 капетаните I класа: Франција Антала Андрија, Халулић Енвера Вања, Јанковић Богдана Мирољуб, Јанкуловски Илија Симо;  
 заставниците I класа: Крагуљ Мије Никола, Врањанац Стојана Драгомир;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Пековић Мила Петко, Зарински Глигора Ђорђе;  
 потполковниците: Дујовић Гавре Јагош, Георгиевски Петра Димитар, Кажлев Николе Слободан, Милев Стојка Стојмир, Живаљевић Радомира Василије;  
 мајорите: Андријевић Јавте Кузман, Јашари Хамдије Сулфи;  
 капетанот на фрегата Ликовски Темелка Богоје;  
 капетанот од I класа Ђорђевић Луке Ђорђе;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

заставникот I класа: Јешић Бранислав Милован;

- за примерни заслуги и вештина во работата врз развивањето на постојан елан заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковниците: Ружичић Милоја Никола, Стопар Макса Станислав;  
 потполковниците: Брковић Миодрага Драгиша, Гузељ Теодора Божидар, Глушич Франца Винценц, Јовановић Добросава Милун, Јовановић Рудолфа Србислав, Милиновић Милорада Милоје, Млинарић Мирка Франо, Павловић Косте Александар, Радоман Марка Бранислав, Рмуш Павла Миодраг, Стојановић Александра Атанасије, Стојановски Бошка Борис;  
 мајорите: Алексовски Трајка Раде, Билбија Симе Мирко, Хаџимустафић Османа Хајрудин, Јанковић Ђорѓа Звонимир, Корошец Адолфа Адолф, Лекић Пере Цвијан, Маркоски Илије Благоја, Тошевић Предрага Милоје, Виचेвић Здравка Стјепан;

- за примерна работа врз развивањето елан за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што служат за пример на другите

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетанот I класа Вовко Антона Антон;

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави, како и за особени заслуги во работата врз развивањето на свеста на граѓаните во борбата за независност на земјата

#### СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Качић Андрије Звонимир, Стевановић Драге Немања, Шаулић Владимира Мићо;

#### СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ЃЕРДАН

потполковникот: Стаменковић Братимира Ранѓел;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковникот Шушиќ Лазара Јован;

потполковникот Дундиќ Вукола Слободан;  
воениот службеник од I класа: Милиќ Марка Борислав;  
воениот службеник II класа Станковиќ Милоја Будимир;

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајорот Павличек Мије Мијо;  
капетанот: Гобелиќ Богиња Селимир;  
заставниците I класа: Крпан Фране Иван, Рајиќ Радисава Боривоје, Вукадиновиќ Петра Јован;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Лакиќ Мироја Урош, Станојевиќ Боѓа Стеван, Триниќ Душана Светозар, Вулетиќ Ђуре Вулета;

потполковниците: Јоцковиќ Никите Витомир, Радичанин Лазе Милош, Симаниќ Добривоје Божо;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени заслуги во раководњето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Бајевиќ Велимира Милорад, Бакиќ Николе Бранко, Гацкиќ Исмета Мухамед, Гајиќ Божидар Илија, Јанјетовиќ Јована Михаило, Качар Рада Петар, Кебер Драге Здравко-Франц, Копања Стеве Милан, Косиќ Гојка Милош, Костиќ Петра Миодраг, Ковачевиќ Цветка Светозар, Лјесковац Илије Душан, Михаиловиќ Милована Марко, Миладиновиќ Живојина Петар, Милетиќ Николе Братислав, Радиќ Ивана Радослав, Радовановиќ Драгомира Александар;

капетанот на боен брод Максимовиќ Добривоја Југослав;

потполковниците: Бањац Шиме Душан, Бодражиќ Илије Лазар, Фетих Ота Душан, Ивановиќ Љубомира Томислав, Крајачиќ Николе Милан, Радоловиќ Антона Ратко, Триповиќ Ђуре Љубиша;

капетанот на фрегата: Миловановиќ Душана Вукоман;

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковникот Грујиќ Арсенија Слободан;  
мајорите: Думановиќ Живадина Миливоје, Јованиќ Саве Миле, Марковиќ Драгиња Ђорђе, Веселичиќ Радосава Милан;

капетанот Шушиќ Шпире Марко;  
заставниците I класа: Антиќ Николе Добривоје, Француски Милорад Васо, Хрибершек Рудолф Антон, Митровиќ Душан Томислав, Равлиќ Ивана Анто, Соколиќ Мирка Стјепан, Станисављевиќ Павла Миленко, Вучићевиќ Селимира Томислав, Вукоман Луке Страхило, Златановиќ Драгољуба Милан, Станковиќ Николе Војислав, Кошиќ Христе Вождар;

заставникот: Младеновиќ Светомир Борисав;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Кузмановиќ Михајла Миломир, Милојевиќ Мијајла Ратко;

потполковниците: Бабиќ Гојка Владимир, Добричанин Стојана Мирко, Матијашевиќ Милана Радован, Роглиќ Драгољуба Александар;

мајорот: Кривокућа Бошко Драгослав;  
воениот службеник I класа Стојиљковиќ Радисава Миодраг;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

капетанот I класа Катиќ Петра Стјепан;  
заставниците I класа: Халер Јанеза Жоже, Милошевиќ Радосава Драгослав, Прокиќ Драгомира Милан, Васиљевиќ Ђуре Павле, Шундиќ Настаса Радоје

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бабиќ Алексе Цветко, Биорац Груице Георгина, Божаниќ Вицка Мате, Калуѓеровиќ Мате Милка, Етински Јована Ђорђе, Гавранов Љуба Милица, Гламочанин Пере Живко, Груриш Стјепана Валентин, Лукановиќ Живка Лукан, Љубомировиќ Мухамеда Азра, Николиќ Јове Јованка, Поповиќ Димитрија Синиша, Рончевиќ Милана Даница, Стојановиќ Милутина Љиљана, Шкориќ Марка Мара, Узелац Душана Даринка, Винчиќ Луке Никола;

- за примерни заслуги и вештина во работата врз развивањето на постојан елан заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковникот Нишиќ Јована Станко;  
потполковниците: Ангеловски Фердијана Трајче, Голдбергер Ивана Мирослав, Катариниќ Бошка Гаврило, Леонитјевиќ Раденко Цветко, Миличиќ Велимир Недељко, Накиќ Петра Јуко, Сариќ Милутина Милорад, Вујиќ Радивоја Милош, Зориќ Дмитра Миланко, Живковиќ Василија Јеленко;

мајорите: Ваковиќ Миланка Никола, Кубуровиќ Милојица Никола, Милановиќ Тихомира Радисав, Миленковиќ Борисава Стојан, Петровиќ Јордана Драгутин, Радаковиќ Милана Душан, Спасиќ Јована Вукашин;

капетанот: Терзиќ Ђурѓа Бошко;  
заставниците I класа: Лапчевиќ Видоја Радомир, Пилиповиќ Симо Стево;

воениот службеник II класа Бочина Анте Никола;  
воениот службеник III класа Луковиќ Светолика Милорад;

граѓанското лице на служба во ЈНА Маленица Михајло Живка;

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорот Декиќ Јордана Крсто;  
заставникот Вујиќиќ Гаје Милорад;  
граѓанските лица на служба во ЈНА: Мићуновиќ Вујадина Иван, Поповиќ Фране Маргарета;

- за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бокан Саво Слободанка, Цветиќ Саво Јован, Цвијановиќ Илија Боса, Димковски Благоја Зоран, Јовановиќ Спасоја Ивица, Михаилиќ Стевана Милица, Швалек Милана Миља, Војводиќ Анка Вера, Вркиќ Милана Неда;

- за примерна работа врз развивањето елан за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што служат за пример на други

## СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Ђушиќ Илије  
Нада, Хашимбеговиќ Бранка Горица, Јовановиќ Стојадина  
Бранко, Јовиќ Петра Саво, Миловановиќ Стјепана Ана,  
Рукавина Рада Цвијета, Шошиќ Димитрија Мирјана.

Бр. 131  
22 декември 1984 година  
Белград

Претседател  
Претседателството на СФРЈ,  
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

## СОДРЖИНА:

	Страна
150. Закон за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (Пречистен текст) — — — — —	265
151. Закон за стопанските престапи (Пречистен текст) — — — — —	269
152. Закон за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи (Пречистен текст) — — — — —	283
Одликувања — — — — —	299

НОВО!

НОВО!

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА  
**СЛУЖБЕН ЛИСТ**  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Во рамките на Библиотеката ЗБИРКА НА СОЈУЗНИ ПРОПИСИ  
објавува

**ЗБИРКА НА ЗАКОНИТЕ ЗА  
ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ  
СО СТРАНСТВО**

со придружните прописи

Предговор: Борисав СРЕБРИЌ

*Со збирката се опфатени следните закони*

- ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ
- ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО
- ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО
- ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО
- ЗАКОНОТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

Цена 1.800.-

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Белград,  
Јована Ристика бр. 1, телефон 651-840. Телекс 11756.

---

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. – Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЌ. – Уредник КРСТЕ ПЕТРЕСКИ тел. 650-155 лок. 35. – Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1.